



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 29 јануари 1988

БЕЛГРАД

БРОЈ 9

ГОД. XLIV

Цена на овој број е 1.140 динари. – Аконтација на претплатата за 1988 година изнесува 12.500 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

53.

Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 69/79, 13/83, 12/85, 43/86 и 49/87) и на член 5 од Одлуката за надоместите на личните доходи и на другите приманија на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 27 јануари 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Во Одлуката за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/86, 43/86, 13/87 и 65/87), во точ. 1 и 2 износот: „7.000“ се заменува со износот „10.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 114-3/88-013

27 јануари 1988 година

Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Емин Добариќ, с. р.

54.

Врз основа на член 22 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85 и 49/87), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 27 јануари 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Во Одлуката за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/85, 9/86, 54/86, 29/87 и 65/87) во точка 1 износот: „90.000“ се заменува со износот: „120.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 114-4/88-013

27 јануари 1988 година

Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Емин Добариќ, с. р.

55.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85 и 49/87), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 27 јануари 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА

1. Во Одлуката за износот на месечниот надомест на трошоците за вршење на функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/85, 9/86, 43/86, 13/87 и 65/87), во точка 1 износот: „35.000“ се заменува со износот: „50.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 114-5/88-013

27 јануари 1988 година

Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Емин Добариќ, с. р.

56.

Врз основа на член 185 став 2 во врска со чл. 58 и 414 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Член 1

Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 40/81, 71/81, 11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85, 43/85, 57/85, 62/85, 14/86, 59/86, 29/87, 41/87 и 66/87), во член 6 став 6 бројот: „7.000“ се заменува со бројот: „10.000“.

Член 2

Во член 15 став 1 бројот: „90.000“ се заменува со бројот: „120.000“.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавување во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 февруари 1988 година.

Е.п. бр. 13/88
28 јануари 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

57.

Врз основа на член 66 став 1 точка 4 од Законот за заштита од јонизирачки зрачења и за посебни сигурносни мерки при користење на нуклеарната енергија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/84), Сојузниот комитет за енергетика и индустрија пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЗОНИТЕ НА МАТЕРИЈАЛНИОТ БИЛАНС И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ОД ТАА ЕВИДЕНЦИЈА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се уредуваат зоните на материјалниот биланс, начинот на водење евиденција за нуклеарните материјали и начинот на доставување податоци од таа евиденција.

Член 2

Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

- 1) „корисник на нуклеарен материјал“ е организацијата на здружен труд која во рамките на својата дејност произведува, преработува, употребува или складира нуклеарен материјал;
- 2) „зона на материјален биланс“ е физичкиот простор внатре во или надвор од нуклеарниот објект во кој во определено време е можно да се изврши физичко инвентарисување на нуклеарниот материјал и во секое време да се определи количината на тој материјал внесена во зоната односно неговото изнесување од зоната;
- 3) „шаржа“ е дел од нуклеарен материјал што се зема како единица за евиденција на клучната точка на мерењето и за која составот и количината се утврдуваат само со една група на спецификации или мерења;
- 4) „физички инвентар“ е збир на сите измерени или оценети количини на нуклеарен материјал во шаржите што е на располагање во определено време внатре во одредена зона на материјален биланс;
- 5) „книговодствен инвентар“ е збир на последното физичко инвентарисување на определена зона на материјален биланс и на сите инвентарски промени што дотогаш настанале;
- 6) „разлика меѓу испраќачот и примачот“ е разликата меѓу количината на нуклеарниот материјал во одделна шаржа, јавена од зоната на материјалниот биланс на испраќачот, и количината измерена во зоната на материјалниот биланс;
- 7) „клучна точка на мерење“ е местото на кое нуклеарниот материјал се појавува во таква форма што да е можно да се мери заради утврдување на неговиот дотек или инвентар;
- 8) „податоци за шаржата“ се заедничката маса на секој елемент на нуклеарниот материјал, а кај плутониумот и уранот и изотопскиот состав;
- 9) „изворни податоци“ се податоците со кои се идентификуваат нуклеарниот материјал и шаржата, а се утврдени во текот на мерењето или баждањето односно се употребени за да се добијат емпириски односи;
- 10) „регулирање“ е влезната ставка во книговодствената пресметка или во извештајот со која се искажува раз-

ликата меѓу испраќачот и примачот или неевидентираниот материјал;

11) „неевидентиран нуклеарен материјал“ е разликата меѓу книговодствениот инвентар и физичкиот инвентар;

12) „поправка“ е влезната ставка во документацијата за евиденцијата или во извештајот со која се поправа утврдената грешка или се прикажува подобреното мерење на количината на нуклеарниот материјал претходно запишана во документацијата или извештајот;

13) „инвентарска измена“ е зголемување или намалување на количината на нуклеарниот материјал во определена зона на материјален биланс, изразено во шаржи.

Член 3

Евиденцијата и контролата на нуклеарните материјали се однесува на сите нуклеарни материјали утврдени со прописите или со одлуката на сојузниот орган на управата надлежен за работи на нуклеарната енергија што по својот состав и чистота се погодни за производство на горива или за изотопско збогатување.

Одредбите на овој правилник не се однесуваат на примената на нуклеарни материјали и радиоактивни изотопи и тоа:

- 1) на плутониум со поголема чистота од 80%;
- 2) на целив материјал во грамови или помали количини, што се употребува во мерните инструменти (нуклеарната медицина, геологијата итн.);
- 3) на нуклеарниот материјал што се употребува за производство на легури, керамика итн.

Член 4

Евиденцијата и контролата започнуваат во моментот кога нуклеарниот материјал од член 3 на овој правилник го напушта нуклеарниот објект, односно фазата на процесот во која е очистен или кога таквиот материјал, односно материјал од некоја подоцнежна фаза на горивниот циклус се увезе во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 5

Евиденцијата и контролата на нуклеарниот материјал престануваат кога ќе се утврди дека нуклеарниот материјал е:

- 1) потрошен во нуклеарниот објект;
- 2) разреден на таков начин што повеќе да не е употреблив за било која нуклеарна дејност;
- 3) изведен од Социјалистичка Федеративна Република Југославија, со потврда за негово преземање во странство.

Член 6

Корисникот на нуклеарен материјал ќе донесе и ќе ги применува упатствата и другите акти за евидентирање во своите зони на материјалниот биланс во согласност со одредбите од овој правилник и со другите прописи.

Со актите од став 1 на овој член мораат да бидат опфатени:

- 1) мерниот систем за утврдување на количините на примениот, произведениот, доставениот, загубениот или на друг начин отстранет нуклеарен материјал и на количините од инвентарот.
- 2) оцената на осетливоста и прецизноста на мерењето и оцената на несигурноста во мерењето;
- 3) постапките за утврдување, ревизија и оценка на разликите во мерењето меѓу испраќачот и примачот;
- 4) постапките за утврдување на физичкиот инвентар;
- 5) постапките за оценување на натрупувањето на неизмерен инвентар и неизмерени загуби;
- 6) системот на документацијата и извештајот што за секоја зона на материјален биланс го прикажува инвентарот на нуклеарниот материјал и промените на тој материјал, вклучувајќи го неговото внесување во зоната на материјалниот биланс и изнесувањето од неа;
- 7) одредбите за постапките и начинот на пресметка;
- 8) одредбите за начинот на чување на нуклеарен материјал и неговиот физички надзор (заклучен простор, пломби, камери итн.);
- 9) деталните одредби за постапките за доставување извештаи до надлежните управни органи.

Со актите од став 1 на овој член за нуклеарни електрани, нуклеарни топлани и истражувачки нуклеарни ре-

актори со моќност поголема од 100 KW мораат да бидат опфатени:

1) описот на преносот на горивните елементи внатре во зоната на материјалниот биланс;

2) планирањето, контролата и документирањето на преносот на горивни елементи внатре во зоната на материјалниот биланс;

3) начинот и роковите за физичко инвентисување на горивните елементи кое се врши двапати годишно и по секоја измена на горивото;

4) одредбите за компјутерско пресметување на концентрацијата на нуклеарни материјали во озрачените горивни елементи, што се врши еднаш месечно;

5) податоците за горивните елементи (сериски број, изотопски состав, изгореност, производство на топлина, физичка локација итн.);

6) оперативните податоци на реакторот кои овозможуваат пресметување и проверување на изгореноста од точка 5 на овој став.

Корисникот на нуклеарен објект е должен сите акти од став 3 на овој член и промените во нив да ги поднесе до надлежниот републички односно покраински орган.

Член 7

Корисникот на нуклеарен материјал определува во својата организација посебно квалификуван работник или комисија за пресметка и контрола на нуклеарните материјали.

II. ЗОНИ НА МАТЕРИЈАЛНИОТ БИЛАНС

Член 8

Проектот на нуклеарен објект на корисник на нуклеарен материјал мора да ги содржи техничките елементи за зоните на материјалниот биланс кои овозможуваат пресметка и контрола на нуклеарните материјали пропишани со овој правилник.

Член 9

Инвеститорот на нуклеарен објект мора, пред внесувањето на нуклеарен материјал, да достави до надлежниот републички односно покраински орган податоци за проектот на тој објект што овозможуваат определување на зоната на материјалниот биланс, а кои опфаќаат:

1) опис на објектот, со назнака на неговото општо значење, намената, номиналниот капацитет и локацијата;

2) опис на општиот распоред на објектот, со назнака на формата, местото и дотекот на нуклеарен материјал и на општиот распоред на главните делови на опремата што се потребни за употреба, производство или преработка на нуклеарниот материјал;

3) опис на карактеристиките на објектот што се значајни за пресметка на нуклеарниот материјал, за негово чување во затворен простор и за негов надзор;

4) опис на предложните постапки за пресметка и контрола на нуклеарните материјали во објектот, со посебна назнака на предложените зони на материјалниот биланс, за утврдување на дотекот на нуклеарен материјал и на постапката за негово физичко инвентисување.

Инвеститорот односно корисникот на нуклеарен објект мора до надлежниот републички односно покраински орган до достави податоци за измените на проектот што се значајни за пресметка и контрола на нуклеарните материјали.

Податоците од ст. 1 и 2 на овој член и актите од член 6 на овој правилник надлежниот републички односно покраински орган ги доставува до сојузниот орган на управата надлежен за работи на нуклеарната енергија.

Член 10

При утврдувањето на зоните на материјалниот биланс сојузниот орган на управата надлежен за работи на нуклеарната енергија поаѓа од следните критериуми:

1) големината на зоната на материјалниот биланс да овозможува прецизно утврдување на материјалниот биланс;

2) да се искористи секоја можност за чување на нуклеарниот материјал во надгледуван простор, така што да се обезбеди прецизност на мерењето на материјалните текови на клучните точки на мерењето;

3) определен број зони на материјалниот биланс што се употребуваат во одделен објект или на јасно определени локации да можаат да се здружат во една зона на материјален биланс;

4) посебни зони на материјалниот биланс што се употребуваат во одделен објект или на јасно определени локации да можат да се здружат само во една зона на материјален биланс;

5) посебна зона на материјален биланс да може да се основа во врска со процесите што опфаќаат комерцијално осетливи информации.

Член 11

Внесување на нуклеарен материјал во нуклеарен објект не е дозволено се додека сојузниот орган на управата надлежен за работи на нуклеарната енергија не ги утврди зоните на материјалниот биланс за тој објект.

III. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА

Член 12

Евиденција на нуклеарните материјали се води преку системот на документација за секоја одделна зона на материјален биланс;

Документацијата од став 1 на овој член опфаќа документација за евиденцијата и погонска документација.

Член 13

Документацијата од член 12 на овој правилник мора да се чува најмалку пет години по престанувањето на надзорот предвиден со овој правилник.

1. Документација за евиденцијата

Член 14

Документацијата за евиденцијата, за секоја зона на материјален биланс, мора да ги содржи следните податоци:

1) сите инвентарски измени, така што во секое време да може да се утврди книговодствениот инвентар;

2) сите резултати од евентуални мерења што се потребни за утврдување на физичкиот инвентар;

3) сите приспособувања и исправки што се извршени во врска со инвентарските промени, книговодствениот инвентар и физичкиот инвентар.

Член 15

Документацијата за евиденцијата, за секоја инвентарска промена и за секој физички инвентар во поглед на секоја шаржа на нуклеарен материјал мора да содржи: идентификација на материјалот, податоци за шаржата и изворни податоци.

Документацијата за евиденцијата, за секоја шаржа на нуклеарен материјал, мора да содржи посебна пресметка за уран, торниум и плутониум.

За секоја инвентарска промена треба да се наведат датумот, испратната зона на материјалниот биланс и примачната зона на материјалниот биланс или на примачот.

2. Погонска документација

Член 16

Погонската документација за секоја зона на материјален биланс мора да содржи:

1) погонски податоци што се потребни за воведување на промени во количината и составот на нуклеарниот материјал;

2) опис на редоследот на постапките во текот на приемот и изведувањето на физичкиот инвентар, така што да се обезбеди негова прецизност и совршеност;

3) опис на мерките за утврдување на причините и обемот на која и да е случајно или неизмерно загубување на нуклеарен материјал.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ОД ЕВИДЕНЦИЈАТА

Член 17

Корисникот на нуклеарен материјал за секоја зона на материјален биланс доставува до надлежниот републички

односно покраински орган извештај од евиденцијата за нуклеарните материјали. Тој извештај ги опфаќа:

1) сите промени во инвентарот на нуклеарниот материјал што се доставува во рок од 14 дена од денот на истекот на месецот во кој тие промени настанале односно во кој тие промени се регистрирани;

2) извештај за материјалниот биланс што го опфаќа материјалниот биланс заснован врз физичкиот инвентар на нуклеарниот материјал што е присутен во зоната на материјалниот биланс. Извештајот се доставува двапати годишно, најдоцна 14 дена по извршеното физичко инвентарисување.

Извештаите од став 1 на овој член мораат да се зановоаат врз податоците што се на располагање на денот на изработката на извештаите, така што да можат подоцна да се дополнуваат.

Член 18

Извештајот за промена на инвентарот опфаќа:

1) идентификациски податоци;
2) податоци за секоја шаржа на нуклеарен материјал;
3) датум на промената на инвентарот;
4) назив на испратната зона на материјалниот биланс и на приемната зона на материјалниот биланс или на примачот по потреба;

5) објасненија на промената на инвентарот, врз основа на погонските податоци од погонската документација;

6) опис на предвидената оперативна програма, пред се на програмата за физичко инвентарисување на нуклеарниот материјал.

Член 19

Корисникот на нуклеарен материјал мора да го извести надлежниот републички односно покраински орган за секоја промена на инвентарот, регулирањето или исправката, и тоа со вкупниот периодичен список или поединечно.

За промена на инвентар се известува по шаржи. Мали промени на инвентарот на нуклеарен материјал, како што е земање на аналитички мостри, можат да се здружат во една шаржа и за нив се известува како за една промена на инвентарот.

Член 20

Извештајот за материјалниот биланс ги опфаќа:

1) почетниот физички инвентар;
2) инвентарските промени (најнапред зголемувањата, потоа намалувањата);

3) заклучниот книговодствен инвентар;

4) разликите меѓу испраќачот и примачот;

5) приспособениот заклучен книговодствен инвентар;

6) заклучниот физички инвентар;

7) неевидентираниот инвентар.

Извештајот за физичкиот инвентар, кој ја содржи секоја шаржа посебно и ја утврдува идентификацијата на материјалот и податоците за шаржата, за секоја шаржа треба да се приклучи кон извештајот за материјалниот биланс.

Член 21

Корисникот на нуклеарен материјал мора до надлежниот републички односно покраински орган веднаш да достави посебни извештаи, ако дошло или можело да дојде до загубување на нуклеарниот материјал или ако е променет надгледуваниот простор за чување на нуклеарни материјали, поради што може да настане загубување на тие материјали.

Член 22

Корисникот на нуклеарен материјал мора да го извести надлежниот републички односно покраински орган за секое намерувано изнесување на нуклеарен материјал од Југославија, и тоа 30 дена пред подготовката на материјалот за превоз.

Известувањето од став 1 на овој член опфаќа:

1) идентификација на нуклеарниот материјал што се изнесува и на зоната на материјалниот биланс од која се изнесува, а по можност и негова количина, состав и др.;

2) назив на државата на која нуклеарниот материјал е упатен;

3) датум и место каде што нуклеарниот материјал ќе биде подготвен за пренос;

4) приближни датуми на испраќањето и доставувањето на нуклеарниот материјал;

5) место и време во кое земјата примач ќе ја презема одговорноста за евиденција и контрола на нуклеарниот материјал.

Член 23

Корисникот на нуклеарен материјал мора да го извести надлежниот републички односно покраински орган за секое предвидено внесување на нуклеарен материјал во Југославија и тоа најдоцна 15 дена пред денот кога Социјалистичка Федеративна Република Југославија за тој материјал ја презема одговорноста за евиденција и контрола.

Известувањето од став 1 на овој член опфаќа:

1) идентификација на нуклеарниот материјал и, по можност, предвидена количина и состав;

2) место и време на преносот на нуклеарниот материјал во кое Југославија ќе ја преземе одговорноста за евиденција и контрола на нуклеарниот материјал;

3) датум на доставувањето на нуклеарниот материјал, како и датум и место на намеруваното распакување на материјалот.

Член 24

Известувањето од чл. 20 и 21 на овој правилник мора да биде такво што на надлежниот републички односно покраински орган да му овозможува инспекција заради идентификација на нуклеарниот материјал, како и проверка на неговата количина и состав.

Член 25

Надлежниот републички односно покраински орган може да побара од корисникот на нуклеарниот материјал да ги дополни или објасни извештаите односно известувањата за тој материјал, ако тоа е потребно за спроведување на одредбите од овој правилник.

Член 26

Сите извештаи односно известувања за нуклеарниот материјал надлежниот републички односно покраински орган без одлагање ги одставува до сојузниот орган на управата надлежен за работи на нуклеарната енергија.

Член 27

За извештаите односно известувањата за нуклеарен материјал се употребуваат обрасци или се применува друг начин на известување што го применува Меѓународната агенција за атомска енергија.

Член 28

Корисникот на нуклеарен материјал мора да обезбеди место и инсталации за поставување опрема за контрола на нуклеарните материјали и нејзина непречена работа.

Корисникот на нуклеарен материјал мора да обезбеди услови за непречено спроведување на инспекцискиот надзор.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 29

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3998/1

21 октомври 1987 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
енергетика и индустрија,
д-р Андреј Ошвирк, с. р.

58.

Врз основа на член 21 став 3 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87 и 87/87), сојузниот секретар за надворешна трговија пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ И СОГЛАСНОСТИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ

1. Во Упатството за издавање на дозволи и согласности за извоз и увоз („Службен лист на СФРЈ”, бр. 73/85, 14/86 и 21/86) Списокот на опојни дроги што е отпечатен кон тоа упатство и е негов составен дел се менува и гласи:

„СПИСОК НА ОПОЈНИ ДРОГИ

Тарифен број	Тарифна ознака	НАИМЕНУВАЊЕ НА СТОКИТЕ	Форма		Шифра на тарифниот став
			на извоз	на увоз	
1	2	3	4	5	6
12.11		Растенија и делови на растенија (вклучувајќи семиња и плодови), свежи или сушени, сечени или цели, дробени или мелени, вид што првенствено се употребува во парфимеријата, фармацијата или за инсектицидни, фунгицидни или слични цели			
	1211.90	– Друго:			
	1211.903	– – – чаури од афион	Д	Д	12 11 90303
	1211.909	– – – друго			
		Ех:			
		Канабис	Д	Д	12 11 90907
		Лисја од кока-растение	Д	Д	12 11 90915
13.01		Шелак, природни гуми, смоли, гуми-смоли и балзами:			
	1301.90	– Друго			
		Ех:			
		Канабис-смола	Д	Д	13 01 90014
13.02		Растителни сокови и екстракти, пектински материји, пектинати и пектати; агар-агар и други служи и згуснувачи, добиени од растителни производи, модификувани или немодификувани			
	1302.1	– Растителни сокови и екстракти:			
	1302.11	– – од опиум	Д	Д	13 02 11003
	1302.19	– – Друго:			
		Ех:			
		Концентрат од афионова слама	Д	Д	13 02 19012
		Екстракт и тинктура од канабис	Д	Д	13 02 19020
29.05		Ациклични алкохоли и нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати			
	2905.29	– – друго	Д	Д	29 05 29018
	2905.50	– Халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати на ациклични алкохоли			
		Ех:			
		Етилхлорвинол	Д	Д	29 05 50017
29.21		Соединенија со amino функција			
	2921.49	– – друго:			
		Ех:			
		Амфетамин	Д	Д	29 21 49204
		Бензфетамин	Д	Д	29 21 49212
		2,5-Диметоксиамфетамин (DMA)	Д	Д	29 21 49220
		2,5-диметокси-4-бромамфетамин (DOB)	Д	Д	29 21 49239
		2,5-диметокси-4-етиламфетамин (DOET)	Д	Д	29 21 49247
		Фенетилин	Д	Д	29 21 49255
		Фенкамфамин	Д	Д	29 21 49263
		Дексамфетамин	Д	Д	29 21 49271
		Фенпропорекс	Д	Д	29 21 49298
		Фентермин	Д	Д	29 21 49301
		Катин	Д	Д	29 21 49328
		Катинон	Д	Д	29 21 49336
		Левамфетамин	Д	Д	29 21 49344
		Левометамфетамин	Д	Д	29 21 49352
		Мефенорекс	Д	Д	29 21 49360
		3,4-Метилендиоксиамфетамин (MDA)	Д	Д	29 21 49379
		3,4-Метилендиоксиметамфетамин (MDMA)	Д	Д	29 21 49387
		5-Метокси-3,4-метилендиокси-алфа-метилфенилетиламин (MMDA)	Д	Д	29 21 49395
		N-етиламфетамин	Д	Д	29 21 49409
		Параметоксиамфетамин (PMA)	Д	Д	29 21 49417
		PCE	Д	Д	29 21 49425
		Пировалерон	Д	Д	29 21 49433

1	2	3	4	5	6
		Пропилхекседрин	Д	Д	29 21 49441
		3,4,5-Триметоксиамфетамин (ТМА)	Д	Д	29 21 49468
		SPA	Д	Д	29 21 49476
29.22	2922.19	Амино соединенија со кислородна функција: -- друго:			
		Ех:			
		Алфаметадол	Д	Д	29 22 19016
		Бетаметадол	Д	Д	29 22 19024
		Димехептанол	Д	Д	29 22 19032
	2922.30	-- Аmino алдехиди, аминокетони и аминокинони, освен оние што содржат повеќе од една кислород- на функција; нивни соли			
		Ех:			
		Метадон	Д	Д	29 22 30028
		Исометадон	Д	Д	29 22 30036
		Норметадон	Д	Д	29 22 30044
		Амфепрамон	Д	Д	29 22 30052
	2922.496	-- дилидин	Д	Д	29 22 49608
	2922.499	-- друго			
		Ех:			
		Дименоксадол	Д	Д	29 22 49928
	2922.50	-- Феноли amino-алкохоли, феноли amino-кисели- ни и други amino соединенија со кислородна фун- кција:			
	2922.5019	-- -- друго			
		Ех:			
		Ацетилметадол	Д	Д	29 22 50207
		Алфацетилметадол	Д	Д	29 22 50215
		Бетацетилметадол	Д	Д	29 22 50223
		Декстропропоксифен	Д	Д	29 22 50231
		DOM-STR	Д	Д	29 22 50258
		Норацетилметадол	Д	Д	29 22 50266
29.24		Соединенија со карбоксиамидна функција, соедине- нија на јаглена киселина со амидна функција			
	2924.103	-- -- 2-метил-2-пропил-1-3-пропандиол-дикарба- мат (мепробамат)	Д	Д	29 24 10301
	2924.109	-- -- други соли и деривати на ациклични амиди			
		Ех:			
		Етинамат	Д	Д	29 24 10913
	2924.299	-- -- друго			
		Ех:			
		Диапромид	Д	Д	29 24 29916
29.25		Соединенија со карбоксидна функција (вклучувајќи сахарин и негови соли) и соединенија со amino функција:			
	2925.19	-- -- друго			
		Ех:			
		Глутетимид	Д	Д	29 25 19109
29.26	2926.909	Соединенија со митрилна функција -- -- -- друго			
		Ех:			
		Метадон интермеднат	Д	Д	29 26 90916
29.32		Хетероциклични соединенија само со хетероатом или со хетероатоми на кислород			
	2932.90	-- друго			
		Ех:			
		DMHP	Д	Д	29 32 90016
		Парахексил	Д	Д	29 32 90024
		DMPH	Д	Д	29 32 90032
		Етоксеридин	Д	Д	29 32 90040
		Фенапромид	Д	Д	29 32 90059
		Фенциклидин	Д	Д	29 32 90067
		Феноперидин	Д	Д	29 32 90075
		Фентанил	Д	Д	29 32 90083
		Фуретидин	Д	Д	29 32 90091
		Хидроксипетидин	Д	Д	29 32 90105
		Кетобемидон	Д	Д	29 32 90113
		Меклокалон	Д	Д	29 32 90121
29.33		Хетероциклични соединенија само со хетероатом или со хетероатоми на азот; миклеински киселини и нивни соли:			
	2933.19	-- -- -- друго			
		Ех:			
		RHP, RSPY	Д	Д	29 33 19014
		Пиминодин	Д	Д	29 33 19022
		Пипрадрол	Д	Д	29 33 19030

1	2	3	4	5	6
	Пиритрамид	-	Д	Д	29 33 19049
	Мазиндол		Д	Д	29 33 19057
	Моранид интермедиер		Д	Д	29 33 19065
	Морферидин		Д	Д	29 33 19073
	Рацеморамид		Д	Д	29 33 19081
2933.29	- - друго				
	Ех:				
	Етонитазен		Д	Д	29 33 29028
2933.39	Клонитазен		Д	Д	29 33 29036
	- - други				
	Ех:				
	Алилпродин		Д	Д	29 33 39015
	Алфамепродин		Д	Д	29 33 39023
	Алфампродин		Д	Д	29 33 39031
	Алфентанил		Д	Д	29 33 39058
	Анилеридин		Д	Д	29 33 39066
	Бензетидин		Д	Д	29 33 39074
	Бетамепродин		Д	Д	29 33 39082
	Бетапродин		Д	Д	29 33 39090
	Безитрамид		Д	Д	29 33 39104
	Дифеноксилат		Д	Д	29 33 39112
	Дифеноксин		Д	Д	29 33 39120
	Дипипанон		Д	Д	29 33 39139
	Суфентанил		Д	Д	29 33 39147
	ТСР		Д	Д	29 33 39155
	Тримеперидин		Д	Д	29 33 39163
	Трихексифенидил		Д	Д	29 33 39171
2933.40	- Соединенија што имаат хинолинска или изохинолинска, прстенеста структура (хидрогенизирана или нехидрогенизирана), понатаму некондензирана				
	Ех:				
	Метаквалон		Д	Д	29 33 40013
	Метилфенилат		Д	Д	29 33 40021
	Метиприлон		Д	Д	29 33 40048
	Норпибанон		Д	Д	29 33 40056
	Петидин		Д	Д	29 33 40064
	Петидин интермедиат				
	А		Д	Д	29 33 40072
	Петидин интермедиат				
	В		Д	Д	29 33 40080
	Петидин интермедиат				
	С		Д	Д	29 33 40099
2933.511	- - - барбитурати		Д	Д	29 33 51104
2933.90	- друго				
	Ех:				
	Прохептазин		Д	Д	29 33 90037
	Проперидин		Д	Д	29 33 90045
	Алпразолам		Д	Д	29 33 90053
	Бромазепам		Д	Д	29 33 90061
	Делоразепам		Д	Д	29 33 90088
	Диазепам		Д	Д	29 33 90096
	Естазолам		Д	Д	29 33 90118
	Етил лафлазепат		Д	Д	29 33 90126
	Флудиазепам		Д	Д	29 33 90134
	Флуниотразепам		Д	Д	29 33 90142
	Флуразепам		Д	Д	29 33 90150
	Халазепам		Д	Д	29 33 90169
	Халоксазолам		Д	Д	29 33 90177
	Хлордиазепоксид		Д	Д	29 33 90185
	Камазепам		Д	Д	29 33 90193
	Кетазолам		Д	Д	29 33 90207
	Клобазам		Д	Д	29 33 90215
	Клоксазолам		Д	Д	29 33 90223
	Клоназепам		Д	Д	29 33 90231
	Клоразепат		Д	Д	29 33 90258
	Клотиазепам		Д	Д	29 33 90266
	Лопразолам		Д	Д	29 33 90274
	Лоразепам		Д	Д	29 33 90282
	Лорметазепам		Д	Д	29 33 90290
	Медазепам		Д	Д	29 33 90304
	Ниметазепам		Д	Д	29 33 90320
	Нитразепам		Д	Д	29 33 90339
	Нордазепам		Д	Д	29 33 90347
	Оксазепам		Д	Д	29 33 90355
	Оксазолам		Д	Д	29 33 90363
	Пиназепам		Д	Д	29 33 90371
	Празепам		Д	Д	29 33 90398

1	2	3	4	5	6
		Темазепам	Д	Д	29 33 90401
		Тетразепам	Д	Д	29 33 90428
		Триазолам	Д	Д	29 33 90436
		Левометорфан	Д	Д	29 33 90444
		Левофенацилморфан	Д	Д	29 33 90452
		Леворфанол	Д	Д	29 33 90460
		Метазоцин	Д	Д	29 33 90479
		Норлеворфанол	Д	Д	29 33 90487
		Феназоцин	Д	Д	29 33 90495
		Феноморфан	Д	Д	29 33 90509
		Рацеметорфан	Д	Д	29 33 90517
		Рацеморфан	Д	Д	29 33 90525
		Зипепрол	Д	Д	29 33 90533
29.34	2934.909	Други хетероциклични соединенија			
		– – – друго			
		Ех:			
		Декстроморамид	Д	Д	29 34 90910
		Диоксафетил бутират	Д	Д	29 34 90929
		Диетилтиамбутен	Д	Д	29 34 90937
		Диметилтиамбутен	Д	Д	29 34 90945
		Етилметилтиамбутен	Д	Д	29 34 90953
		Фенадоксон	Д	Д	29 34 90961
		Фендиметразин	Д	Д	29 34 90988
		Фенметразин	Д	Д	29 34 90996
		Левоморамид	Д	Д	29 34 90813
29.39		Растителни алкалоиди, природни или добиени со синтета и нивни соли, етри, естри и други деривати			
	2939.10	– Алкалоиди од опиум и нивни деривати; нивни соли	Д	Д	29 39 10006
		Ех:			
		Ацеторфин	Д	Д	29 39 10014
		Ацетилдихидрокодеин	Д	Д	29 39 10022
		Бензилморфин	Д	Д	29 39 10030
		Кодеин	Д	Д	29 39 10049
		Кодоксим	Д	Д	29 39 10057
		Концентрат од афионова слама	Д	Д	29 39 10065
		Дезоморфин	Д	Д	29 39 10073
		Дихидрокодеин	Д	Д	29 39 10081
		Дихидроморфин	Д	Д	29 39 10103
		Дротебанол	Д	Д	29 39 10111
		Етилморфин	Д	Д	29 39 10138
		Еторфин	Д	Д	29 39 10146
		Хероин	Д	Д	29 39 10154
		Хидрокодон	Д	Д	29 39 10162
		Хидроморфинол	Д	Д	29 39 10170
		Хидроморфон	Д	Д	29 39 10189
		Метилдезорфин	Д	Д	29 39 10197
		Метилдихидроморфин	Д	Д	29 39 10200
		Метопон	Д	Д	29 39 10219
		Морфин	Д	Д	29 39 10227
		Морфин метобромид (и други деривати на морфин на петовалентен азот)	Д	Д	29 39 10235
		Морфин-N-Оксид	Д	Д	29 39 10243
		Мирофин	Д	Д	29 39 10251
		Никокодин	Д	Д	29 39 10278
		Никодикодин	Д	Д	29 39 10286
		Никоморфин	Д	Д	29 39 10294
		Норкодеин	Д	Д	29 39 10308
		Норморфин	Д	Д	29 39 10316
		Оксикодан	Д	Д	29 39 10324
		Оксиморфан	Д	Д	29 39 10332
		Фолкодин	Д	Д	29 39 10340
		Тебаин	Д	Д	29 39 10359
		Тебакон	Д	Д	29 39 10367
	2939.909	– – – друго			
		Ех:			
		Кокаин	Д	Д	29 39 90913
		DET	Д	Д	29 39 90921
		DMT	Д	Д	29 39 90948
		Екгонин	Д	Д	29 39 90956
		Лизергид	Д	Д	29 39 90964
		Метамфетамин	Д	Д	29 39 90972
		Мескалин	Д	Д	29 39 90980

1	2	3	4	5	6
	Псилоцин		Д	Д	29 39 90999
	Псилоцибин		Д	Д	29 39 90816".

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 27000
20 јануари 1988 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Ненад Крекиќ, с. р.

59.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот комитет за земјоделство од 1 јули до 31 декември 1987 година издаде дозволи за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозвола на Сојузниот комитет за земјоделство издадена со решението број
1	2	3	4
1	BONALAN-EC	Eli Lilly and Company, Indianapolis, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“ – Сисак	7977/2 од 31 декември 1987 година
2	CERKOFIT WP – 60	Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“ – Шабаци	4317/2 од 29 јули 1987 година
3	DILON 50 – EC	Творница хемијско-козметичких производа „Cosmochemia“ – Оточац	5964/3 од 28 декември 1987 година
4	FENTIOL 50 – EC	Творница хемијско-козметичких производа „Cosmochemia“ – Оточац	5963/3 од 28 декември 1987 година
5	FENVAL 20 – EC	Творница хемијско-козметичких производа „Cosmochemia“ – Оточац	5967/3 од 28 декември 1987 година
6	GEOCID 350 – F	Хемијски комбинат CHROMOS, ООУР „Цхромос-Заштита биља“ – Загреб	4558/2 од 30 септември 1987 година
7	MALON 50 – EC	Творница хемијско-козметичких производа „Cosmochemia“ – Оточац	5966/3 од 28 декември 1987 година
8	ORIMOL E – 73	Хемијска индустрија ЖУПА, ОУР „Пестициди“ – Крушевац	5728/2 од 11 септември 1987 година
9	TOPAS ^(R) 50-WP	Ciba-Geigy AG., Basel, кого во Југославија го застапува ЦОММЕРЦЕ, ТОЗД Репродукцијски материјал – Љубљана	7737/2 од 25 декември 1987 година
10	VENTURIN S – 83	Хемијска индустрија ЖУПА, ООУР „Пестициди“ – Крушевац	7667/2 од 24 декември 1987 година

Бр. 295/1
11 јануари 1988 година
Белград

Заменик на претседателот
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Томе Кузмановски, с. р.

60.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ, А ЗА КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОСЕГАШНИТЕ ДОЗВОЛИ

Сојузниот комитет за земјоделство од 1 јули до 31 декември 1987 година издаде дозволи за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата за кои престанале да важат досегашните дозволи:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозвола на Сојузниот комитет за земјоделство за пуштање во промет на средството за заштита на растенијата чие важење престанало, издадена со решението број	Број на решението на Сојузниот комитет за земјоделство за продолжување на важењето на дозволата
1	2	3	4	5
1	AFUGAN	Hoechst AG., Frankfurt/M, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну, унутрашњу трговину и производњу „JUGO-HEMIJA”, ООУР „Hemiја” – Белград	2538/1 од 6 април 1982	4671/2 од 20 јули 1987 година
2	ANTRACOL	Bayer AG, Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma Jugoslaviја” – Љубљана	990/1 од 9 февруари 1982 година	5065/2 од 10 септември 1987 година
3	ASULOX	Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon, кого во Југославија го застапува Хемијски комбинат „CHROMOS”, ООУР „Chromos” – „Заштита биља” Загреб	2535/1 од 6 април 1982 година	4578/2 од 2 октомври 1987 година
4	ATRAPIN	Товарна кемичних изделков „PINUS”, Раче при Марибору	7860/1 од 13 октомври 1982	5071/2 од 24 септември 1987 година
5	AZINFOS-METIL 25-WP	Хемијска индустрија „ЗОРКА”, ООУР „Зорка-АТХ и киселине”, Суботица	5311/2 од 21 декември 1981 година	4128/2 од 26 јули 1987 година
6	БАКАРНА ВАР-25	Хемијска индустрија „ЗОРКА”, РО „Заштита биља”, Шабач	7566/1 од 1 октомври 1982 година	5603/2 од 2 септември 1987 година
7	BANVEL P-OHIS	Органско-хемиска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ”, ООЗТ „Пестициди” – Скопје	6601/1 од 10 ноември 1981 година	5518/2 од 28 август 1987 година
8	CASORON-G	Duphar B.V., Amsterdam, кого во Југославија го застапува РО „Македонија-Агропромет”, ООУР „Магро” – Скопје	7859/1 од 13 октомври 1982 година	1408/5 од 12 октомври 1987 година
9	CIDOKOR	Хемијска индустрија „РАДО-ЊА”, ООУР „Заштита биља” – Сисак	2010/4 од 29 јуни 1982 година	4153/2 од 29 јули 1987 година
10	CIMOFOL 37,3-S	Органско-хемиска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ”, ООЗТ „Пестициди” – Скопје	1041/1 од 11 февруари 1982 година	7209/2 од 28 декември 1987 година
11	CINEB S-65	Хемијска индустрија „ЖУПА”, ООУР „Пестициди” – Крушевац	7852/1 од 13 октомври 1982 година	1920/4 од 24 септември 1987 година
12	CINKFOSFID matak	РО „ГАЛЕНИКА”, ООУР „Галеника-Агрохемија” – Земун	2460/1 од 1 април 1982 година	5998/2 од 30 септември 1987 година

1	2	3	4	5
13	CIMRAM S-75	Riedel de Heam AG, Seelze-Hanpover, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“ – Шабац	7569/1 од 1 октомври 1982	5602/2 од 2 септември 1987 година
15	DIAZINON 2/прашиво	Товарна кемичних izdelkov „PINUS“, Раче при Марибору	7861/1 од 13 октомври 1982 година	4158/2 од 2 септември 1987 година
16	DIAZINON-20	Товарна кемичних izdelkov „PINUS“, Раче при Марибору	7862/1 од 13 октомври 1982 година	5070/2 од 24 септември 1987 година
17	DIAZINON 20-EC	Хемијска индустрија „ЗОРКА“, ООУР „Зорка-АТХ и киселине“, Суботица	1318/2 од 2 март 1982 година	6298/2 од 27 октомври 1987 година
18	FACIRON-маслен концентрат	СОУР „ПЛИВА“, ООУР „Заштита биља“ – Калиновица – Загреб	2522/1 од 5 април 1982 година	5465/2 од 26 август 1987 година
19	FOLIMAT LC-50	Bayer AG., Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer Pharma Jugoslavija“ – Љубљана	2065/2 од 1 април 1982 година	6006/2 од 27 октомври 1987 година
20	FOSFAMID 40-EC	Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“ – Шабац	1728/2 од 31 март 1982 година	877/3 од 29 јули 1987 година
21	GUSATHION WP-25%	Bayer AG., Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma Jugoslavija“ – Љубљана	6614/1 од 10 ноември 1981 година	5130/2 од 10 септември 1987 година
22	HYVAR-X	Du Pont de Nemours International S.A., Женева, кого во Југославија го застапува СОУР „АГРОВОЈВОДИНА“, РО „Интеркоп“, ООУР „Интерсервис-Комерцсервис“ – Нови Сад	6635/1 од 10 ноември 1981 година	5132/2 од 26 август 1987 година
23	KAPTAZOR 50-WP	Хемијска индустрија „ЗОРКА“, ООУР „Зорка-АТ и киселин“ – Суботица	1320/2 од 2 март 1982 година	5467/2 од 26 август 1987 година
24	KOROVICID	Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“ – Шабац	2457/1 од 1 април 1982 година	360/3 од 29 јули 1987 година
25	KOROVICID KOMBI	Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита биља“ – Шабац	2455/1 од 1 април 1982 година	359/3 од 29 јули 1987 година
26	LANNATE-methomyl	Du Pont de Nemours Conoco Technologies, S.A., Paris, кого во Југославија го застапува СОУР „АГРОВОЈВОДИНА“, РО „Интеркоп“, ООУР „Интерсервис-комерцсервис“, Нови Сад	2539/1 од 6 април 1982 година	7357/2 од 28 декември 1987 година
27	LIRON S-50	Хемијска индустрија „ЖУПА“, ООУР „Пестициди“ – Крушевац	1742/1 од 25 август 1982 година	1601/3 од 24 септември 1987 година
28	MONOSAN-S	РО „ГАЛЕНИКА“, ООУР „Галеника-Агрохемија“ – Земун	7857/1 од 13 октомври 1982 година	7694/2 од 24 декември 1987 година
29	ORDRAM G-5	Органско хемијска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ“, ООЗТ „Пестициди“ – Скопје	6607/1 од 10 ноември 1981 година	5522/2 од 28 август 1987 година
30	СИН КАМЕН	РТЕ, ООУР „Електролиза“ – Бор	3898/5 од 23 септември 1987 година	6479/2 од 3 ноември 1987 година
31	PROHELAN	Хемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља“ – Сисак	6592/1 од 10 ноември 1981 година	3154/4 од 20 јули 1987 година

1	2	3	4	5
32	RACUMIN-57	Bayer AG., Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma Jugoslaviја“	1519/1 од 2 март 1982 година	6007/2 од 27 октомври 1987 година
33	RADAZIN WP-50	Кемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита била“ – Сисак	7582/1 од 1 октомври 1982 година	7740/2 од 25 декември 1987 година
34	RADOSAN-1,2	Кемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита била“ – Сисак	7576/1 од 1 октомври 1982 година	7739/2 од 25 декември 1987 година
35	RADOSAN-M	Кемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита била“ – Сисак	7577/1 од 1 октомври 1982 година	7875 од 30 декември 1987 година
36	RODOR-40	Montedison, Milano, кого во Југославија го застапува Кемијски комбинат „CHROMOS“, ООУР „Chromos-Заштита била“ Загреб	2588/1 од 7 април 1982 година	5019/2 од 24 септември 1987 година
37	SENCOR	Bayer AG, Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma Jugoslaviја“ – Љубљана	842 ¹ од 4 февруари 1982 година	5066/2 од 24 септември 1987 година
38	SUMPORCIN	Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита била“ – Шабац	7673/1 од 1 октомври 1982 година	5449/2 од 24 септември 1987 година
39	SURPASS 6,7-E	Stauffer Chemical Company-Europe S.A., Женева, кого во Југославија го застапува Органско хемиска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ“, ООЗТ „Пестициди“ – Скопје	713/2 од 17 февруари 1982 година	7834/2 од 25 екември 1987 година
40	TIMET G-5	American Cyanamid Company, New York, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „ЗОРКА“, РО „Заштита била“ – Шабац	297/1 од 13 јануари 1982 година	4733/2 од 20 јули 1987 година
41	TRASAN-S	РО „ГАЛЕНИКА“, ООУР „Галеника-Агрохемија“ – Земун	7858/1 од 13 октомври 1983 година	7693/2 од 24 декември 1987 година
42	TREFLAN-EC	Fli Lilly and Company, Indianapolis, кого во Југославија го застапува Кемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита била“ – Сисак	7865/1 од 13 октомври 1982 година	7874/2 од 30 декември 1987 година
43	UNDEN 50/WP	Bayer AG., Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer Pharma Jugoslaviја“, Љубљана	545/2 од 2 март 1982 година	5600/2 од 2 септември 1987 година
44	VENTURIN S-50	Кемијска индустрија „ЖУПА“ ООУР „Пестициди“ – Крушевац	7853/1 од 13 октомври 1982 година	3087/3 од 29 јули 1987 година
45	VITASAN S-50	Кемијска индустрија „ЖУПА“ ООУР „Пестициди“ – Крушевац	7855/1 од 13 октомври 1982 година	4357/2 од 29 јули 1987 година

Бр. 296/1
11 јануари 1988 година
Белград

Заменик на претседателот
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
м-р. Томе Кузмановски, с. р.

61.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ, ВО КОИ СЕ ИЗВРШЕНИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА

Сојузниот комитет за земјоделство изврши измени и дополненија од 1 јули до 31 декември 1987 година во следните дозволи за пуштање во внатрешен промет на средствата за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозвола за пуштање во внатрешен промет издал Сојузниот комитет за земјоделство, со решението број	Дозволата за пуштање во внатрешен промет објавена во „Службен лист на СФРЈ”, и реден број на списокот	Измена-дополнение во дозволата извршил Сојузниот комитет за земјоделство со решението број	Измена-дополнение во дозволата
1	2	3	4	5	6	7
	ACTRIL-M	Phone Poulenc Agrochimie, Lyon, кого во Југославија го застапува Кемиски комбинат „CHROMOS”, ООУР „Chromos-Заштита биља” – Загреб	3747/2 од 1 јуни 1987 година	53/87-1	5087/2 од 22 септември 1982 година	Измена на застапникот
2	ANITEN-DS	Shell-Agrar GmbH, Co.KG, Ingelheim/Rh, кого во Југославија го застапува „Агротехника-Груда”, ТОЗД „Груда-Зунања трговина” – Љубљана	5958/2 од 10 ноември 1983 година	27/84-3	6324/2 од 9 октомври 1987 година	Измена на производителот
3	ANITEN-MPD	Shell-Agrar GmbH, Co.KG, Ingelheim/Rh, кого во Југославија го застапува „Агротехника-Груда”, ТОЗД „Груда-Зунања трговина” – Љубљана	5370/2 од 10 ноември 1983 година	27/84-4	6325/2 од 9 октомври 1987 година	Измена на производителот
4	APREX-partrope	Shell-Agrar GmbH, Co.KG, Ingelheim/Rh, кого во Југославија го застапува „Агротехника-Груда”, ТОЗД „Груда-Зунања трговина” – Љубљана	884/1 од 3 февруари 1984 година	27/84-6	6323/2 од 9 октомври 1987 година	Измена на производителот
5	BAKAREN DITHANE	ROHM AND Haas S.p.A., Milano, кого во Југославија го застапува „COMMERCE”, ТОЗД Репродукциски материјал – Љубљана	4173/2 од 10 јули 1985 година	40/86 – 10	6341/2 од 3 ноември 1987 година	Измена на кооперантот
6	BAKAREN FALTAN	Хемијска индустрија „ЖУПА”, ООУР „Пестициди” – Крушевац	538/2 од 20 февруари 1985 година	34/85 – 10	4770/1 од 1 јули 1987 година	Изменана примената, каренцата и отровност
7	BIFENIX-N	Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon, кого во Југославија го застапува ООУР „ПЛИВА”, ООУР „Заштита биља” – Калиновица Загреб	1769/1 од 28 февруари 1986 година	40/86 – 11	5210/2 од 23 октомври 1987 година	Измена на застапникот
8	BLAZER 2-S	BASF Ag., Ludwigshafen/Rh, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну трговину и застапување иностраних фирми „ПРОГРЕС”,				

1	2	3	4	5	6	7
		ООУР „Прогрес-Немотех“, IV Робна дирекција – BASF, Београд	1585/1 од 8 март 1985 година	34/85 – 5	6694/2 од 27 октомври 1987 година	Измена на производи- телот
9	CAPTAN-50	Товарна кемичких izdelkov „ПИНУС“, Раче при Марибору	1724/2 од 10 ноември 1983 година	27/85 – 11	4747/1 од 1 јули 1987 година	Измена на примената, каренцата и отровноста
10	CAPTAN WP-50	Stauffer Chemical Company, New York, кого во Југославија го застапува Органско хемиска индустрија „НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ“, ООЗТ „Пестициди“ – Скопје	1349/2 од 3 мај 1984 година	34/85 – 19	4777/1 од 1 јули 1987 година	Измена на примената, каренцата и отровноста
11	CF – 125	Shell-Agrar GmbH, Co.KG, Ingelheim/Rh, кого во Југославија го застапува „Агротехника-Груда“, ТООЗД „Груда-Зунања трговина“ – Љубљана	7861/2 од 6 декември 1986 година	4/87 – 3	6320/2 од 9 октомври 1987 година	Измена на производи- телот
12	CUPRAFOL S-50	Кемијски комбинат „CHROMOS“, ООУР „Chromos-Заштита биља“ – Загреб	661/1 од 28 јануари 1983 година	35/83 – 6	4771/1 од 1 јули 1987 година	Измена на примената, каренцата и отровноста
13	DELAN SC-750	Shell-Agrar GmbH, Co.KG, Ingelheim/Rh, кого во Југославија го застапува „Агротехника-Груда“, ТООЗД „Груда-Зунања трговина“ – Љубљана	1497/1 од 4 март 1987 година	53/87 – 11	6319/2 од 9 октомври 1987 година	Измена на производи- телот
14	DITHANE S – 60	Rohm and Haas S.p.A., Milano, кого во Југославија го застапува „АГРО-ТЕХНИКА-ГРУДА“ ТООЗД „Груда-Зунања трговина“ – Љубљана	5463/2 од 8 јули 1984 година	35/85 – 31	6342/2 од 3 ноември 1987 година	Измена на кооперантот
15	DITHANE S – 60	Rohm and Haas S.p.A., Milano, кого во Југославија го застапува „АГРО-ТЕХНИКА-ГРУДА“ ТООЗД „Груда-Зунања трговина“ – Љубљана	4175/2 од 10 јули 1985 година	40/86 – 35	6344/2 од 3 ноември 1987 година	Измена на кооперантот
16	DITHANE (R) Син	Rohm and Haas S.p.A., Milano, кого во Југославија го застапува „АГРО-ТЕХНИКА-ГРУДА“ ТООЗД „Груда-Зунања трговина“ – Љубљана	7866/1 од 13 октомври 1982 година	35/83 – 30	6343/2 од 3 ноември 1987 година	Измена на кооперантот
17	DOTAN S-G	Rhone Poulanc Agrochimie, Lyon, кого во Југославија го застапува СОУР „ПЛИВА“, ООУР „Заштита биља“ – Калиновица Загреб	340/1 од 11 јануари 1984 година	27/84 – 18	5211/2 од 23 октомври 1987 година	Измена на застапникот
18	FASTAC 10% EC	Shell International Petroleum Company Ltd. London, кого во Југославија го застапува РО за вањску трговину „АСТРА“, ООУР Заступство иноземних фирми – Загреб	2758/1 од 19 април 1985 година	34/85 – 13	5172/1 од 27 јули 1987 година и 59/2 од 22 септември 1987 година	Измена на каренцата и работната коренца
19	FASTAC 10% EC	Shell International Petroleum Company Ltd. London, кого во Југославија го застапува РО за вањску трговину „АСТРА“,	2757/1		1499/3 од 27 јули 1987 година и 5958/2	Измена на каренцата и

1	2	3	4	5	6	7
		ООУР Заступство ино- земних фирми – Загреб	од 19 април 1985 година	34/85 – 14	од 22 септември 1987 година	работната каренца
20	FOLPAN- -CHROMOS NP-50	Кемијски комбинат „CHROMOS“, ООУР „Chromos-Заштита би- ља“ – Загреб	2558/2 од 13 септември 1983 година	27/84 – 19	4779/1 од 1 јули 1987 година	Измена на примената, каренцата и отровноста
21	FOLPET-50	Товарна кемијских издел- ков „ПИНУС“, Раче при Марибору	1725/2 од 23 ноември 1983 година	27/84 – 26	4773/1 од 1 јули 1987 година	Измена и примената, каренцата и отровноста
22	FOLPET WP-50	Stauffer Chemical Compa- ny, New York, кого во Ју- гославија го застапува Органско хемиска индус- трија „НАУМ НАУМОВ- СКИ – БОРЧЕ“ ООЗТ „Пестициди“ – Скопје	1652/2 од 1 септември 1983 година	27/84 – 27	4778/1 од 1 јули 1987 година	Измена на примената, каренцата и отровноста
23	GRAINS QUIEK	Rhone Poulenc Agroche- mie, Lyon, кого во Југо- славија го застапува Ке- мијски комбинат „CHRO- MOS“ ООУР „Chromos- -Заштита биља“ – Загреб	5003/2 од 8 октомври 1984 година	34/85 – 47	5080/2 од 22 септември 1987 година	Измена на застапникот
24	KAPTAN 4-F	Органско хемиска индус- трија „НАУМ НАУМОВ- СКИ – БОРЧЕ“, ООЗТ „Пестициди“ – Скопје	701/3 од 26 февруари 1986 година	40/86 – 27	4772/1 од 1 јули 1987 година	Измена на примената, каренцата и отровноста
25	KAPTAN SP-4	Органско хемиска индус- трија „НАУМ НАУМОВ- СКИ – БОРЧЕ“, ООЗТ „Пестициди“ – Скопје	210/3 од 28 февруари 1986 година	40/86 – 28	4782/1 од 1 јули 19887 година	Измена на отровноста
26	KIDAN ^(R)	Rhone Poulenc Agroche- mie, Lyon, кого во Југо- славија го застапува Хе- мијска индустрија „ЗОР- КА“, РО „Заштита биља“ – Шабац	2672/4 од 20 јануари 1984 година	27/84 – 29	5069/2 од 22 септември 1987 година	Измена на застапникот
27	KILVAL	Rhone Poulenc Agroche- mie, Lyon, кого во Југо- славија го застапува Ке- мијски комбинат CHRO- MOS, ООУР „Chromos- -Заштита биља“ – Загреб	1197/2 од 26 февруари 1985 година	34/85 – 52	5083/2 од 22 септември 1987 година	Измена на застапникот
28	MIKAL	Rhone Poulenc Agroche- mie, Lyon, кого во Југо- славија го застапува Хе- мијска индустрија „ЗОР- КА“, РО „Заштита биља“ – Шабац	7023/1 од 1 октомври 1986 година	4/87 – 31 5248/1 од 29 јули 1987 година и 5068/2 од 22 септември 1987 година	Измена на застапникот, каренцата и отровноста	
29	MODOWN 4-F	Rhone Poulenc Agroche- mie, Lyon, кого во Југо- славија го застапува СО- УР „Плива“, ООУР „За- штита биља“ – Калино- вица – Загреб	1740/1 од 14 март 1985 година	34/85 – 21	5208/2 од 23 октомври 1987 година	Измена на застапникот
30	XEXAGAN EC-40	Shell-Agrar GmbH. Co.KG, Ingelheim/Rh, ко- го во Југославија го за- стапува „Агротехника- -Груда“, ТОЗД „Груда- -Зунања трговина“ – Љубљана	333/1 од 11 јануари 1984 година	27/84 – 41	6322/2 од 9 октомври 1987 година	Измена на производи- телот

1	2	3	4	5	6	7
31	NEXION EC-36	Shell-Agrar CmbH. Co.KG, Ingelheim/Rh, ко- го во Југославија го за- стапува „Агротехника- Груда“, ТОЗД „Груда- Зунања трговина“ - Љубљана	3981/2 од 8 октомври 1984 година	34/85 - 64	6318/2 од 9 октомври 1987 година	Измена на производи- телот
32	NEXION EC-40	Shell-Agrar CmbH. Co.KG, Ingelheim/Rh, ко- го во Југославија го за- стапува „Агротехника- Груда“, ТОЗД „Груда- Зунања трговина“ - Љубљана	2302 од 25 мај 1985 година	34/85 - 65	6221/2 од 9 октомври 1987 година	Измена на производи- телот
33	NISSORUN 10-EC	Nippon Soda Company, Tokio кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „ЗОРКА“, ООУР „Зорка АТХ и ки- селине“ - Суботица	292/2 од 4 март 1987 година	53/87 - 25	7936/2 од 31 декември 1987 година	Измена на примената и коренцата
34	NISSORUN 10-WP	Nippon Soda Company, Tokio кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „ЗОРКА“, ООУР „Зорка АТХ и ки- селине“ - Суботица	291/2 од 4 март 1987 година	53/87 - 26	7935/2 од 31 декември 1987 година	Измена на примената и коренцата
35	ORTHO-CIDE- -50	Chevron Chemical Compa- ny, Paris, кого во Југосла- вија го застапува „АГРО- ТЕХНИКА-ГРУДА“, ТОЗД Груда-Зунања трговина - Љубљана	6912/1 од 29 септември 1986 година	4/87 - 38	4774/1 од 1 јули 1987 година	Измена на примената, коренцата и отровноста
36	ORTHO-CIDE- -83	Chevron Chemical Compa- ny, Paris, кого во Југосла- вија го застапува „АГРО- ТЕХНИКА-ГРУДА“, ТОЗД Груда-Зунања трговина - Љубљана	6915/1 од 29 септември 1986 година	4/87 - 39	4775/1 од 1 јули 1987 година	Измена на примената, коренцата и отровноста
37	ORTHO-PHAL- TAN 50-WP	Chevron Chemical Compa- ny, Paris, кого во Југосла- вија го застапува „АГРО- ТЕХНИКА-ГРУДА“, ТОЗД Груда-Зунања трговина - Љубљана	1363/2 од 13 март 1987 година	53/87 - 58	4768/1 од 1 јули 1987- година	Дополнение на примена- та и измена на отровнос- та
38	ORTHO-PHAL- TAN 80	Chevron Chemical Compa- ny, Paris, кого во Југосла- вија го застапува „АГРО- ТЕХНИКА-ГРУДА“, ТОЗД Груда-Зунања трговина - Љубљана	7022/1 од 1 октомври 1986 година	4/87 - 40	5249/1 од 19 јули 1987 година	Измена на примената, коренцата и отровноста
39	OXYTRIL-M	Rhone Poulenc Agroche- mie, Lyon, кого во Југо- славија го застапува Ке- мијски комбинат „СНРО- МОС“, ООУР „Ситомос- Заштита билба“ - Загреб	284/2 од 1 октомври 1986 година	4/87 - 42	5085/2 од 22 септември 1987 година	Измена на застапникот
40	POLYRAM COMBI	BASF AG., Ludwigshafen- /Rh, кого во Југославија го застапува РО за меѓу- народну трговину и за- стапување иностраних фир- ми „ПРОГРЕС“, ООУР „Немотех“ Заступништво BASF, Београд	4445/2 од 18 јули 1986 година	4/87 - 45	5142/2 од 22 септември 1987 година	Измена на кооперантот

1	2	3	4	5	6	7
41	RADOKAPTAN SC-48 TS	Кемијска индустрија „РАДОЊА“, ООУР „Заштита биља – Сисак	980/2 од 26 февруари 1986 година	40/86 – 40	4781/1 од 1 јули 1987 година	Измена на отровноста
42	RONSTAR ^(R)	Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „ЗОРКА“, ООУР „Зорка – АТХ и киселине“ – Суботица	5989/2 од 26 октомври 1984 година	34/85 – 30	5141/2 од 22 септември 1987 година	Измена на застапникот
43	ROVRAL ^(R)	Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „ЗОРКА“, ООУР „Зорка – АТХ и киселине“ – Суботица	1274/2 од 18 февруари 1986 година	40/86 – 41	5143/2 од 22 септември 1987 година	Измена на застапникот
45	SAPROL	Shell-Agrar CmbH. Co.KG, Ingelheim/Rh, кого во Југославија го застапува „Агротехника-Груда“, ТОЗД „Груда-Зунања трговина“ – Љубљана	464/2 од 2 март 1983 година	35/83 – 66	6326/2 од 9 октомври 1987 година	Измена на производителот
46	TIGRX	Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon, кого во Југославија го застапува ООУР „ПЛИВА“, ООУР „Заштита биља“ – Калиновница – Загреб	322/2 од 28 декември 1984 година	34/85 – 34	5207/2 од 23 октомври 1987 година	Измена на застапникот
47	TOTRAL	Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon, кого во Југославија го застапува Хемијски комбинат „CHROMOS“, ООУР „Chromos-Заштита биља“ – Загреб	5306/4 од 19 септември 1985 година	40/86 – 89	5088/2 од 22 септември 1987 година	Измена на застапникот
48	TRIMIFOL	Sandoz Ag., Basel, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну и унутрашњу трговину „ВЕЛЕБИТ“ – Загреб	6655/2 од 21 ноември 1984 година	34/85 – 94	4769/1 од 1 јули 1985 година	Измена на каренцата и отровноста
49	ZOLONE LI-QUIDE	Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon, кого во Југославија го застапува Хемијски комбинат „CHROMOS“, ООУР „Chromos-Заштита биља“ – Загреб	3229/1 од 1 септември 1983 година	27/84 – 61	5086/2 од 22 септември 1987 година	Измена на застапникот
50	ZOLONE-RM	Rhone Poulenc Agrochimie, Lyon, кого во Југославија го застапува Хемијски комбинат „CHROMOS“, ООЗТ „Chromos-Заштита биља – Загреб	3241/2 од 1 септември 1983 година	27/84 – 62	5084/2 од 22 септември 1987 година	Измена на застапникот

Бр. 297/1
11 јануари 1988 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
м-р. Томе Кузмановски, с. р.

62.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76 и 43/82), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ ПРЕСТАНАЛЕ ДА ВАЖАТ ДОЗВОЛИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШЕН ПРОМЕТ

Сојузниот комитет за земјоделство утврди дека од 1 јули до 31 декември 1987 година престанале да важат дозволите за пуштање во внатрешен промет на следните средства за заштита на растенијата:

Релен број	Назив на средствата	Назив на производителот	Дозвола за пуштање во промет издал Сојузниот комитет за земјоделство, со решението број	Број на решението на Сојузниот комитет за земјоделство за престанување на важењето на дозволата
1	2	3	4	5
1	ACARSTIN	Sipcam S.p.A., Милано, кого во Југославија го застапува „Агро-техника-Груда”, ТОЗД „Груда-Зунања трговина” – Љубљана	186/2 од 18 април 1986 година	6435/1 од 8 октомври 1987 година
2	AKAREKS-60	Хемијска индустрија ЗОРКА, РО „Заштита биља” – Шабац	807/1 од 3 февруари 1982 година	6432/1 од 8 октомври 1987 година
3	ARETIT FLÜSSIG	Hoechst AG., Frankfurt/M, кого во Југославија го застапува РО за меѓународну и унутрашњу трговину и производњу ЈУГО-ХЕМИЈА, ООУР „Хемија” – Београд	153/1 од 5 јануари 1982 година	7173/1 од 16 ноември 1987 година
4	BAYLETON EC-250	Bayer AG., Leverkusen, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma Југославија” – Љубљана	459/1 од 20 јануари 1981 година	6904/1 од 3 ноември 1987 година
5	IMIDAN P-3	Органско-хемијска индустрија НАУМ НАУМОВСКИ – БОРЧЕ, ООЗТ „Пестициди” – Скопје	6598/1 од 10 ноември 1981 година	6903/1 од 3 ноември 1987 година
6	MOROZIM	Хемијска индустрија ЖУПА, ООУР „Пестициди” – Крушевац	3061/2 од 25 мај 1985 година	7077/2 од 16 ноември 1987 година
7	OIDIN	Хемијска индустрија ЗОРКА РО „Заштита биља”, Шабац	7567/1 од 1 октомври 1982 година	3074/3 од 21 јули 1987 година
8	PLICTRAN 25-W	Dow Chemical Europ S.A., Zürich, кого во Југославија го застапува Хемијски комбинат CHROMOS, ООУР „Chromos-Заштита биља” – Загреб	846/2 од 3 февруари 1984 година	6433/1 од 8 октомври 1987 година
9	PLICTRAN-CHROMOS 60-FLOOUP	Хемијски комбинат CHROMOS „Chromos-Заштита биља” Загреб	6474/2 од 5 ноември 1985 година	6434/1 од 8 октомври 1987 година

Бр. 298/1
11 јануари 1988 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство,
м-р. Томе Кузмановски, с. р.

63.

Врз основа на член 14 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за потрошувачка („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/87), Сојузниот завод за статистика утврдува

ПРОЦЕНТ НА РАСТЕЖОТ

НА ЧИСТИОТ ЛИЧЕН ДОХОД ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО И ПРОСЕК НА ЧИСТИОТ ЛИЧЕН ДОХОД ПО РАБОТНИК ВО ГРАНКА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

1. Процентот на растежот на чистиот личен доход по работник во стопанството за периодот јануари-ноември 1987 во однос на истиот период 1986 година изнесува:

– СФР Југославија	104,9
– СР Босна и Херцеговина	96,2
– СР Црна Гора	88,2
– СР Хрватска	103,9
– СР Македонија	100,5
– СР Словенија	121,2
– СР Србија	100,8
– Територијата на СР Србија без териториите на САП	100,8
– САП Косово	93,4
– САП Војводина	102,8

2. Просекот на чистиот личен доход по работник исплатен за периодот јануари-ноември 1987 година по граници на дејности изнесува:

Месечен просек во динари

Шифра и назив на дејноста	СФРЈ	СР Босна и Херцеговина	СР Црна Гора	СР Хрватска	СР Македонија	СР Словенија	СР Србија			
							Вкупно	Терит. на СРС без терит. на САП	САП Косово	САП Војводина
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВКУПНО	165218	138840	122609	178268	113648	256626	146456	149190	113467	150356
Стопански дејности	161935	137598	121226	175688	110797	248226	143965	145855	112402	148961
Вонстоп. дејности	182399	145823	128615	191784	128885	300864	158980	166127	117525	157930
01 Индустрија и рударство	159106	140230	120785	169426	114281	239376	142406	143718	119660	146315
0101 Електростопанство	208404	175172	188284	200735	139639	318895	218444	229223	171364	232651
0102 Производ. на јаглен	223554	187865	144394	239154	150984	355299	201358	213536	168854	–
0103 Преработка на јаглен	167034	168819	145132	207112	–	–	125842	–	125842	–
0104 Производ. на нафта и гас	249672	–	–	246646	–	–	252378	408324	–	251532
0105 Производ. на нафт. деривати	225389	173837	–	243071	169459	265447	248146	175999	–	272522
0106 Производ. на железна руда	139098	145447	–	–	130104	–	115321	115321	–	–
0107 Црна металургија	166501	167416	144108	179427	137888	255791	126915	131374	119674	126264
0108 Произ. на руда на обоени мет.	167088	163714	133069	176938	173557	317903	161414	182535	127069	–
0109 Производ. на обоени мет.	175206	164061	179219	174031	166401	254270	163041	185854	123961	–
0110 Прераб. на обоени мет.	182880	133469	157270	187701	96075	252716	175481	185650	91009	144359
0111 Производ. на неметали	149470	170711	133060	216249	119703	254903	122735	126850	101406	137600
0112 Прераб. на неметали	146766	144551	181215	169672	103874	228013	123646	120419	85678	149529
0113 Металопрераб. дејност	165604	146816	113601	166371	107457	236199	153919	156170	114926	151934
0114 Машиноградба	179677	158340	114527	196333	134824	249783	152188	152790	131796	151515
0115 Производ. на сообраќај, сред.	168304	162296	94408	183171	128025	225480	154652	156518	145934	146038
0116 Бродоградба	208372	–	187246	217631	–	255494	184833	206401	–	164020
0117 Произ. на ел. маш. и апарати	181446	146853	125343	192457	111688	240452	149578	152479	105952	150999
0118 Производ. на хемиски произ.	181150	143045	160990	215955	141795	297900	166416	154306	110168	210463
0119 Прераб. на хемиски производи	172397	143292	108641	177398	115809	253264	146207	147166	105307	150253
0120 Производ. на камен и песок	143366	141941	93489	162615	128828	255540	126822	127773	92430	148416
0121 Производ. на град. материјали	143625	128090	120116	154587	123122	232249	123416	127109	87909	131349
0122 Произ. на реж. граѓа и плочи	132948	117371	105211	139782	69530	216353	110547	110026	96929	115702
0123 Произ. на фин. произ. од дрво	138563	119667	84219	134880	93526	212983	114334	116716	95095	113929
0124 Произ. и прераб. на хартија	178709	136439	71084	185803	124096	284720	148399	156420	99106	139517
0125 Произ. на предиво и ткаенини	132560	117435	93648	139766	104924	218827	116672	116065	102821	129488
0126 Произ. на гот. тек. производи	121799	104196	77537	138097	92634	201398	107203	105617	85880	116072
0127 Производ. на кожа и крзно	168568	148843	132304	170151	119560	263972	129634	115275	125830	180529
0128 Произ. на кожни обувки и гал.	125826	117212	98717	135211	108925	193551	106423	104191	119309	107979
0129 Прераб. на каучук	160428	130782	122134	145355	145097	270385	142654	141464	131601	157198
0130 Произ. на прехран. производи	154033	127637	116495	170035	113628	244166	141465	133526	107136	153049
0131 Производ. на пијалаци	165100	166725	162817	180957	107391	241509	151227	151536	151875	150110
0132 Производ. на добиточ. храна	156650	103361	118686	155308	118016	273669	152122	154219	124215	152312
0133 Производ. и прераб. на тутун	143820	138322	110092	211457	115541	252346	141344	152030	102757	112699
0134 Графичка дејност	160389	127965	123104	176264	106079	244170	139965	147438	111143	129840
0135 Рециклажа на сировини	151752	132709	127054	159641	119622	252552	133037	136122	116951	126567
0139 Произ. на разнов. производи	173050	152668	–	159549	99919	232232	140479	153935	108793	130498
02 Земјоделство и рибарство	150554	125440	109688	168177	95487	256514	153713	139277	111439	165669
0201 Земјоделско производство	148259	123682	108650	165615	94683	250261	153529	137691	111433	165895
0202 Земјоделски услуги	168921	138998	123909	181065	108466	297061	154983	152163	111476	146614
0203 Рибарство	177139	141466	119124	192435	114487	266082	158686	167451	–	155366
03 Шумарство	159020	134845	113022	188841	99302	266473	139121	139024	99816	167279
0300 Шумарство	159020	134845	113022	188841	99302	266473	139121	139024	99816	167279

Шифра и назив на дејноста	СФРЈ	СР Босна и Херцего- вина	СР Црна Гора	СР Хрват- ска	СР Маке- донија	СР Слове- нија	СР Србија			
							Вкупно	Терит. на СРС без терит. на САП	САП Ко- сово	САП Вој- водина
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04 Водостопанство	154089	145817	155827	176448	92197	266241	140259	136452	92859	156845
0400 Водостопанство	154089	145817	155827	176448	92197	266241	140259	136452	92859	156845
05 Градежништво	146283	122077	103170	158427	104144	236599	128792	132634	87688	135973
0501 Високоградба	133775	114411	98065	145416	101506	221630	117257	122292	83990	120551
0502 Нискоградба и хидроградба	164627	140348	117825	168457	112410	251650	151798	150494	113503	164922
0503 Инстал. и завршни работи	154709	122767	101907	172019	101128	250472	133269	138724	82349	136625
06 Сообраќај и врски	177043	144663	138914	192703	118942	267949	157573	163166	122228	152998
0601 Железнички сообраќај	166276	149261	133367	165365	117210	252836	140426	143732	105675	139271
0602 Поморски сообраќај	266932	-	184893	282175	-	297731	-	-	-	-
0603 Речен и езерски сообраќај	142465	141004	-	144877	-	-	141785	142063	-	140180
0604 Воздушен сообраќај	254406	159863	165558	190383	136935	411005	254257	254466	110091	297075
0605 Друмски сообраќај	167965	143005	121029	182899	116939	275450	149248	150627	115636	156313
0606 Градски сообраќај	177999	142378	167453	189018	141037	284626	177536	182535	131909	185241
0607 Цевоведен транспорт	285620	193800	-	279487	-	463363	278831	290318	-	266325
0608 Претоварни услуги	195818	123827	154992	208074	131334	261109	155870	153672	-	163819
0609 ПТТ услуги	170677	144739	119021	189282	115336	244955	157835	163298	147787	149270
07 Трговија	164647	133829	115852	183076	111166	261982	142016	146746	102271	141338
0701 Трговија на мало	147464	123857	105944	167888	97269	239802	126322	129196	97679	129352
0702 Трговија на големо	179005	147840	128545	198173	129562	272400	150673	150703	115388	157960
0703 Надворешна трговија	256937	212189	165305	281315	167713	340522	227682	232933	119983	207864
08 Угостителство и туризам	147759	102924	117274	171728	88452	222812	114554	121192	89222	102543
0801 Угостителство	143790	101610	114416	169161	87915	214444	112791	119061	88151	101804
0802 Туристичко посредување	227567	181758	169090	212357	123254	312886	181457	197552	127781	138233
09 Занаетчиство	179549	146764	145916	180129	120512	254822	155779	155632	115915	166306
0901 Занает. услуги и поправки	184758	149911	148568	185252	122843	258690	162385	164499	116561	170396
0902 Лични услуги	129568	96620	100344	139083	59527	207444	103275	104234	60419	100007
10 Станбено-комунал. дејности	164492	136143	107742	174856	103493	262787	150061	158134	98348	141900
1001 Уредување на населби и прост.	171510	132310	117444	173518	91821	285437	160748	172855	71414	146648
1002 Станбена дејност	141726	-	-	-	-	141726	-	-	-	-
1003 Комунални дејности	163233	136596	105010	175086	105223	258694	148122	155341	102658	141129
11 Финансиски и др. услуги	210306	173127	140471	220740	131821	303507	183721	187873	143861	181187
1101 Банкарство	195098	156642	136045	191947	129623	287979	178554	187908	152690	159024
1102 Осигурување на имот и лица	205677	148151	128342	209115	143357	312294	178174	176803	163958	183098
1103 Услуги во областа на прометот	211333	168613	147779	224139	130370	279587	177859	182391	132913	168326
1104 Проект. и срод. услуги	236175	197689	138582	249207	134029	338381	203196	209518	141529	192529
1105 Геолошки истражувања	191549	163238	135085	246949	95297	282817	171450	143858	142478	268574
1106 Истражувачко-развој. работа	212020	184822	157357	234545	147719	330907	185151	182534	138135	211217
1109 Деловни услуги	209733	165463	156518	232607	144087	296673	183285	185071	127558	190708
12 Образование и култура	187966	147269	127415	199115	122905	316790	160935	172117	106418	161443
1201 Образование	178700	142956	126911	187936	122912	309531	152142	160802	103958	161613
1202 Научноистражувачка дејност	250214	198459	140732	246541	164445	352202	211929	213112	133945	220725
1203 Култура, уметност и информ.	195721	152855	129516	217393	117860	322620	173151	188529	116510	158014
1204 Физичка култура и спорт	160346	131587	112457	-	91588	256065	136020	130328	-	137615
13 Здравство и соц. заштита	174001	142404	120340	179273	129480	279150	151135	153066	118036	156481
1301 Здравствена заштита	176629	144571	120383	185535	137525	303524	154490	156648	118954	160943
1302 Социјална заштита	163978	127907	120079	158769	105810	234602	134228	153326	110147	135940
14 Општес. пол. заед. и организ.	186504	147119	138807	200597	138373	312549	166696	175915	139461	154588
1401 Органи на ОПЗ	181849	143762	142052	198484	137230	309121	162822	171260	132739	151863
1402 Самоуправ. интер. заедници	183537	144335	127006	193435	134071	303732	159413	166178	154000	152946
1403 Здруженија на ОЗТ	252874	202739	170918	249659	156194	341969	237776	243861	166762	210776
1404 Општ. полит. организации	209703	162512	131360	208962	150563	336511	196346	216996	180261	174151

Бр. 001-346/1

27 јануари 1988 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за статистика,
д-р Драгутин Груповиќ, с. р.

64.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТУЛИ ОД ГЛИНА И ЗА ШУПЛИВИ БЛОКОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за тули од глина и шупливи блокови што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Радијални тули од глина. Технички услови — — — — —

JUS B. D1.012

2) Методи за испитување на шупливи блокови од глина за меѓукатни конструкции — — — — —

JUS B. D8.030

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на ту-

ли од глина и на шупливи блокови што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1. Методи на испитување на шупливи блокови од глина за меѓукатни конструкции — — — — — **JUS B. D8.030** донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/68)

2. Радијални тули од глина — — — — — **JUS B. D1.012** донесен со Правилникот за југословенските стандарди за градежни материјали („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/79).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93-243
6 ноември 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

65.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АЛУМИНИУМ И ЛЕГУРИ НА АЛУМИНИУМ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за алуминиум и легури на алуминиум што го има следниот назив и ознака:

Алуминиум и легури на алуминиум.
Алуминиум и предлегури на алуминиум за додавање. Хемиски состав и услови за испорака — — — — — **JUS C. C1.103**

Член 2

Југословенскиот стандард член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на алуминиум и легури на алуминиум што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Алуминиум и алуминиумски легури за додавање. Хемиски состав — — — — — **JUS C. C1.101** донесен со Решението за југословенските стандарди за алуминиум и алуминиумски легури („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/59).

2) Предлегури на алуминиум за додавање и модификација. Хемиски состав и услови за испорака — — — — — **JUS C. C1.103** донесен со Правилникот за југословенските стандарди за алуминиум и легури од алуминиум („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/83)

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/244
6 ноември 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

66.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за обработка на податоци што го има следниот назив и ознака:

Обработка на податоци. Збир на графички знаци за размена на податоци кодирани со еден бајт за латински писма — — — — — **JUS I. B1.013**

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93-245
6 ноември 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

67.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАВАРУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за заварување што го има следниот назив и ознака:

Заварување. Квалификација на технологијата на заварување — — — — — **JUS C. T3.075**

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на заварување од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/246
6 ноември 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

68.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СООБРА- КАЈНИ ЗНАЦИ НА ПАТИШТАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за сообраќајни знаци на патиштата што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Сообраќајни знаци на патиштата. Знаци за известување. Графичко претставување. Дополнение 1 — — — — — JUS Z. S2. 306/1
- 2) Сообраќајни знаци на патиштата. Символи за дополнителни табли. Графичко претставување. Дополнение 1 — — — JUS Z. S2. 309/1

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на сообраќајни знаци на патиштата од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93-248
6 ноември 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

69.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОЕКТИ- РАЊЕ И ГРАДЕЊЕ НА ГРАДСКИ СООБРАЌАЈНИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за проектирање и градење на градски сообраќајници што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Проектирање и градење на градски сообраќајници. Елементи на попречниот профил. Слободни профили за возила на јавниот градски патнички сообраќај — — — — — JUS U. C1. 024
- 2) Проектирање и градење на градски сообраќајници. Елементи на попречниот профил. Велосипедски патеки — — — — — JUS. U. C1. 025
- 3) Проектирање и градење на градски сообраќајници. Надолжен наклон на коловозот — — — — — JUS. U. C1. 030

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/249
6 ноември 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

70.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КАМЕН АГ- РЕГАТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за камен агрегат што го има следниот назив и ознака:

- Камен агрегат. Испитување на по-
лирноста на дробен камен агрегат — — — JUS B.B8.120

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/250
6 ноември 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

71.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АЗБЕСТНО- ЦЕМЕНТНИ ЦЕВОВОДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за азбестно-цементни цевоводи што го има следниот назив и ознака:

Азбестно-цементни цевоводи. Технички услови за поставување — — — — — JUS U. GI. 510

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93-251
6 ноември 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

72.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БЕТОНСКИ ПРЕФАБРИКАТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за бетонски префабрикати што го има следниот назив и ознака:

Бетонски префабрикати. Бетонски ќерамиди. Технички услови. Измени и дополненија — — — — — JUS U. NI. 210/1

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на бетонски префабрикати што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93-252
6 ноември 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

73.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРОИЗВОДИ ОД ПЛАСТИЧНА МАСА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за производи од пластична маса што го има следниот назив и ознака:

Производи од пластична маса. Медцински заштитни нараквици од поливинилхлорид — — — — — JUS G. FI. 103

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на производи од пластична маса што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93-253
6 ноември 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

74.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРОАКУСТИКА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за електроакустика што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Електроакустика. Уреди на аудио-системи. Општи одредби — — — — — | JUS N.N4.100 |
| 2) Електроакустика. Уреди и системи со висока верност на репродукцијата. Минимални барања за работните карактеристики. Општи одредби — — — — — | JUS N.N4.300 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/254
6 ноември 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

75.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛИЗГАВИ ЛАГЕРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за лизгави лагери што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Лизгави лагери. Испитување на тврдоста на лагерските материјали. Масивни материјали — — — — — | JUS M.C3.325 |
| 2) Лизгави лагери. Испитување на тврдоста на лагерските материјали. Повеќеслојни материјали — — — — — | JUS M.C3.326 |
| 3) Лизгави лагери. Повеќеслојни метални лизгави лагери. Ултразвучно испитување на грешките на припивање на лагерските материјали со дебелина на слојот над 2 mm — — — — — | JUS M.C3.328 |
| 4) Лизгави лагери. Испитување со притисок на метални лагерски материјали — — — — — | JUS M.C3.329 |
| 5) Лизгави лагери. Метални повеќеслојни лизгави лагери. Испитување на припивањето на лагерскиот метал со дебели- | |

- | | |
|--|--------------|
| на на слојот над 2 mm, по методата на разурнување — — — — — | JUS M.C3.330 |
| 6) Лизгави лагери. Масивни чаури од легури на бакар. Мери и толеранции — — — — — | JUS M.C3.335 |
| 7) Лизгави лагери. Чаури изработени од синтерирани материјали. Мери и толеранции — — — — — | JUS M.C3.337 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенскиот стандард JUS M.C3.328, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на лизгави лагери што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/255
6 ноември 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

76.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА САДОВИ ПОД ПРИТИСОК

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за садови под притисок што го има следниот назив и ознака:

- | | |
|--|--------------|
| Садови под притисок. Услови за примена на пресметката на садовите како статички оптоварени садови под притисок — | JUS M.E2.295 |
|--|--------------|

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/256
6 ноември 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

77.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОТПАДОЦИ И СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за отпадоци и секундарни сировини што го има следниот назив и ознака:

Отпадоци и секундарни сировини на обоени метали и легури на обоени метали. Отпадоци и секундарни сировини на алуминиум и легури на алуминиум. Означување и карактеристики — — — — —

JUS C.Z2.153

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на отпадоци и секундарни сировини од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/257
6 ноември 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

78.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РУДИ И КОНЦЕНТРАТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за руди и концентрати што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Руди и концентрати. Руди и концентрати на хром. Методи за испитување на хемискиот состав. Општи одредби — — — — —

JUS B.G8.300

2) Руди и концентрати. Руди на хром. Определување на содржината на хитроскопната влага во аналитички (лабораториски) мостри. Гравиметриска метода — — — — —

JUS B.G8.302

3) Руди и концентрати. Руди и концентрати на хром. Определување на содржината на хром. Волуметриска метода — — — — —

JUS B.G8.303

4) Руди и концентрати. Руди на хром. Определување на содржината на калциум и магнезиум. Волуметриска метода — — — — —

JUS B.G8.304

5) Руди и концентрати. Руди и концентрати на хром. Определување на

содржината на силициум. Спектрофотометриска и гравиметриска метода — — — — — JUS B.G8.305

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на руди и концентрати што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/258
6 ноември 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

79.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРАКТОРИ И МАШИНИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за трактори и машини за земјоделство и шумарство што имаат следните називи и ознаки:

1) Земјоделски трактори со тркала. Приклучување на орудието во три точки. Категории 1, 2 и 3 — — — — —

JUS M.L1.012

2) Земјоделски трактори со тркала. Приклучување на орудието во три точки. Категорија 1 N — — — — —

JUS M.L1.013

3) Земјоделски трактори со тркала. Приклучување на орудието во три точки. Категорија — — — — —

JUS M.L1.014

4) Земјоделски трактори со тркала. Предни дестови — — — — —

JUS M.L1.015

5) Трактори и машини за земјоделство и шумарство. Приклучување. Слободен простор за приклучување на орудието во три точки — — — — —

JUS M.L1.016

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на трактори и машини за земјоделство и шумарство што ќе се произведат односно увезаат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенските стандарди за земјоделски трактори („Службен лист на СФРЈ”, бр. 44/66).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/259
6 ноември 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

80.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ
ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЈАГЛЕН И КОКС

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за методите на испитување на јаглен и кокс што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Методи за испитување на јаглен и кокс. Определување на содржината на испарливи материи — — — — — JUS B.N8.317

2) Методи за испитување на јаглен и кокс. Определување на содржината на азот во камен и мрк јаглен и во лигнит по методата на Мауро Кјелдал — — — — — JUS B.N8.320

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на методите за испитување на јаглен и кокс од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Определување на азот во камен и мрк јаглен и во лигнит по методата на Кјелдал — — — — — JUS B.N8.320
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на методата за испитување на јаглен и кокс („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/63)

2) Определување на испарливи метери во камен и мрк јаглен со метода на еднократни лончиња — — — — — JUS B.N8.317
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на методите за испитување на јаглен и кокс („Службени лист на СФРЈ“, бр. 32/65).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/260
6 ноември 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

81.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СПОЈНИ
ЕЛЕМЕНТИ (НАВОИ)

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за спојни елементи (навои) што го има следниот назив и ознака:

Метрички навој со триаглест ISO-профил. Основен профил — — — — — JUS M.B0.010

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на спојни елементи (навои) што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Метрички навој со триаглест ISO-профил. Основен профил и називни мерки — — — — — JUS M.B0.010
донесен со Решението за југословенските стандарди за навои, вијци и навртки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/72).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/261
6 ноември 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

82.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАБОРАТО-
РИСКИ САДОВИ И ПРИБОР ОД СТАКЛО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за лабораториски садови и прибор од стакло што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Лабораториски садови и прибор од стакло. Инка за одвојување (одделување). Услови за квалитетот — — — — — JUS B.E4.101

2) Лабораториски садови и прибор од стакло. Инка за докапување. Услови за квалитетот — — — — —	JUS B.E4.102
3) Лабораториски садови и прибор од стакло. Сигурносна права цевка со инка. Услови за квалитетот — — — — —	JUS B.E4.104
4) Лабораториски садови и прибор од стакло. Сигурносна цевка со две кугли. Услови за квалитетот — — — — —	JUS B.E4.105
5) Лабораториски садови и прибор од стакло. Цевка за апсорпција со кугла. Услови за квалитетот — — — — —	JUS B.E4.106
6) Лабораториски садови и прибор од стакло. Епрувети, хемиски. Услови за квалитетот — — — — —	JUS B.E4.212
7) Лабораториски садови и прибор од стакло. Тријалник со толчник. Услови за квалитетот — — — — —	JUS B.E4.213
8) Лабораториски садови и прибор од стакло. Инка со кратка цевка. Услови за квалитетот — — — — —	JUS B.E4.217
9) Лабораториски садови и прибор од стакло. Инка со долга цевка. Услови за квалитетот — — — — —	JUS B.E4.218

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Лабораториски садови и прибор од стакло. Инки со кратка цевка — — —	JUS B.E4.217
2) Лабораториски садови и прибор од стакло. Инки со долга цевка — — —	JUS B.E4.218
донесени со Решението за југословенските стандарди за лабораториски садови од стакло („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/68)	
3) Лабораториски садови и прибор. Инка за одвојување (одделување) — — —	JUS B.E4.101
4) Лабораториски садови и прибор. Инка за докапување — — — — —	JUS B.E4.102
5) Лабораториски садови и прибор. Инчеста сигурносна цевка, права — — —	JUS B.E4.104
6) Лабораториски садови и прибор. Сигурносна цевка со две кугли — — —	JUS B.E4.105
7) Лабораториски садови и прибор. Цевки за апсорпција (хлор-калциум цевка) — — — — —	JUS B.E4.106
донесени со Решението за југословенските стандарди за лабораториски садови и прибор („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/72).	

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/262
6 ноември 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

83.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕТОДИТЕ НА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОСТАВ НА ЦИНКОВ ПРАВ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за методите на испитување на хемискиот состав на цинков прав што го има следниот назив и ознака:

Методи за испитување на хемискиот состав на цинков прав. Определување на содржината на метален цинк. Волуметриска метода — — — — — JUS C.A1.380

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на методите за испитување на хемискиот состав на цинков прав од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Волуметриско одредување на метален цинк — — — — — JUS C.A1.380
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на методите за испитување на хемискиот состав на цинков прав („Службен лист на СФРЈ”, бр. 18/73).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/263
6 ноември 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

84.

Врз основа на член 91а од Законот за авторското право („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/78 и 24/86), Сојузот на организациите на композиторите на Југославија пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА

Член 1

За јавно изведување и соопштување во јавноста (во натамошниот текст: изведување) музички дела што ги штити Сојузот на организациите на композиторите на Југославија, освен нивно пренесување и емитување преку установите на радиодифузијата, се плаќа надомест според Тарифата на надоместите за јавно изведување и соопштување музички дела на јавноста (во натамошниот текст: Тарифата), која е составен дел овој правилник.

Надоместот од став 1 на овој член го наплатува Сојузот на организациите на композиторите на Југославија преку организациите на авторите, како и организациите на здружен труд за заштита на авторските права, во смисла на член 91 од Законот за авторското право.

Член 2

Надомест не се плаќа за изведување на музички дела:

1) заради настава и во вид на настава – ако не се вршат наплатувања на влезни билети или други наплатувања;

2) на школски свечености – ако пристапот е бесплатен;

3) на приредби од кои целокупниот приход од продадените влезни билети или доброволните прилози се дава во корист на настраданите од елементарни непогоди (земјотреси, поплави, пожари и сл.) – ако изведувачите настапуваат бесплатно;

4) на приредби организирани на работилиштата на младинските работни акции – ако пристапот е бесплатен и ако изведувачите настапуваат бесплатно;

5) на концерти и приредби што се организираат за хумани цели (со помош на Црвениот крст, за децата на паднати борци, за организациите на слепите, глувонемите и сл.) – ако изведувачите настапуваат бесплатно.

Приредувачите на музички манифестации за хуманитарни цели се ослободуваат од обврската за плаќање надомест само на делот од приходот што фактички се уплатува за тие цели, а на останатиот дел од приходот надомест се наплатува во предвидениот износ.

Член 3

Под музички дела, во смисла на овој правилник, се подразбираат несценски музички дела, со зборови или без зборови, и одломки од сценски музички дела (опери, оперети и др.) што не претставуваат драмска целина.

Како жива музика, во смисла на овој правилник, се смета музиката што изведувачите ја изведуваат непосредно.

Како механичка музика, во смисла на овој правилник, се подразбира музика што се изведува со инструменти за механичка репродукција (грамофон, музички автомат, магнетофон, касетофон и др.) или што ѝ се соопштува на јавноста преку радиоапарати, телевизори, видеорекордери, звучници и сл.

Член 4

Бруто-приход, во смисла на овој правилник, претставува вкупната наплата остварена со продажба влезни билети или други форми на наплатување (резервации зголемување на цените на јадењата и пијачките, со задолжителна или незадолжителна консумација, без оглед на тоа дали вечерната цена се зголемува или дневната цена се намалува, сервис, музички динар, туристички динар, томбола, лотарија и сл.).

Основица за пресметување на надоместот што се наплатува за концерти од тар. број 1, покрај приходите остварени со продажба на влезни билети, претставуваат и приходите од самоуправните интересовни заседници, од партиципации, покровителства, реклами и други форми на дотирање, односно сите износи што ја сочинуваат економската цена на секој концерт.

Изведувачки хонорар, во смисла на овој правилник, претставува и закупнина (надоместот) или друга форма на трошоци што корисникот ги плаќа за апаратите за механичка репродукција на музика.

Член 5

Висината на надоместот за изведување на музички дела се утврдува во процент од бруто-приходот што приредувачот односно организаторот на јавното изведување (во натамошниот текст: корисникот) го остварува при тоа изведување, во процент од бруто-износот на хонорарот на изведувачот или во паушален износ.

Член 6

Висината на надоместот се утврдува во процент од бруто-приходот ако при изведувањето на музички дела се врши наплатување на влезни билети или други наплатува-

ња. Тој надомест не може да биде помал од најнискиот износ на надоместот предвиден во соодветниот тарифен број.

Член 7

Висината на надоместот се утврдува во процент од бруто-износот на хонорарот на изведувачите ако при изведувањето на музички дела не се врши наплатување на влезни билети или други наплатувања, а изведувачите примаат хонорар. Тој надомест не може да биде помал од најнискиот износ на надоместот предвиден во соодветниот тарифен број.

Ако при изведувањето на музички дела не се врши наплатување на влезни билети или други наплатувања и ако изведувачите не примаат хонорар, надоместот за изведување се утврдува во висина на најнискиот износ на надоместот наведен во соодветниот тарифен број.

Член 8

Корисникот е должен, на барање од службата за заштита на авторските музички права, да овозможи увид во документацијата и во рок од осум дена од денот на изведувањето да достави официјални точни податоци што служат како основ за утврдување на авторскиот надомест.

Ако корисникот не овозможи увид или не достави точни податоци од став 1 на овој член, висината на надоместот се утврдува во износ зголемен за 50%.

Член 9

Ако се утврди дека музичко дело е користено без претходна дозвола (член 27 ст. 3 и 4 од Законот за авторското право), висината на надоместот се утврдува во двоен износ.

Член 10

Ако музички дела се користени без претходна дозвола (неовластено користење) и ако за такво користење е предвиден надомест во месечен паушален износ, ќе се смета дека делата се користени во текот на целиот месец во кој е утврдено неовластено користење, без оглед на бројот на деновите во кои навистина се користени.

Член 11

Ако на една приредба или кај еден корисник настапуваат повеќе изведувачки состави, повеќе одделни музичар-изведувачи или се користат повеќе апарати за изведување на механичка музика, надомест се плаќа посебно за секој состав, за секој одделен изведувач односно за секој апарат.

Член 12

Ако ист изведувачки состав или одделен музичар-изведувач изведува музичко дело последовно на две или повеќе места, или ако ист апарат се употребува последовно на две или повеќе места на ист или друг корисник, надомест се плаќа за секое одделно изведување на секое од тие места.

Член 13

Корисникот плаќа надомест без оглед на тоа кој или дали ангажирал изведувачки состав или одделен музичар-изведувач, како и без оглед на тоа кој е сопственик на апаратот или инструментот.

Член 14

Сопственикот на просторијата, стадионот и сл. (закуподавецот) е должен да состави со корисникот договор за условите под кои се изведуваат заштитени музички дела и на организацијата на авторите, како и на организацијата на здружен труд за заштита на авторските права да им овозможи увид во договорот и во записникот за бруто-приходот остварен од продадените влезни билети. Во спротивно солидарно одговара за плаќање на авторскиот надмest и за доставување на програмата.

Ако закуподавецот од став 1 на овој член ѝ овозможи на неовластена организација или лице да организира музичко-забавна приредба и одбегне плаќање на пропишаниот авторски надомест, должен е тој надомест да го плати и да ја достави програмата.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за надоместите за јавно изведување и соопштување на музички дела во јавноста („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/86 и 38/87).

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4951/1
18 декември 1987 година
Белград

Претседател на
Претседателството на
Сојузот на организациите на
композиторите на
Југославија,
Павел Михалчич, с. р.

ТАРИФА

НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СО-ОПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА

А. НАДОМЕСТИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА НА ПРИРЕДБИ

I. Музички приредби

ТАРИФЕН БРОЈ I

Надомест се плаќа во висина:

Реден број	Вид на приредбата	Влез со наплата на влезни билети или други форми на наплатување	Влез бесплатен	Најнизок износ на надоместот во динари
1	2	3	4	5
1	Концерт на сериозна музика	6% од бруто-приходот	6% од хонорарот на изведувачите	4.500
2	Концерт на забавна музика, шоу, дела на заштитени автори во духот на народната музика, концерт на изворна и обработена народна музика (песни и игри) и слично	10% " "	10% " "	7.500
3	Академија, прослава и слично	6% " "	6% " "	4.500
4	Балетен дивертисман, танцови ревији, танцови натпревари и ревији на лед	6% " "	6% " "	4.500
5	Променаден концерт	6% " "	6% " "	4.500

Надомест за изведување се плаќа по овој тарифен број и ако приредбата има назив, како што се: музички фестивал, музичка свечаност, собор на народна музика, музичко натпреварување, демонстрација на музика и слично, со тоа што стапката се определува според видот на музиката.

Ако на иста приредба се изведуваат повеќе видови музика (сериозна, забавна, народна), се применува просечната стапка од овој тарифен број.

II. Забавни приредби

ТАРИФЕН БРОЈ 2

Надомест се плаќа по приредба, во висина:

Реден број	Вид на приредбата	Влез со наплата на влезен билет или други форми на наплатување	Влез бесплатен	Најнизок износ на надоместот во динари
1	2	3	4	5
1	Игранка, другарска вечер, свадба, прослава, банкет, матурска, бруцошка, клупска вечер и слично	10% од бруто-приходот	10% од хонорарот на изведувачите	7.500
2	Забавна, бал, маскенбал, дочек на Нова година и слично	12% "	12% "	9.000

Корисникот на музички дела кој не води точна книговодствена евиденција со документација за наплатените влезни билети или други форми на наплатување, плаќа, во смисла на став 1 од овој тарифен број 2% од вкупниот бруто-приход остварен во текот на целиот календарски месец (или на забавната приредба) во кој е утврдена наплата на влезни билети или други форми на наплатување, без оглед на бројот на деновите во кои се наплатувани влезни билети или се вршени други форми на наплатување.

Ако покрај наплатување на влезни билети или други форми на наплатување се наплатува и задолжителна консумација (вечера, мени и сл.), на име надомест за изведување на музички дела, освен надомест од овој тарифен број се наплатува и 4% од бруто-приходот од задолжителната консумација. Надомест за изведување во наведениот износ се наплатува и кога се наплатува консумација без наплатување на влезен билет.

Ако користникот на музички дела не води точна книговодствена евиденција со документација за наплатените задолжителни консумации тогаш, во смисла на став 3 од овој тарифен број, се плаќа 2% од вкупниот бруто-приход остварен во текот на целиот календарски месец (или на забавната приредба) во кој е утврдена наплата на задолжителни консумации, без оглед на бројот на деновите во кои е навистина наплатувана задолжителна консумација.

Корисниците на музички дела – самостојни угостителски дуќани (граѓански правни лица) плаќаат авторски надомест во висина што одговара на надоместот утврден според приходите на соодветниот корисник со средства во општествена сопственост кој води точна книговодствена евиденција за бруто-приходот или кој плаќа авторски надомест врз основа на договор за користење на музички дела.

III. Други приредби

Надомест за изведување се плаќа по потреба, и тоа:

1. Модни ревији, избор на убавица и слично:

ТАРИФЕН БРОЈ 3

- 1) со наплата на влезен билет или друга форма на наплата 4% од бруто-доходот;
- 2) ако е влезот бесплатен:
 - а) ако се користи жива музика – 4% од хонорарот на изведувачите;
 - б) ако се користи механичка музика 10.000 динари

Ако приредбата има концертен дел, надомест се плаќа по тарифниот број 1 на оваа тарифа.

2. Циркуски претстави:

ТАРИФЕН БРОЈ 4

Ако се користи жива или механичка музика, од претставата:

- 1) до 200 седишта 4.500 динари
- 2) од 201 до 500 седишта 7.500 динари
- 3) повеќе од 500 седишта 10.000 динари

3. Артистички приредби:

ТАРИФЕН БРОЈ 5

Ако се изведува жива или механичка музика – 4% од бруто-приходот.

4. Спортски и фискултурни приредби

ТАРИФЕН БРОЈ 6

На игралиштата, стадионите, пливалиштата и др. за користење на механичка или жива музика пред почетокот на приредбата, во паузата или по приредбата, надомест се плаќа по приредба:

1) до 10.000 седишта	7.500 динари
2) над 10.000 до 30.000 седишта	10.000 динари
3) повеќе од 30.000 седишта	15.000 динари

За користење на музика на самата приредба (механичка или жива музика) при која се изведува фискултурна програма, се плаќаат 2% од бруто-приходот на влезните билети односно на хонорарите на изведувачите, а најмалку во двоен износ од став 1 на овој тарифен број, ако со овој правилник не е определено поинаку.

Ако приредбата има концертен дел, надомест се плаќа по тарифниот број 1) на оваа тарифа.

5. Изведување на музички неценски дела при прикажување на сценски дела:

ТАРИФЕН БРОЈ 7

За ненарачани музички дела што се користат во драмско-сценски дела, било како музичка придружба или како илустрација или се вклопени во самиот драмски текст, или се користат пред почетокот, во паузата или по претставата, надомест се плаќа по претстава:

Резен број	Траење на музиката	Влез со наплата на влезен билет или друга форма на наплатување	Влез бесплатен	Најнизок износ на надоместот во динари
1	2	3	4	5
1	до 10 минути	2% од бруто-приходот	2% од хонорарот на изведувачите	4.000
2	до 20 минути	3% "	3% "	6.000
3	до 30 минути	4% "	4% "	9.000
4	повеќе од 30 минути	5% "	5% "	11.000

IV. Свирачи поединци

ТАРИФЕН БРОЈ 8

Надомест плаќаат свирачите поединци за изведување на музички дела:

1) на саеми, панаѓури и сл. дневно	3.000 динари
2) на свадби што не се организирани во јавни локации, по свадба	4.000 динари
3) договорен годишен паушал во износ од	15.000 динари

На инвалидите со над 50% инвалидност надоместот им се намалува за 50%.

Б. НАДОМЕСТ ЗА ПОВРЕМЕНО ИЛИ ПОСТОЈАНО ИЗВЕДУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА

V. Угостителски дуќани

Жива музика

ТАРИФЕН БРОЈ 9

1. Надоместот за изведување на жива музика во угос-

тителски дуќани во кои не се наплатуваат влезни билети или задолжителни консумации изнесува месечно:

Број на столови во затворен или отворен простор односно капацитет на бројот на посетители	Траење на изведувањето на жива музика	
	(до 24 часот)	(по 24 часот)
Динари		
до 40	13.000	17.000
од 41 до 80	16.000	21.000
од 81 до 120	19.000	25.000
од 121 до 180	22.000	28.000
од 181 до 240	26.000	32.000
од 241 до 300	29.000	36.000
од 301 до 350	33.000	39.000
од 361 до 420	36.000	42.000
од 421 до 480	39.000	46.000
од 481 до 540	43.000	50.000
од 541 до 600	46.000	54.000
од 601 до 660	49.000	57.000
од 661 до 720	53.000	60.000
од 721 до 780	56.000	63.000
од 781 до 840	60.000	67.000
од 841 до 900	64.000	71.000
над 900	68.000	75.000

За поединечно изведување надомест се плаќа по тарифниот број 2 на оваа тарифа, а најнизок износ е 3.000 динари по ден.

Во баровите и слични локации во кои се игра – надомест се плаќа за 50% повеќе од надоместите наведени во точка 1 на овој тарифен број.

2. Во угостителските дуќани во кои се наплатуваат влезни билети или задолжителни консумации, надомест се плаќа според тарифен број 2 на оваа тарифа.

3. За деновите кога во угостителскиот дуќан се користи музика подолго или од посетителите се наплатуваат влезни билети, резервации, задолжителна консумација или покачена цена и сл. (дочек на Нова година, забава, бал, маскенбал, свадби, прослави, банкети, матурски, бруцошки, клубски вечери и сл.), покрај месечниот износ на надоместот, угостителскиот дуќан плаќа и посебен надомест за изведување според тарифен број 2 на оваа тарифа.

Угостителскиот дуќан не може да ја исклучува својата обврска во поглед на јавното изведување на музички дела и да ја пренесува врз корисникот на своите услуги, врз организаторите или изведувачите на музичко-забавната програма.

4. Угостителските дуќани во кои, во случаите од претходната точка, не се даваат угостителски услуги, туку деловните простории се издаваат за закуп или само делумно се даваат угостителски услуги, плаќаат и посебен надомест во најголем износ по основот од точка 3 на овој тарифен број што се наплатува во таков или во сличен угостителски дуќан.

Механичка музика

ТАРИФЕН БРОЈ 10

1. Надоместот за изведување на музика преку радиоапарати, грамофони или магнетофони во угостителски дуќани, освен во барови и слични локации, изнесува месечно 1.500 динари.

На баровите, диско и видео-клубовите и слични локации, како и на угостителските дуќани во кои се користи механичка музика со озвучување, се применува тарифниот број 9 од оваа тарифа.

Ако во локалитите од точка 1 на овој тарифен број се наплатуваат влезни билети или задолжителна консумација односно се исплатува закупнина (надомест за апаратот за механичка репродукција на музика) надомест се плаќа според тарифниот број 2 на оваа тарифа.

2. Надоместот за изведување на музика преку телевизори во угостителски дуќани изнесува месечно 1.500 динари.

3. Надоместот за пренесување на музика преку звучници со грамофон, магнетофон или радиоапарат во секоја

друга просторија или место изнесува 50% од основниот надомест од точ. 1 и 2 на овој тарифен број.

VI. Мензи и бифеа во организациите на здружен труд, во државните органи и во други организации и заедници

ТАРИФЕН БРОЈ 11

Надомест се плаќа месечно за изведување на музика преку:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1) грамофони или магнетофони | 1.500 динари |
| 2) радиоапарати или телевизори | 1.500 динари |

VII. Одморалишта и планинарски домови

ТАРИФЕН БРОЈ 12

Надомест се плаќа месечно за изведување на музика преку:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1) грамофони или магнетофони | 1.500 динари |
| 2) радиоапарати или телевизори | 1.500 динари |

VIII. Трговски дуќани, агенции и други деловни простории

ТАРИФЕН БРОЈ 13

Надомест се плаќа месечно, за изведување на музика во:

- | | |
|---|--------------|
| 1) стоковни куќи и дуќани преку: | |
| а) грамофони или магнетофони, по едно средство (апарат) | 1.500 динари |
| б) радиоапарати или телевизори, по едно средство (апарат) | 1.500 динари |
| в) озвучување, основен надомест | 4.000 динари |
| г) озвучување по еден звучник | 400 динари |

Ако се користат повеќе средства (апарати), надоместот може да се договори и во месечен паушален износ, земајќи го предвид бројот на средствата (апаратите) што се користат:

- | | |
|--|--------------|
| 2) во продавници, млекарници, бензински станици и слично, преку: | |
| а) грамофон или магнетофон | 1.500 динари |
| б) радиоапарат или телевизор | 1.500 динари |
| в) озвучување, основен надомест | 4.000 динари |
| г) озвучување по еден звучник | 400 динари |
| 3) во туристички и други агенции, претставништва и други простории во кои се работи со странки, преку: | |
| а) грамофон или магнетофон | 1.500 динари |
| б) радиоапарат или телевизор | 1.500 динари |
| в) озвучување, основен надомест | 4.000 динари |
| г) озвучување по еден звучник | 400 динари |

IX. Саеми

ТАРИФЕН БРОЈ 14

Надомест се плаќа за користење на механичка музика, освен музички автомат, дневно во износ од 5.000 динари.

X. Занаетчиски дуќани

ТАРИФЕН БРОЈ 15

Надомест се плаќа месечно, за изведување на музика во:

- | | |
|--|--------------|
| 1) слаткарници, преку: | |
| а) грамофон или магнетофон | 1.500 динари |
| б) радиоапарат или телевизор | 1.500 динари |
| 2) берберско-фризерски дуќани, преку: | |
| а) радиоапарати, грамофони или магнетофони | 1.500 динари |
| 3) салони за чистење на обувки, преку: | |
| а) грамофони или магнетофони | 1.500 динари |
| б) радиоапарати или телевизори | 1.500 " |

4) други занаетчиски дуќани, преку:

- | | |
|------------------------------|---------|
| а) грамофон или магнетофон | 1.500 " |
| б) радиоапарат или телевизор | 1.500 " |

XI. Производствени организации на здружен труд

ТАРИФЕН БРОЈ 16

Надоместот месечно изнесува, и тоа:

- | | |
|--|--------------|
| 1) како основен надомест за озвучување | 4.000 динари |
| 2) за секој звучник | 400 " |

XII. Превозни средства

ТАРИФЕН БРОЈ 17

Надомест се плаќа месечно, за изведување на музика:

- | | | |
|--|--------------|--|
| 1) на бродови, преку: | | |
| а) жива музика и механичка музика со озвучување | | според тарифниот број 9 на оваа тарифа |
| б) механичка музика, по едно средство (апарат), освен музички автомати од тарифниот број 28 на оваа тарифа | 1.500 динари | |
| в) озвучување, по звучник | 400 " | |
| 2) во автобуси, возови или авиони, изведување на механичка музика: | | |
| а) по автобус | 1.200 " | |
| б) по озвучен вагон | 1.200 " | |
| в) по авион | 1.200 " | |

За возови кои немаат постојан број вагони, надоместот може да се договори во месечен паушален износ;

- | | |
|---|--------------|
| 3) на автобуски или железнички станици, на бродски пристаништа и аеродроми, преку: | |
| а) механичка музика, по едно средство (апарат), освен музички автомат од тарифниот број 28 на оваа тарифа | 2.000 динари |
| б) озвучување, по звучник | 400 " |
| 4) во рекламни автомобили (автомобили кои во текот на возењето вршат рекламирање со музика) преку механичка музика – дневно | 1.000 " |

XIII. Кина

ТАРИФЕН БРОЈ 18

Надомест за изведување на музика преку грамофон, магнетофон, радиоапарат или некое друго механичко средство пред почетокот на претставата, во паузата или по претставата во кино, се плаќа месечно по следната табела:

Број на седишта	Цена на влезните билети во динари		Број на претстави неделно		
			повеќе 15	од 7 до 15	до 6
			Динари		
1	2		3	4	5
до 400		до 400	400	1.200	1.000
	од 400	до 600	600	1.400	1.200
	од 600	до 800	800	1.600	1.400
	од 800	до 1.000	1.000	1.800	1.600
	над	до 1.000	1.000	2.000	1.800
од 401		до 400	400	2.200	2.000
до 800		до 600	600	2.400	2.200
	од 600	до 800	800	2.600	2.400
	од 800	до 1.000	1.000	2.800	2.600
	над	до 1.000	1.000	3.000	2.800

1	2	3	4	5
над 800	до 400	3.200	3.000	2.800
од 400	до 600	3.400	3.200	3.000
од 600	до 800	3.600	3.400	3.200
од 800	до 1.000	3.800	3.600	3.400
над	до 1.000	4.000	3.800	3.600

XIV. Читалини**ТАРИФЕН БРОЈ 19**

Надоместот за механичка музика, освен од музички автомат изнесува месечно 1.000 динари.

XV. Месни заедници и општествени или клупски простории**ТАРИФЕН БРОЈ 20**

Надомест се плаќа месечно за изведување на механичка музика преку:

- 1) грамофон или магнетофон 2.000 динари
- 2) радиоапарат или телевизор 1.000 "

Надомест за изведување на музички дела, со наплата на влезни билети или други форми на наплатување, или со играчка, (диско-клубови и др.) се плаќа според тарифен број 2 на оваа тарифа, со тоа што може да се договори и во паушален износ.

XVI. Изложби, галерии, музеи**ТАРИФЕН БРОЈ 21**

Надомест се плаќа месечно, за изведување на:

- 1) механичка музика, освен од музички автомат 1.500 динари
- 2) со озвучување, по еден звучник 400 "

XVII. Југословенска народна армија**ТАРИФЕН БРОЈ 22**

Надомест за изведување при службени свирење во Југословенската народна армија се плаќа според посебна спогодба.

Под службени свирења во Југословенската народна армија се подразбира изведување на музички дела во казарните и гарнизоните за војниците, при дочек и испраќање на државни делегации, на воени паради, погребни и слично.

Ако музичките дела не се изведуваат за целите од став 2 на овој тарифен број, на таквото изведување ќе се применува соодветниот тарифен број на оваа тарифа.

XVIII. Спортски игралишта, плажи и кампови**ТАРИФЕН БРОЈ 23**

Надомест се плаќа месечно, за изведување на:

- 1) механичка музика, освен од музички автомат 6.000 динари
- 2) со озвучување - по еден звучник 400 "

XIX. Забавни паркови и вртелешки**ТАРИФЕН БРОЈ 24**

Надомест се плаќа за изведување на механичка музика, и тоа:

- 1) во забавни паркови дневно 1.500 динари
- 2) за вртелешки, дневно 400 "

XX. Школи за играње**ТАРИФЕН БРОЈ 25**

Надоместот, без оглед на видот на музиката, изнесува месечно 5.000 динари.

XXI. Месни разгласни станици**ТАРИФЕН БРОЈ 26**

Надомест се плаќа за изведување на механичка музика, и тоа:

- 1) дневно 300 динари
- 2) месечно 2.500 "

XXII. Локални радиостаници**ТАРИФЕН БРОЈ 27**

Надомест се плаќа месечно според траењето на емисиите во неделата, и тоа:

- до 15 часови 2.500 динари
- повеќе од 15 до 30 5.000 "
- повеќе од 30 до 40 часови 7.000 "
- повеќе од 40 часови 10.000 "

Локалните радиостаници што остваруваат посебни приходи од пропаганда, реклама, желби на слушателите и слично, покрај надоместот од став 1 на овој тарифен број, плаќаат уште и 4% од тие бруто-приходи.

XXIII. Музички автомати**ТАРИФЕН БРОЈ 28**

Надомест се плаќа месечно за изведување на музика преку музички автомати без екран, и тоа:

- 1) при уплата на жетон до 50 динари 4.000 динари
- 2) при уплата на жетон од 50 до 100 динари 6.000 "
- 3) при уплата на жетон преку 100 динари 8.000 "

85.

Врз основа на член 27 став 1 точка 5 и член 64 став 1 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76 бр. 41/82, 26/84 и 71/86) и член 96 став 2 од Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/85, 9/86, 34/86, 72/86 и 65/87), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАМКата ЗА ДАВАЊЕ АВАЛИ НА БАНКИТЕ НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ, ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИИ ЗА ОБВРСКИТЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОПСТВЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. Во Одлуката за рамката за давање авал и на банките на хартиите од вредност, за давање гаранции за обврските на корисниците на општествени средства и за издавање на сопствени хартии од вредност („Службен лист на СФРЈ”, бр. 50/87, 57/87 и 69/87) во точка 2 се додава нов став 4, кој гласи:

„По исклучок, рамката од став 2 на оваа точка во јануари, февруари и март 1988 година може да биде и поголема за износот на дадените авали на мениците што ги издава федерацијата за намиравање на своите обврски, со тоа што вкупниот обем на дадените авали и гаранции и на издадените сопствени хартии од вредност не може да биде поголем од краткорочниот кредитен потенцијал на банката.”

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 4
18 јануари 1988 година
Белград

Го заменува претседателот на
Советот на гувернерите
заменик на гувернерот
на Народната банка на
Југославија,
д-р Слободан Станојевиќ, с р

86.

Врз основа на член 7 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), а во врска со член 22 став 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗРАБОТКА И ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ПАТНИЦИ НА СТРАНСКИ РЕЛАЦИИ И ОД ДРУГИ УСЛУГИ ВО ВРСКА СО МЕЃУНАРОДНИОТ ПРОМЕТ, КАКО И НА ИЗВЕШТАИ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РАБОТИ ВО ВРСКА СО ВРШЕЊЕТО НА ТИЕ ДЕЈНОСТИ

1. Во Одлуката за изработка и доставување на извештаи за реализираните приходи по основ на превоз на стоки и патници на странски релации и од други услуги во врска со меѓународниот промет, како и на извештаи за извршените расходи во врска со вршењето на тие дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/86 и 29/87), Шифреникот на државите се менува и гласи:

„III. ШИФРЕНИК НА ДРЖАВИТЕ

Шифра	Назив	Шифра	Назив
008	Албанија	396	Џонстон, Остров
012	Алжир	818	Египет
016	Американска Самоа	218	Еквадор
020	Андора	226	Екваторијална Гвинеја
024	Ангولا	222	Ел Салвадор
660	Ангвила	230	Етиопија
010	Антарктик	234	Фарски Острови
028	Антигва и Барбуда	242	Фиџи
032	Аргентина	608	Филипини
036	Австралија	246	Финска
040	Австрија	238	Фокландски Острови (Малвини)
004	Авганистан	250	Франција
044	Бахами	254	Француска Гвјана
048	Бахреин	258	Француска Полинезија
050	Бангладеш	266	Габон
052	Барбадос	270	Гамбија
056	Белгија	288	Гана
084	Белизе	292	Гибралтар
112	Белоруска ССР	300	Грција
204	Бенин	308	Гренада
060	Бермуди	304	Гренланд
072	Боцвана	316	Гуам
068	Боливија	312	Гваделуп
162	Божиќен Остров	328	Гвајана
076	Бразил	320	Гватемала
092	Британски Девствени Острови	324	Гвинеја
086	Британска Територија на Индискиот Океан	624	Гвинеја Бисао
096	Брунеј	332	Ханти
100	Бугарија	334	Херд и Мекдоналд Острови
854	Буркина Фасо	528	Холандија
104	Бурма	532	Холандски Антили
108	Бурунди	340	Хондурас
064	Бутан	344	Хонгконг
074	Буве	356	Индија
140	Централноафриканска Република	360	Индонезија
148	Чад	368	Ирак
200	Чехословачка	364	Иран
152	Чиле	372	Ирска
208	Данска	352	Исланд
212	Доминика	626	Источен Тимор
214	Доминикана	380	Италија
262	Џибути	376	Израел
		388	Јамајка

Шифра	Назив	Шифра	Назив
392	Јапонија	586	Пакистан
886	Јемен, Арапска Република	940	Палестинска Ослободителна Организација
720	Јемен, Народна Демократска Република	590	Панама
400	Јордан	598	Папуа Нова Гвинеја
890	Југославија	600	Парагвај
710	Јужна Африка	604	Перу
260	Јужна Француска Територија	612	Питкери, Остров
136	Кајмански Острови	616	Полска
120	Камерун	630	Порторико
116	Кампучија	620	Португалија
124	Канада	638	Реинион
634	Катар	646	Руанда
404	Кенија	642	Романија
156	Кина	840	САД
196	Кипар	882	Самоа
296	Кирибати	674	Сан Марино
166	Кокосови (Килинг) Острови	678	Сао Томе и Принсипе
170	Колумбија	682	Саудиска Арабија
174	Коморски Острови	690	Сејшелски Острови
178	Конго	686	Сенегал
410	Кореја	666	Сен Пјер и Микелон
408	Кореја, Демократска Народна Република	659	Сент Китс-Невис
188	Костарика	662	Сент Лусија (Света Лузија)
192	Куба	670	Сент Винсент и Гренадини
184	Куковни Острови	694	Сиера Леоне
414	Кувајт	702	Сингапур
418	Лаос	760	Сирија
426	Лесото	090	Соломонски Острови
422	Либија	706	Сомалија
430	Либерија	810	СССР
434	Либиска Арапска Џамахирија	736	Судан
438	Лихтенштајн	740	Суринам
442	Луксембург	744	Свалбард и Јан Маен Острови
450	Мадагаскар	748	Свазиланд
348	Унгарија	654	Света Елена
446	Макао	724	Шпанија
454	Малави	144	Шри Ланка
462	Малдиви	756	Швајцарија
458	Малезија	752	Шведска
466	Мали	764	Тајланд
470	Малта	158	Тајван
504	Мароко	834	Танзанија
584	Маршалски Острови	768	Того
474	Мартиник	772	Токелау
480	Маврициус	776	Тонга
478	Мавританија	780	Тринидад и Тобаго
484	Мексико	788	Тунис
488	Мидвејски Острови	796	Туркс и Каикос, Острови
583	Микронезија	792	Турција
492	Монако	798	Тувалу
496	Монголија	800	Уганда
500	Монсерат	850	Обединети Држави на Девствените Острови
508	Мозамбик	849	Обединети Држави на Пацифичките Острови
516	Намибија	784	Обединети Арапски Емирати
520	Наури	804	Украинска ССР
278	Германска Демократска Република	858	Уругвај
280	Германска Сојузна Република	548	Вануату
524	Непал	336	Ватикан-Света Столица
536	Неутрална Зона	872	Вејк, Остров
562	Нигер	826	Велика Британија
566	Нигерија	862	Венецуела
558	Никарагва	704	Виетнам
570	Ниуе	876	Волис и Фортуна, Острови
574	Норфолк, Остров	180	Заир
578	Норвешка	894	Замбија
540	Нова Каледонија	732	Западна Сахара
554	Нови Зеланд	132	Зеленортски Острови (Зелен Рт)
384	Брег на Слоновата коска	716	Зимбабве
512	Оман		
582	Пацифички Острови		

2. Шифреникот на валутите се менува и гласи:

„IV. ШИФРЕНИК НА ВАЛУТИТЕ

Шифра на валута	Скра-тен назив	Полн назив на валутата	Земја	Шифра на валута	Скра-тен назив	Полн назив на валутата	Земја
008	ALL	Лек	Албанија	890	YUD	Југословенски динар	Југославија
012	DZD	Алжирски динар	Алжир	710	ZAR	Ранд	Јужна Африка
020	ADP	Андорска пезета	Андора	136	KYD	Кајмански долар	Кајмански Острови
024	AOK	Кванза	Ангола	116	KHR	Ријал	Кампукија
032	ARP	Аргентински пезос	Аргентина	124	CAD	Канадски долар	Канада
036	AUD	Австралиски долар	Австралија	634	QAR	Катарски ријал	Катар
040	ATS	Шилинг	Австрија	404	KES	Кениски шилинг	Кенија
004	AFA	Афган	Авганистан	156	CNY	Јуан	Кина
044	BSD	Бахамски долар	Бахами	196	CYP	Кипарска фунта	Кипар
048	BHD	Бахреински динар	Бахреин	170	COP	Колумбиски пезос	Колумбија
050	BDT	Така	Бангладеш	174	XMF	Коморски франк	Коморски Острови
052	BBD	Барбадоски долар	Барбадос	410	KRW	Вон	Република Кореја
056	BEF	Белгиски франк	Белгија	408	KPW	Севернокорејски вон	Демокртска Народна Република Кореја
084	BZD	Белиски долар	Белизе	188	CRC	Костарикански колон	Костарика
060	BMD	Бермудски долар	Бермуди	192	CUP	Кубански пезос	Куба
072	BWP	Пула	Боцвана	414	KWD	Кувајтски динар	Кувајт
068	BOP	Боливиски пезос	Боливија	418	LAK	Кип	Лаос
076	BRC	Крузеиро	Бразил	426	LSM	Малоти	Лесото
096	BND	Брунејски долар	Бурнеј	422	LBP	Либанска фунта	Либан
100	BGL	Лев	Бугарија	430	LRD	Либериски долар	Либерија
104	BUK	Киат	Бурма	434	LYD	Либиски динар	Либиска Арапска Цамахирија
108	BIF	Бурундски франк	Бурунди	442	LUF	Луксембуршки франк	Луксембург
064	BTN	Нгултрум	Бутан	450	MGF	Малташки франк	Мадагаскар
200	CSK	Круна	Чехословачка	446	MOP	Петака	Макао
152	CLP	Чилеански пезос	Чиле	454	MWK	Квача	Малави
208	DKK	Данска круна	Данска	462	MVR	Малдивска рупија	Малдиви
214	DOP	Доминикански пезос	Доминикана	458	MYR	Малезиски рингит	Малезија
262	DJF	Џибутски франк	Џибути	466	MLF	Малиски франк	Мали
818	EGP	Египетска фунта	Египет	470	MTL	Малтешка лира	Малта
218	ECS	Сукре	Еквадор	504	MAD	Марокански дирхам	Мароко
266	GQE	Еквеле	Екваторијална Гвинеја	348	HUF	Форинта	Унгарија
222	SVC	Салвадорски колон	Ел Салвадор	480	MUR	Маврициска рупија	Маврицијус
230	ETB	Етиопски бир	Етиопија	478	MRO	Угља	Мавританија
242	FJD	Фиџи долар	Фиџи	484	MXP	Мексикански пезос	Мексико
608	PHP	Филипински пезос	Филипини	496	MNT	Тугрик	Монголија
246	FIM	Финска марка	Финска	508	MZM	Метикал	Мозамбик
238	FKP	Фокландска фунта	Фокландски Острови (Малвини)	278	DDM	ГДР марка	Германска Демократска Република
250	FRF	Француски франк	Француска	280	DEM	Германска марка	Германска Сојузна Република
270	GMD	Даласи	Гамбија	524	NPR	Непалска рупија	Непал
288	GHC	Седи	Гана	566	NGN	Наира	Нигерија
292	GIP	Гибралтарска фунта	Гибралтар	558	NIC	Кордоба	Никарагва
300	GRD	Драхма	Грција	578	NOK	Норвешка круна	Норвешка
328	GYD	Gvajanjski dolar	Gvajana	554	NZD	Новозеландски долар	Нови Зеланд
320	GTQ	Кецал	Гватемала	512	OMR	Омански ријал	Оман
324	GNS	Сили	Гвинеја	586	PKR	Пакистанска рупија	Пакистан
624	GWP	Гвинеја Бисао пезос	Гвинеја Бисао	590	PAB	Балбоа	Панама
322	HTG	Гурд	Хаити	598	PGK	Кина	Папуа Нова Гвинеја
528	NLG	Холандски гулден	Холандија	600	PYG	Гварани	Парагвај
532	ANG	Холандскоантилски гулден	Холандски Антили	604	PES	Сол	Перу
340	HNL	Лемпира	Хондурас	616	PLZ	Злот	Полска
344	HKD	Хонконшки долар	Хонгконг	620	PTE	Португалски ескудо	Португалија
356	INR	Индиска рупија	Индија	646	RWF	Руандски франк	Руанда
360	IDR	Рупија	Индонезија	642	ROL	Леј	Романија
368	IQD	Ирачки динар	Ирак	840	USD	Американски долар	САД
364	IRR	Ирански ријал	Иран	882	WST	Тала	Самоа
372	IEP	Ирска фунта	Ирска	678	STD	Добра	Сао Тоем и Принципе
352	ISK	Исландска круна	Исланд	682	SAR	Саудиски ријал	Саудиска Арабија
626	TPE	Тиморски ескудо	Источен Тимор	690	SCR	Сејшелска рупија	Сејшелски Острови
380	ITL	Лира	Италија	694	SLL	Леоне	Сиера Леоне
376	ILS	Шекел	Израел	702	SGD	Сингапурски долар	Сингапур
388	JMD	Јамајкански долар	Јамајка	760	SDP	Сирииска фунта	Сирија
392	JPY	Јен	Јапонија	090	SBD	Долар на Соломонските Острови	Соломонски Острови
886	YER	Јеменски ријал	Јемен, Арапска Република	706	SOS	Сомалиски шилинг	Сомалија
720	YDD	Јеменски динар	Јемен, Народна Демократска Република	810	SUR	Рубља	СССР
400	JOD	Јордански динар	Јордан	736	SDP	Суданска фунта	Судан

Шифра на валутата	Скра-тен назив	Полн назив на валутата	Земја
740	SRG	Суринамски гулден	Суринам
748	SZL	Лилангени	Свазиленд
654	SHP	Фунта на Света Елена	Света Елена
724	ESP	Шпанска пезета	Шпанија
144	LKR	Рупија на Шри Ланка	Шри Ланка
756	CHF	Švajcarski frank	Švajcarija
752	SEK	Шведска круна	Шведска
764	THB	Бат	Тајланд
901	TWD	Тајлански долар	Тајван
834	TZS	Танзаниски шилинг	Танзанија
776	TOP	Паанга	Тонга
780	TTD	Тринидад и Тобаго долар	Тринидад и Тобаго
788	TND	Туниски динар	Тунис
792	TRL	Турска лира	Турција
800	UGS	Угански шилинг	Уганда
784	AED	ОАЕ дирхам	Обединети Арапски Емирати
858	UYU	Уругвајски пезос	Уругвај
548	VUV	Вату	Вануата
826	GBP	Фунта стерлинг	Велика Британија
862	VEB	Боливар	Венецуела
704	VND	Донг	Виетнам
180	ZRZ	Заир	Заир
132	CVE	Зеленортски ескудо	Зеленортски Острови
716	ZWD	Зимбабвеански долар	Зимбабве
950	XAF	CFA франк BEAC	-
951	XCD	Источнокарипски долар	-
952	XOF	CFA франк BCEAO	-
953	XPF	CFP франк	-
954	XEU	Европска парична единица	-
955	XBA	Европска пресметковна единица	-
956	XBB	Европска монетарна единица	-
957	XBC	Европска единица за сметката 9	-
958	XBD	Европска единица за сметката 17	-
959	XAU	Злато	-
960	XDR	Специјално право на влечење (S.D.R.)	-
961	XAG	Сребро	-
970	XAL	Пресметковен долар-Албанија	Албанија
971	XES	Пресметковен долар-Чехословачка	Чехословачка
972	XDD	Пресметковен долар-Германија ГДР	Германска Демократска Република
973	QSU	Пресметковен долар-СССР	СССР
974	XBR	Пресметковен долар-Бразил	Бразилија
975	XKH	Пресметковен долар-Кампукија	Кампукија
976	XMN	Пресметковен долар-Монголија	Монголија
977	XDZ	Пресметковен долар-Алжир	Алжир
978	XEG	Пресметковен долар-Египет	Египет
979	XGN	Пресметковен долар-Гвинеја	Гвинеја
981	XEE	Преводна рубља-членки на СЕВ	-
982	XIN	Пресметковна рупија-Индија	Индија
984	XAT	Шилинг (саемски аранжмани) – Австрија	Австрија
985	XIT	Лира (саемски аранжмани) – Италија	Италија
990	CLF	Unidades de Fomento	Чиле

Шифра на валутата	Скра-тен назив	Полн назив на валутата	Земја
992	BEI	Белгиски финансиски франк	Белгија
993	BEC	Билгиски конвертибилен франк	Белгија
995	ESB	Шпанска сметка на конвертибилна пезета	Шпанија

3. Во шифреникот на корисниците според републиката односно покраинската припадност, шифрата на Социјалистичка Република Црна Гора: „2000008“ се заменува со шифрата: „2500019“, а шифрата на Социјалистичка Република Словенија: „5000009“ – со шифрата: „5500061“.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

О. бр. 173
22 декември 1987 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер на Народната
банка на Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

87.

Врз основа на точка 14 од Одлуката на Уставниот суд на Југославија за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на претседателот и судиите на Уставниот суд на Југославија (Су. број 275/87 од 30 септември 1987 година), а во врска со точ. 4 и 5 на Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во Федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/87), Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 19 јануари 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И НА СУДИИТЕ НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за износот на надоместот за трошоците поради одвоен живот од потесното семејство на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/87), во точка 1 бројот 90.000 (деведесет илјади) се заменува со бројот 120.000 (сто дваесет илјади).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Су. бр. 58/88
19 јануари 1988 година
Белград

Уставен суд на Југославија

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Александар Фира, с. р.

88.

Врз основа на точка 14 од Одлуката на Уставниот суд на Југославија за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на претседателот и судиите на Уставниот суд на Југославија, (Су. бр. 275/87, од 30 септември 1987 година), а во врска со точ. 4 и 5 на Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во Федерацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 65/87), Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 19 јануари 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И СУДИИТЕ НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за износот на дневниците на претседателот и судиите на Уставниот суд на Југославија („Службен лист на СФРЈ, бр. 69/87), во точка 1 бројот 7.000 (седум илјади) се заменува со бројот 10.000 (десет илјади).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Су. бр. 59/88
19 јануари 1988 година
Белград

Уставен суд на Југославија

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Александар Фира, с. р.

89.

Врз основа на точка 14 од Одлуката на Уставниот суд на Југославија за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на секретарот на Уставниот суд и на раководните работници што ги назначува Уставниот суд на Југославија (Су. бр. 276/87 од 30 септември 1987 година), а во врска со точ. 4 и 5 на Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во Федерацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 65/87), Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 19 јануари 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА УСТАВНИОТ СУД И НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за износот на дневниците на секретарот на Уставниот суд и на раководните работници што ги назначува Уставниот суд на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/87), во точка 1 бројот 7.000 (седум илјади) се заменува со бројот 10.000 (десет илјади).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Су. бр. 60/88
19 јануари 1988 година
Белград

Уставен суд на Југославија

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Александар Фира, с. р.

90.

Врз основа на член 72 став 2, а во врска со член 79 став 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 5/78 - Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, објавува

РЕЗУЛТАТ

ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

I. Изборот е одржан од 20 декември 1987 до 10 јануари 1988 година во сите собранија на општините на територијата на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина.

На седниците на собранијата на општините присустваа 6.945 делегати од вкупно 10.918, а гласаа 6.913 делегати.

Неважечки гласачки ливчиња имаше 199.

Кандидатот од Листата на кандидатите Грета Фарук, доби вкупно 4.117 гласови.

II. Републичката изборна комисија на СР Босна и Херцеговина, на седницата одржана на 15 јануари 1988 година, утврди дека, во смисла на член 67 став 1 од Законот, за делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ е избран Грета Фарук, роден 1947 година, дипломиран инженер по електротехника, РО „Игман” - Коњиц, Муслиман, член на Делегацијата на Општинскиот комитет на СК Коњиц.

Број: 271
27 јануари 1988 година
Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар на Комисијата,
Мирко Михајловиќ, с. р.

Заменик-претседател,
Илија Дурбаба, с. р.

91.

Врз основа на член 72 став 2, а во врска со член 79 став 2 Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Сл. лист на СФРЈ”, бр. 5/78 - Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ објавува

РЕЗУЛТАТ

ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

I. Изборот е одржан од 17 до 30 декември 1987 година во сите собранија на општините на територијата на Социјалистичка Република Србија.

На седниците на собранијата на општините присустваа 13.626 делегати од вкупно 21.009, а гласаа 13.587 делегати.

Неважечки гласачки ливчиња имаше 345.

Кандидатот од Листата на кандидатите,

Милековиќ Милисав, доби вкупно 13.242 гласа.

II. Републичката изборна комисија на СР Србија, на седницата одржана на 13 јануари 1988 година, утврди дека, во смисла на член 67 став 1 од Законот, за делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ е избран Милековиќ Милисав, роден 1939 година, дипломиран правник,

Србин, член на Делегацијата на Општинската конференција на ССРН Пожаревац.

Број: 272
27 јануари 1988 година
Белград

**Комисија за избор и отповик на делегати
во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ**

Секретар на Комисијата,
Мирко Михајловиќ, с. р.

Замени-Претседател,
Илија Дурбаба, с. р.

92.

Врз основа на член 124, во врска со член 87 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и со член 579 од Законот за здружениот труд, Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Словенија, Собранието на Социјалистичка Република Србија, Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, Саборот на Социјалистичка Република Хрватска, Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија, Стопанската комора на Југославија и Постојаната конференција на градовите и општините на Југославија склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

**ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВАТА
СРЕДИНА И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

Член 1

Учесниците во Општествениот договор за заштита и унапредување на човековата средина и уредување на просторот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во понатамошниот текст: Договорот), во рамките на своите права и должности, со овој договор ги утврдуваат целите и елементите на заедничката политика и основите за утврдување на критериумот за заштита и унапредување на човековата средина и користење и уредување на просторот од становиште на заштита на средината, како и мерките и активностите што треба да се преземат заради нивно спроведување.

Учесниците во Договорот се согласни да обезбедат и да ја усогласат соработката врз заедничките задачи и да обезбедат организациони, кадровски, материјални и други услови за извршување на обврските од овој договор.

Член 2

Под заштита и унапредување на човековата средина, во смисла на овој договор, се подразбираат сите активности и мерки што ги преземаат работните луѓе и граѓаните, организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници, општествено-политичките и општествени организации и здруженијата на граѓани, месните заедници и органите на општествено-политичките заедници заради запознавање и рационално користење на земјиштето, шумите, воздухот, водите, водотеците, езерата, Јадранското Море и морскиот брег, рудните богатства и другите природни богатства, богатата во општа употреба, како и недвижностите и другите блага од посебно културно и историско значење заради спречување и отстранување на штетни последици од загадување на воздухот, почвата, водите, водотеците, езерата и морињата од бучава и други појави што ги загрозуваат тие вредности или го доведуваат во опасност животот и здравјето на луѓето и квалитетот на живеењето.

Член 3

Учесниците во Договорот се согласни со овој договор да се обезбедува остварувањето на следните цели:

1) создавање услови за здрав живот на луѓето, пред се, доволни ресурси на чиста вода, чист воздух и исправна храна и предмети во општа употреба;

2) заштита и унапредување на човековата средина како составен дел на општествено-економскиот развој, со модернизација и рационализација на производството, со овладување и насочување на сите процеси во просторот и со нивно усогласување со реалните можности на просторот и човековата средина;

3) зачувување, рационално користење и спречување на деградација на природните извори и замена на дефицитарните природни извори со обновливи природни и алтернативни извори.

4) спречување на сите понатамошни загадувања и деградација на средината и санирање на веќе настанатите загадувања и деградација;

5) зачувување и рационално користење на природните богатства и блага во општа употреба, како и на недвижностите и на другите блага од посебно културно и историско значење и на други со труд создадени вредности.

Член 4

Учесниците на Договорот се согласни целите од член 3 на овој договор да ги остваруваат:

1) со утврдување на елементите на заедничката политика на заштита и унапредување на човековата средина и уредување на просторот со самоуправно планирање, договарање и со координација на активностите и мерките од заеднички интерес, како и со создавање услови за нивно остварување;

2) со воведување на превентивни мерки и со навремено спречување на сите можни штетни влијанија од нови или проширени дејности и објекти на човековата средина; со вградување на уреди за пречистување, како составен дел на инвестиционите програми на производствените и други објекти и со нивно вклучување во економското работење; со вклучување на трошоците за користење на природните ресурси и ревитализација на природната средина во цената на инвестиционите и производствените трошоци;

3) со усогласување на активностите во просторот со можностите на тој простор да обезбеди потребен квалитет на живеење; со планирање на материјалното производство, на општествените дејности, на инфраструктурата и на друга изградба во просторот во согласност со барањата за заштита и унапредување на човековата средина;

4) со усогласување и новелирање на постојните и со донесување на нови прописи и норми за заштита и унапредување на човековата средина; со нормирање на граничните вредности на радиоактивните и други опасни и штетни материи во водата, воздухот, земјиштето и храната и на граничните вредности за дозволени испуштања на штетни материи и бучава во средината; со стандардизирање на заштитната опрема, на методите и инструментите, како и со обезбедување услови за нивно спроведување;

5) со истражување и со планско насочување на локациите за градба и со разработување на критериумите за издавање на урбанистички согласности и одобренија за градење и употреба на објекти што можат битно да влијаат врз квалитетот на човековата средина, на кои им претходи задолжителна изработка на студија со проценка на ефектите од влијанието врз човековата средина.

6) со воспоставување единствен систем на следење на состојбата на заштита на човековата средина и влијание врз здравјето на луѓето, како и со усвојување на соодветни единствени показатели за следење на состојбата врз основа на единствена методологија на мерење; со воведување единствен информационен систем за таа состојба, со воспоставување катастар на загадувачи и загаденост, со следење на знаењето и техниката за спречување и отстранување на загадувањето и следење на ефектите од преземените мерки;

7) со создавање на соодветна општествена и институционална организираност во заштитата и унапредувањето на човековата средина на сите нивоа, со основна цел тие прашања да станат дел од секојдневни активности на сите субјекти, и со обезбедување ефикасна општествена и стручна контрола на сите активности што ја загрозуваат или можат да ја загрозат човековата средина;

8) со создавање материјални услови за заштита и унапредување на човековата средина, како и со производство на потребна техника и средства;

9) со договарање за унапредување на законската регулатива, изработка на подзаконски акти, упатства и норми и за организација на инспекциските и други служби;

10) со поинтензивен развој и со координација на научноистражувачката работа на сите нивоа и со нејзино поврзување со здружениот труд во конкретно решавање на прашањата за заштита и унапредување на човековата средина и уредување на просторот;

11) со образование на населението и со развивање на еколошката свест, со вклучување на заштитата и унапредување на човековата средина во програмите на образованието, воспитувањето и културата на сите нивоа;

12) со усогласување и обединување на активностите за заштита на човековата средина со барањето, потребите и активностите на општонародната одбрана и општествена самозаштита;

13) со континуирано и објективно информирање на јавноста за состојбата на заштитата на човековата средина и за отворените прашања, како и за можностите и мерките за нивно решавање;

14) со понатамошно развивање на меѓународната соработка, посебно со соседните земји, по прашања од заеднички интерес, како и со доследно извршување на меѓународните договори што ги потпиша и ги ратификува Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 5

Заради обезбедување на заштита и унапредување на човековата средина како составен дел на општествено-економскиот развој, учесниците во Договорот се согласни поблиску да ги разработат и доследно да ги применуваат следните определувања;

1) рационализација на производството, преносот и потрошувачката на енергија со постепена замена на загадувачките технологии и загадувачките извори на енергија со почисти и обновливи извори, и тоа воведување на систем на искористување на отпадната енергија и другите отпадни продукти кај поголемите енергетски постројки и користење на загадувачките горива, првенствено во големите енергетски објекти, со задолжителна градба и користење на уреди за пречистување, а особено за отсулфуривање и унапредување на техниката на согорувањето и користење на ложиштата; користење на почестите енергетски извори за снабдување на помали потрошувачи (изградба на хидроелектрани и примена на соларна енергија и други неконвенционални енергии); обединување на групи котларници на помали потрошувачи во поголеми населби и воведување на систем за искористување на отпадната топлина во термоенергетските објекти;

2) воведување на современа технологија со подобро искористување на сировините, подобро искористување на секундарните сировини од индустрискиот и друг отпад и побрз развој на капацитетите за преработка на секундарни сировини; стимулирање на производството со подолг век на траење на производите што по употребата можат да се преработуваат во секундарни сировини или без опасност да се оставаат во околината;

3) развој на земјоделството, со спречување промена во намената на квалитетно земјоделско земјиште, контрола на загадувањето на почвата, изработка и усогласување на нормативите, стандардот и мерките за употреба на ѓубрива, пестициди и други хемиски агенси и со воведување на мелиорации и други ерозионни и други превентивни мерки;

4) развој на шумарството, со зачувување и рационално користење на шумското земјиште, обезбедување репродукција на шумскиот фонд, мелиорација на деградираниот и подигнување на нови шуми, побрзо пошумување на голети и деградирани шумски површини, подигање на шуми за енергетски потреби, заштита и зачувување на генетскиот фонд, обезбедување на противерозии и хидролошки функции на шуми и со создавање на заштитни шумски појаси;

5) насочување на процесот на урбанизација со мерки на локационата, земјишната, даночната, кредитната и инвестиционата политика, со изградување на регионални системи на инфраструктурата, со поттикнување на развојот на мали и средни населби, со порамномерна дисперзија на производствените капацитети и објектите на општествениот стандард по населбите и со зголемување на зелените површини во населбите; унапредување на условите за живеење, пред сè со обезбедување квалитет на водата,

воздухот и почвата, со намалување на бучавата, со унапредување на комуналната опременост, со создавање на урбани вредности и со вклучување на градителското наследство во современиот живот на населбите, како и со развивање на културата на домувањето;

6) со намалување на штетните влијанија на сообраќајот врз човековата средина со планирање и со проектирање на сообраќајната инфраструктура во простор со најмалку штетни влијанија врз човековата средина, пејсаж и населби, посебно на националните паркови и други заштитени предели; меѓусебно усогласување на сите видови сообраќај со функционално поврзување на терминалите; осовременување на технологијата на погонските мотори заради подобро согорување и намалување на емисијата на штетни гасови, тешки метали и бучава во рамките на дозволените граници и намалување на границата на дозволената содржина на олово во бензинот;

7) планирање, изградба и користење на туристичките капацитети, во согласност со политиката на заштита на природните вредности на пејсажот и спомениците на културата, ревитализација и користење на историското наследство на урбани и рурални целини, намалување на бучавата во туристичките подрачја и елиминирање на другите видови деградација на средината и просторот што се последица од претерана концентрација на туристичките капацитети.

Член 6

Заради зачувување на природните извори и нивно општо национално и долгорочно користење како блага од општ интерес и спречување на нивната деградација, учесниците во договорот се согласни поблиску да ги разработат и применуваат следните определувања;

1) обезбедување на рационално користење на минерални и енергетски сировини со кои најмалку се деградира природната средина и задолжителна примена на современи постапки на ревитализација со експлоатација на деградирани подрачја;

2) рационално користење и подобрување на водното богатство и унапредување на системот на управување со водите; заштита од загадување и исцрпување на постојното и потенцијалното водно богатство заради обезбедување на вода за пиење и за други намени;

3) заштита на водите на Јадранското Море од загадување од морето и копното; заштита на крајбрежното подрачје и островите од непланска и несоодветна изградба и користење; воспоставување на единствена координација на сите субјекти за заштита на Јадранот; заштита на реките и езерата од загадување со непланска и несоодветна изградба и користење;

4) заштита на квалитетот на воздухот од емисии на загадувачки опасни и штетни материји во согласност со утврдените норми на валитетот на воздухот; предвидување на мерки за санирање на постојната состојба, сузбивање на понатамошно загадување и подобрување на квалитетот на воздухот;

5) рационално користење на земјиштето, ревитализација на оштетеното земјиште и спречување на понатамошна деградација со рационална и стручна употреба на хемиски средства во земјоделството и со санирање на земјиштето загадено со тешки метали, со рационално стопанисување на шумите и со пошумување на голети, со примена на современи биотехнолошки методи, со соодветно насочување на процесот на урбанизација, како и со унапредување на управувањето и контролата.

Член 7

Заради спречување на понатамошни загадувања на средината и санирање на веќе настанатите загадувања и деградација, учесниците во Договорот се согласни поблиску да ги разработат и применуваат посебно следните определувања;

1) строго контролирање и безбедна примена на хемиските продукти во производството, прометот и употребата; развој на системот за контролирање на производството, прометот и оставање на опасни материји, опасни отпадоци и отрови; применување на единствени принципи за третирање на опасни отпадоци според постапките со кои отпадците што не можат да се рециклираат или уништат пред депонирањето, се претвораат во форма што не е опасна за околината;

2) заштита на населението од радиоактивно зрачење, уредување на подрачјата загрозуени со депонирање на опасни отпадоци и на отпадоци од термоенергетски постројки - пепел и згура;

3) развој на системот за пречистување и одведување на отпадни води од населби и индустриски објекти и одлагање на талог и тиња од постројките за пречистување; пропишување на обврска при проектирањето, производството и вградувањето на опремата, машините и постројките, да се обезбедат заштитни уреди;

4) забрана на согорување на секундарни сировини заради нивно враќање во процесот на производството (користење на масло, пластична маса, гума, хартија и др.);

5) намалување нивото на емисијата на сите штетни материјали од стационарни и подвижни извори на загадување на почвата, водата и воздухот;

6) намалување на нивото на бучавата и вибрациите, особено во населбите и индустриските постројки, со развивање на плански мерки во борба против бучавата (вклучувајќи ја и дислокацијата, со комплементарно развивање на разни поттикнувања за намалување на бучавата, со работка и усогласување на соодветни прописи со кои се регулира емисијата на бучавата и прописи за инвестиционата изградба, со поострување на емисиските норми за сите извори на бучавата во согласност со меѓународните договори, со производство на средства и опрема за заштита од бучава и вибрации и со поефикасна контрола.

Член 8

Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како учесник во Договорот е согласно:

1) дека ќе ја утврди стратегијата на заштитата и унапредувањето на човековата средина од интерес за целата земја и меѓународната заедница - најдоцна до крајот на текуштиот среднорочен плански период;

2) целите и определувањата од овој договор да се вградуваат во законите и другите прописи и документи за развојот и економската политика (општествени и грански планови) и да се создаваат услови за усогласување на политиката на заштита и унапредување на човековата средина и унапредување на просторот со политиката на развојот;

3) со мерките на економската политика (кредитно-монетарната, даночната, царинската и др.) да се стимулира производството и примената на технологиите со малку отпадоци и без отпадоци, воведувањето на обновливи извори на енергија што не ја загрозуваат средината и производството и вградувањето на уреди за пречистување на отпадни материји;

4) дека ќе се уреди одделни трошоци за унапредување на човековата средина и нејзината заштита од штетното дејство на одделни дејности на основните организации на здружен труд, како и отстранувањето на штети настанати во средината, да бидат составен дел на трошоците за работење и при користењето на природните ресурси и вградувањето на уреди и опрема на инвестиционите објекти, трошоците за заштита на човековата средина да бидат составен дел на инвестиционите трошоци;

5) дека ќе обезбеди донесување на нови и дополненија и измени на постојните прописи за стандардизацијата од значење за заштитата и унапредувањето на човековата средина, особено за проектирање на објектите и унапредување на техничките карактеристики на уредите и опремата за спречување на емисијата на штетни материји во средината, во согласност со прифатените меѓународни стандарди и граничните вредности на емисијата на штетни материји во средината - една година од денот на потпишувањето на Договорот;

6) дека ќе ги дополни и измени односно дека ќе донесе нови прописи за остварување на целите и обврските од овој договор - две години од денот на потпишувањето на Договорот;

7) дека ќе ја утврди политиката на извршување на сојузните закони, други прописи и општи акти од областа на заштитата на човековата средина и обврските на сојузните органи во врска со извршувањето на тие прописи и акти;

8) дека ќе иницира склучување на договор на републиките и автономните покраини со кој ќе се утврдат заедничките основи врз кои републиките и автономните покраини со свои закони ќе ги уредат прашањата од областа на човековата средина и уредувањето на просторот за кои со овој договор не се утврдени заеднички основи;

9) дека ќе обезбеди, преку надлежните сојузни органи, следење на спроведувањето на тие закони што ги извршуваат органите во републиките и автономните покраини, за чие извршување се одговорни;

10) дека ќе го разгледуваат и, по потреба, изменат и дополнат Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата и Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации, заради поефикасно организирање на сојузните органи и организации за вршење на задачите и работите што се однесуваат на заштитата и унапредувањето на човековата средина - една година од денот на потпишувањето на Договорот;

11) дека ќе ги разгледаат условите и начинот на заштита од јонизирачки зрачења, собирање, евидентирање, обработување, чување и конечно сместување на радиоактивните отпадни материји и други опасни отпадоци и, по потреба, ќе ги дополнуваат прописите;

12) дека ќе ги утврдат организационите и материјалните услови за ефикасна заштита и спасување на богатата во акцидентни ситуации, природни катастрофи, воени услови и други вонредни прилики;

13) дека ќе обезбедат воспоставување на единствен систем за перманентно следење на состојбата на човековата средина, изработка на единствена методологија и минимум на единствени показатели за следење и оцена на состојбата на човековата средина и последиците од таа состојба и редовно разгледување на извештајот за состојбата на човековата средина - две години од денот на донесувањето на Договорот.

Член 9

Собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, како учесници во Договорот, се согласни дека:

1) како составен дел на развојот ќе ги решаваат проблемите на заштитата и унапредувањето на човековата средина и користењето и уредувањето на просторот и ќе обезбедат сите основни организации на здружен труд и нивните асоциации и општествено-политичките заедници во среднорочните и долгорочните планови на општествено-економскиот и просторниот развој да им дадат соодветно место на заштитата и унапредувањето на човековата средина и на уредувањето на просторот и ќе обезбедат нивно доследно спроведување;

2) ќе донесат програми за заштита и унапредување на човековата средина во рамките на развојните планови и ќе создаваат услови за нивното остварување; за прашањата од интерес за повеќе републики и автономни покраини, заинтересираните републики и автономни покраини ќе се договорат за здружувањето на средства и за нивното користење за тие цели;

3) ќе донесат нови и ќе ги новелираат постојните прописи од значење за заштитата и унапредувањето на човековата средина и уредувањето на просторот од својата надлежност и ќе ги утврдат прашањата од таа надлежност кои би требало да се усогласат со соодветните прописи и да се регулираат врз исти основи во републиките и автономните покраини - најдоцна две години по потпишувањето на Договорот;

4) со просторните и урбанистичките планови ќе обезбедат рационално користење на просторот и на природните ресурси и ќе создаваат услови за нивно остварување;

5) во соодветните закони ќе ја вградуваат обврската за оценување на влијанието на развојот врз човековата средина во фазата на планирањето, инвестирањето и управувањето и мерките-непожелните последици да се отстранат;

6) со своите прописи и договори ќе обезбедат трошоците за унапредување на човековата средина и за нејзина заштита од штетното дејство на дејностите на основните организации на здружен труд, како и отстранувањето на создадените штети во средината да бидат составен дел на трошоците на нивното работење;

7) делот од доходот на работната организација, наменет за заштита и унапредување на човековата средина ќе биде ослободен од данок и ќе претставува основа за кредитните и други олесненија;

8) со договор на републиките и автономните покраини ќе се донесат методолошки основи за изработка на просторни планови во републиките и автономните покраини

и основи на елементите на планот на уредување на просторот од значење за целата земја и меѓународната заедница заради меѓусебно усогласување на просторните планови на републиките и автономните покраини врз заеднички стратешки елементи (сообраќај, водостопанство, енергетика, други комуникации, коридори на крупната инфраструктура, простори за развој од поширок заеднички интерес, општонародна одбрана и општествена самозаштита и др.);

9) ќе ја анализираат организираноста на ниво на републиките и автономните покраини во областа на заштитата и унапредувањето на човековата средина и уредувањето на просторот и ќе донесат мерки за нивно унапредување, како и за кадровско јакнење на стручните органи, на органите на управата и на општествените тела – една година од денот на потпишувањето на Договорот;

10) ќе го утврдат и ќе го обезбедат водењето на катастар на емисијата на загадувачки материи и катастар на квалитетот на човековата средина; по донесувањето на единствени критериуми за следење на состојба според единствената методологија и единствени показатели ќе го усогласот водењето на катастарот на ниво на земјата – две години од денот на усвојувањето на критериумите; редовно ќе ги разгледуваат извештаите за состојбата на заштитата на човековата средина и уредувањето на просторот и ќе донесуваат мерки за унапредување на таа состојба;

11) ќе ги преиспитаат постојните урбанистички и просторни планови од становништите на заштитата и унапредувањето на човековата средина и општонародната одбрана, а при донесувањето на нови планови, ќе обезбедат заштитата и унапредувањето на човековата средина да бидат интегрален дел на тие планови;

12) ќе ги преиспитаат и другите конкретни управни, економски и технолошки мерки заради спречување на деградација и отстранување на веќе настанатите штети.

Член 10

Сојузната конференција на социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, како учесник во Договорот, е согласна дека:

1) со организирано дејствување ќе развива најширока општествено-политичка активност во остварувањето на заедничката политика утврдена со овој договор;

2) ќе ги мобилизира работните луѓе и граѓаните, врз најширока основа и организирано ќе ги вклучува во решавањето на прашањата за зачувување и унапредување на човековата средина и ќе се залага тоа да стане постојана грижа на работните луѓе и граѓаните и на нивното самоуправно одлучување, почнувајќи од поединици, семејство, куќни совети, месни заедници, подружници на Социјалистичком сојуз на работниот народ на Југославија, Основните организации на здружениот труд и сите нивни асоцијации, општествено-политички организации и здруженија на граѓани, научни образовни и здравствени и други организации и институти;

3) ќе ја следи состојбата на човековата средина и ќе ја задвижува и координира активноста на субјективните сили на сите нивоа за доследно спроведување на целите определени со овој договор, заедно со другите субјективни сили;

4) ќе ја развива и насочува активната на работните луѓе и граѓаните во обезбедувањето на постојана и целосна контрола на заштитата и унапредувањето на човековата средина и на одговорноста на сите субјекти на општеството во согледувањето на проблемите и на нивните причини, со анализирање на резултатите и со доследно извршување на обврските преземени со овој договор;

5) ќе дејствува, самоуправно и врз основа на програмите да се одлучува за средствата за заштита и унапредување на човековата средина и за другите начини и можности за финансирање на тие активности;

6) ќе придонесува преку јавните гласила да се обезбеди објективно информирање на јавноста за заштитата и унапредувањето на човековата средина и за остварувањето на политиката и ставовите утврдени со Договорот;

7) ќе се залага унапредувањето на човековата средина да стане грижа на целото општество и предмет на континуирана соработка и координација на сите општествени субјекти на разни нивоа на општествена организираност;

8) ќе го поттикнува дејствувањето на општествените организации и здруженијата на граѓани што се занимаваат со таа проблематика;

9) ќе обезбеди здружување на средствата, труд и знаење на целиот југословенски простор заради доследно остварување на заедничката политика во овој досег;

10) со воспитување и образование и преку културните, здравствените и информативните дејности, како идејно-политички акции на организациите на Социјалистичкиот сојуз, ќе го поттикнува развивањето, насочувањето и координирањето на активностите во рамките на општествено-политичките заедници, и во организациите на здружен труд и посебно во месните заедници на заштитата и унапредувањето на човековата средина и ќе придонесува за побрзо развивање на соодветна свест и навики кај работните луѓе и граѓаните, како и за поодговорен однос на младината спрема остварувањето на политика на заштитата и унапредување на човековата средина, утврдени со овој договор;

11) ќе ја поттикнува идејната, општествено-политичката, стручната и научната активност на сите одговорни субјекти, општествени организации и стручни здруженија заради остварување на овој договор;

12) ќе го поттикнува побрзот развој на научните и стручните истражувања и примената на научните сознанија и техничките и технолошките достигнувања во областа на заштитата и унапредувањето на човековата средина;

13) ќе го покренува утврдувањето на политичката и друга одговорност за неизвршувањето на обврските од овој договор, како и од другите договори, самоуправни спогодби, планови и прописи во доменот на заштитата и унапредувањето на човековата средина.

Член 11

Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, како учесник во Договорот, е согласен да се залага:

1) за такви самоуправни односи во кои ќе се развива свеста за потребата од здрава работна и животна средина;

2) за перманентно образование и оспособување на работниците за заштита и унапредување на човековата средина како составен дел на производствениот процес;

3) за издвојување на лични средства на работниците и учество во доброволна работа или за други начини на отстранување на причините и санација на последиците од деградација на човековата средина;

4) за избор и воведување на технологији во производствените процеси што ќе имаат најмалку штетни влијања врз човековата средина;

5) за собирање и сортирање на отпадоците во сите работни организации заради заштита на човековата средина и обезбедување на секундарни сировини за повторна употреба и преработка во производството;

6) за развивање и применување во сите работни организации мерки за заштита при работа и мерки за заштита и унапредување на човековата средина, како и за облагородување на просторот за работа, рекреација и одмор;

7) за вклучување на трошоците за заштита на човековата средина во трошоците на производите и услугите во организациите на здружен труд и нивното наменско користење.

Член 12

Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија, како учесник во Договорот, е согласна и координирана да учествува во спроведувањето на Договорот на сите нивоа, и тоа:

1) со програмите за идејно политичко оспособување и масовно вклучување на членството ќе придонесе кон подигнување на нивото на свеста и кон подобра информираност за значењето и карактерот на заштитата и унапредувањето на човековата средина и уредувањето на просторот;

2) заедно со другите субјективни сили, ќе ги покренува, следи, поттикнува и ќе ги координира сите активности значајни за заштитата и унапредувањето на човековата средина;

3) ќе донесе конкретни планови и програми за работно ангажирање на младите во училиштата, на факултетите, во фабриките, селата и градовите за отстранување на отпадоци и други нечистотии, од човековата средина а посебно за собирање на секундарни сировини погодни за нова

преработка (со организирање на традиционалната акција „Младите на стопанството на Југославија“); посебно внимание ќе ѝ посвети, преку пионерските инструктори, на работата со пионерите, за насочување на активностите на планот на заштитата и унапредувањето на човековата средина;

4) ќе се залага за вградување на доброволна младинска работа во годишните, среднорочните и долгорочните планови на општествен развој, на сите нивоа, со посебно нагласување на значењето на доброволната младинска работа во заштитата на човековата средина со озеленување на земјиштето, со пошумување, заштита од ерозија, мелiorација, заштита од пожари и други елементарни непогоди и за донесување на општествен договор за пошумување на ниво на Југославија;

5) ќе се залага за активно вклучување на заштитата и унапредувањето на човековата средина во образованите програми;

6) со научно-истражувачките активности и акции ќе се укажува на причинителите и ќе се работи врз отстранувањето на растројство во човековата средина.

Член 13

Стопанската комора на Југославија, како учесник во Договорот е согласна да придонесува:

1) за развој и примена на технологиите со малку отпадоци или без отпадоци, врз база на домашни ресурси, со рационално користење на сировините и енергијата и со подобро користење на секундарните сировини;

2) за поврзување на производителите на опрема за заштита на човековата средина од загадување и на други организации на здружен труд и ќе предлага мерки на економската и даночната политика за стимулирање на развојот на домашната опрема;

3) за развој на научно-истражувачката работа и иноваторските дејности во областа на заштитата на човековата средина и за заедничко користење на резултатите од трудот во соработка со другите учесници;

4) за конкретизација на заедничките основи на политиката утврдена со овој договор преку самоуправни спогодби и самоуправни општи акти на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници;

5) со преземање на активности кај проектните и производствените организации на здружен труд за избор и производство на систем за пречистување на цврсти, течни и гасовити отпадоци за да се унапредува постojното и да се освојува ново производство на тие уреди врз база на домашна технологија;

6) со економски и со други поттикнувања за заштита на човековата средина (поттикнување на производството и користење на уреди што не произведуваат бучава, не ја загадуваат средината и сл.);

7) за донесување и спроведување на прописи на сите нивоа на општествено организирање заради ефикасно и доследно остварување на овој договор.

Член 14

Постојаната конференција на градовите и општините на Југославија, како учесник во Договорот е согласна да се залага:

1) во плановите и програмите за развој на градовите и општините да се обезбеди рационално користење и уредување на просторот и изградба на објекти и инсталации со кои се обезбедуваат современи услови за живот и работа во населбите;

2) во градовите и општините, како значајни носители на заштитата на човековата средина, да се утврдат програми за заштита и унапредување на средината, кои ќе се засноваат врз програмите на основните организации на здружен труд и месните заедници, а со кои ќе се решаваат битни прашања од животот во основните заедници за живеење, посебно хигиената на населбите, развојот и одржувањето на зелените површини (шуми и паркови) и заштитата и уредувањето на подрачјата наменети за рекреација;

3) во општините и градови да се обезбеди доследно спроведување и контрола на спроведувањето на прописите во областа на заштитата и унапредувањето на човековата средина;

4) градовите и општините поактивно да се вклучуваат во склучувањето на општествени договори и самоуправни спогодби и во нивното доследно спроведување;

5) активно да се вклучи во донесувањето на сојузните, републичките и покраинските прописи од областа на заштитата на човековата средина;

6) со плановите и програмите за развојот да се утврдат постојани извори и височината на средствата за заштита на човековата средина и уредување на просторот;

7) активно да се вклучи и да соработува на подговките, изработка и усвојувањето на критериумите за заштита на човековата средина.

Член 15

Учесниците во Договорот се согласија дека, во согласност со своите овластувања за операционализација на елементите на заедничката политика за заштита и унапредување на човековата средина и уредување на просторот, најдоцна до крајот на текуштиот среднорочен плански период, ќе донесат единствени критериуми и дека ќе ги вградат или ќе ги претворат во законодавни, плански и управни норми, стандарди и мерки.

Критериумите ќе се изработуваат врз основа на достигањата на современата наука и меѓународните искуства, имајќи ги предвид меѓународните обврски што ги презеде Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и собранијата на републиките и автономните покрајини, како учесници во Договорот, ќе донесат заедничка програма за изработка на критериуми најдоцна една година од денот на потпишувањето на Договорот, кој ќе ги содржи методологијата, динамиката, приоритетите, носителите, начинот на изработка и финансирањето на критериумите.

Член 16

Учесниците во Договорот се согласни дека, во согласност со своите овластувања од становиште на рационално користење, заштита и унапредување на човековата средина и уредување на просторот, ќе изработат критериуми, особено:

1) уредување и користење на просторот, намена на просторот и земјиштето, порамномерно разместување на населението и на производните сили, избор на локации и инфраструктурни системи, густина на населението и степен на изграденоста, ниво на прифатливата концентрација на населението во големите градови, изградба и правилан распоред на одделни објекти во просторот, спречување ширење на населбите за сметка на земјоделското земјиште, ревитализација на урбаните центри и реконструкција и хигиена на населбите, и врз основа на тие критериуми, ќе се изработат урбанистички нормативи за планирање, изградба и опремање на населбите, еколошките услови во населбите и др.;

2) користење на минералните и енергетските сировини, експлоатација на јагленот, нафтата, гасот и водените акумулации, депонирање и преработка на отпадоците, регенерација на површинските копови и приведување кон други намени, избор на локации на производствените капацитети, избор на видови извори на енергија и енергетски системи во градовите и др.;

3) обезбедување и користење на водата за снабдување на населението, индустријата, земјоделството и за рекреација (водотеци, изворишта, езера, подземни води и Јадранското Море); услови за прочистување на отпадните води; прописи за максимално дозволени количества на радиоактивни и други опасни загадувачки материји во водите; параметри на водостопанските основи на Југославија за меѓусебно усогласување на водостопанските основи на републиките и автономните покрајини;

4) заштита на воздухот (пречистување на отпадните гасови од енергетски постројки и мотори, вградување на соодветни уреди, избор на системи за греење и сообраќај во градовите, уедначување на методите на следење на состојбата; норми за квалитетот на воздухот и др.);

5) користење и заштита на земјиштето (користење на земјоделското земјиште за стопански објекти, населби, сообраќај и енергетика, хемизација на земјоделското земјиште и заштита на храната и растителниот и животинскиот свет, заштита од ерозија и претворање на квалитетно земјоделско земјиште во земјиште за градежни и други цели и др.);

6) користење и заштита на шумите (однос на користењето и обновувањето на шумите, обновување на деградиран шумски фонд и пошумување на еродирано земјиште, изградба на заштитни шумски појаси во земјоделски зони, населби, индустриски и туристички зони, изградба на инфраструктура на шумско земјиште и др);

7) заштита на природното и градителското наследство (услови за изградба во близина на културните и во рамките на природните блага, начин на користење на благата, заштита од загадување и деградација и др);

8) постапка со крути, течни и гасовити отпадоци од производствени процеси и нуклеарни постројки и комунални отпадоци (собирање, транспорт, депонирање, преработка и др.);

9) заштита од бучава и вибрации при планирање на населби и сообраќај и градење на објекти, норми на дозволено ниво на бучава и вибрации (во населби, станови, јавни објекти и туристички зони) и максимално допуштено ниво на бучава од одделни извори (возила, индустриски постројки, акустични уреди и др);

10) заштита на човековото здравје (хигиенско-технички нормативи за изградба на населби и за формирање зони на заштита од одделни објекти кои можат да ја загрозуваат човековата средина, максимално дозволена концентрација на загадувачки материји во воздухот, храната и предметите за општа употреба, водата за пиење и другите води, дозволени граници на изложеност на озрачување на населението и на лицата што работат со извори на зрачење и др);

11) избор на објекти за кои е задолжително да се направи студија за нивното влијание врз човековата средина и методолошки основи за изработка на такви студии;

12) стандардизација на методите, уредите, опремата, мерните инструменти, заштитните средства и др. за заштита на човековата средина.

Член 17

Учесниците во Договорот се согласни, заради следење на спроведувањето на Договорот и заемно информирање за мерките и активностите преземени во согласност со Договорот, да се формира Одбор за следење на спроведувањето на Договорот.

Учесниците во Договорот делегираат по еден претставник и негов заменик во Одборот за следење на спроведувањето на Договорот.

Член 18

Учесниците во Договорот се согласни Одборот за следење на спроведувањето на Договорот, по потреба, а најмалку еднаш годишно, да ја разгледува состојбата, појавите и проблемите и да дава иницијативи за презимање на мерки и активности во спроведувањето на Договорот, да дава толкување на одредбите на Договорот и да врши други работи што ќе му ги доверат учесниците во Договорот.

Учесниците во Договорот ќе преземат обврски на Одборот за следење на спроведувањето на Договорот да му доставуваат податоци и известување што му се потребни за следење на спроведувањето на Договорот.

Член 19

Учесниците во Договорот се согласни Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како учесник во Договорот, да го определи носителот на вршењето на стручните, административните и техничките работи за работа на Одборот за следење на спроведувањето на Договорот.

Член 20

Учесниците во Договорот се согласни дека предлог за измени и дополненија на Договорот може да даде секој учесник во Договорот. Измени и дополненија на Договорот се вршат по истата процедура по која е усвоен Договорот.

Учесниците во Договорот се согласни предлогот од став 1 на овој член да се поднесува до Одборот за следење на спроведувањето на Договорот, кој е должен, со свое мислење, да го достави до другите учесници во Договорот, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на доставувањето на предлогот.

Член 21

Учесниците во Договорот се обврзуваат, најдоцна до крајот на текуштиот среднорочен плански период, да извршат анализа на ефектите од примената на Договорот и, врз основа на таа анализа, да предложат евентуални измени и дополненија.

Член 22

Договорот се смета за склучен кога ќе го усвојат учесниците во Договорот и ќе го потпишат неговите овластени претставници.

Член 23

Овој договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ.

За Собранието на СФР Југославија,
Јанез Лукач, с. р.
претседател на Комисијата за заштита
и унапредување на човековата средина
на Собранието на СФРЈ

За Собранието на СР Босна и Херцеговина,
Муксин Налиќ, с. р.
претседател на Соборот на општините
на Собранието на СР БиХ

За Собранието на СР Македонија,
Андреј Токарев, с. р.
претседател на Републичкиот комитет
за урбанизам и заштита на човековата
околина на СР Македонија

За Собранието на СР Словенија,
Томаж Вуга, с. р.
претседател на Републичкиот комитет
за заштита на околината и уредување
на просторот на СР Словенија

За Собранието на СР Србија,
Јован Радовановиќ, с. р.
делегат во Соборот на здружениот
труд на Собранието на СР Србија

За Собранието на САП Војводина,
Манојло Медан, с. р.
претседател на Покраинскиот комитет
за урбанизам, станбени прашања и заштита
на човековата средина на САП
Војводина

За Собранието на САП Косово,
Омер Пљакиќ, с. р.
претседател на Покраинскиот комитет
за урбанизам, станбени и комунални
дејности на САП Косово

За Соборот на СР Хрватска,
Рудолф Кахлина, с. р.
претседател на Одборот за човековата
средина во Соборот на општините на
Соборот на СР Хрватска

За Собранието на СР Црна Гора,
Мијат Мердовиќ, с. р.
претседател на Заедничката комисија
на Советот на здружениот труд на
Собранието на СР Црна Гора

За Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ
на Југославија,
Мито Мипајков, с. р.
претседател на Советот за заштита и
унапредување на човековата средина
на СК ССРЈ

За Советот на Сојузот на сидикатите
на Југославија,
Јосип Колар, с. р.
член на Советот на ССЈ

За Конференцијата на Сојузот на Социјалистичката маладина на Југославија,
Хашим Реџепи, с. р.
член на Претседателството на Конференцијата на ССМЈ

За Стопанската комора на Југославија,
Милан Павиќ, с. р.
претседател на Стопанската комора на Југославија

За Постојаната конференција на градовите и општините на Југославија,
Тарик Каравдиќ, с. р.
генерален секретар на Постојаната конференција на градовите и општините на Југославија

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за обезбедување и користење на средствата за поттикнување на технолошкиот развој на Југославија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 84/87, се поткраа долунаведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Во член 27 по зборот: „државна“, се додава зборот: „воена“.

Во член 29 став 5 по зборовите: „рокот од 4 години“ запирката се брише.

Во член 31 став 2 по зборот: „интегралните оценки“ зборот: „и“ се брише.

Во член 45 став 4 зборовите: „став 3“ се бришат.

Во член 49 став 2 зборот: „завршниот“ се заменува со зборот: „завршениот“.

Од Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 22 јануари 1988 година.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува

– за заслуги во развивањето и унапредувањето на добрососедската соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ЃЕРДАН

д-р Франц Францеско Јеркич – лекар, југословенски и италијански државјанин;

Бр. 147
16 декември 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството, на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува

– за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Тунис

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Ridha Klibi – извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Тунис во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

Бр. 148
19 декември 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат

Од Сојузните органи и организации

– за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Вереш Владимира Милан;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА СВЕЗДА СО ЃЕРДАН

Павић Уроша Србољуб, Познановић Паје Ђорђе, Весић Бранислава Првислав;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ЃЕРДАН

Јовановић Радивоја Љубомир, Матић Александра Др Миодраг, Жикмунд Марка Марко;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Богдановић Рајка Александар, Ѓњато Лазара Ђорђе, Јеремић Димитрија Владимир, Лончар Стјепана Томо, Љубојевић Ристе Душан, Шаќота Ђорѓа Славко, Тановић Халида Адем, д-р Трајковски Благоја Георги, Вујић Васе Љубомир;

СО ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Арнери Рафо Јулија, Чобелић Божидар Радован, Илић Јована Никола, Иванишевић Јована Миленко, Јанчић Миљка Ђорђе;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Дабих Миладина Радослав, Гајинов Милоша Миодраг, Кањевац Савко Жарко, Кавич Јосипа Бернар, Попадих Пере Видо, Ранђић Велисава Радомир, Симоновић Гато Смиља, Станић Живана Славољуб;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аранђеловић Драгутина Томислав, Драгојевић Иван Вељко, Филипчић Стјепана Михајло, Јачевски Шујо Невенка, Јамершић Стјепана Андрија, Јанковић Љубомира Радослав, Кудић Алин Боровоја Милева, Михајловић Добросав Владимир, Настасијевић Владимира Јован, Озмец Виктор Милан, Радаковић Марка Зорка, Станојевић Милија Томислав, Стевановић Ранђела Борислав, Вукобрат Владе Гојко;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Чабраја Стјепан Душанка, Чикић-Драгошан Илије Мирјана, Јухас Дјене Ана, Кошутић-Павловић Малише Мирјана, Митрић Баконовић Крсте Даринка, Пахор-Друфовка Владимира Саверија, Петровић Јована Милош, Седеј-Комац Антона Алојзија, Синадиновић-Земљић Јакупа Матилда, Стефановић-Топличкић Петра Драгица, Укић-Батиница Јере Анкица, Жејн-Коруга Јандро Љубица;

Од СР Босна и Херцеговина

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бјеловук Петра Милан, Чакар Петра Јован, Кадрић Расима Асим, Крејић Стевана Рајко, Квргић Шпире Миле;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Башић Мушана Салем, Јовановић-Грбац Звонка Ана, Нововић Велише Секула;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Џемић Ђулага Хусеин, Генго Неде Милан, Латиновић Душан Лазар, Мичић Богдан Божидар, Војновић-Јелисавец Лазе Милка;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бегић Хусеина Азра, Чомић Халида Ибрахим, Хасанбеговић Омара Сафет, Тадић-Тигерман Свјетослав д-р Веера;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ајановић Мухамеда Нусред, Бајрамовић Адема Сајда, Благојевић Симе Борка, Божић Маријана Борислав, Екмешчић Салиха Месуда, Грабовац Станка Раде, Хусан Селим Зејнил, Јанковић Владе Војин, Катава Анте Мијо, Кљаић Симе Драган, Кошћук Саве Војислав, Ковачевић Станка Млажен, Лишић-Џебић Петра Драгица, Ливанчић Ивана Анто, Малић Милана Милош, Марела Пере Сти-

по, Марић Манојла Стево, Марковић Марка Драгутин, Милошевић-Јусуфовић Рефика Разија, Миљуш Николе Милан, Мишић Станка Бошко, Мусакадић Мухамед Абудсела, Панић Богдан Миленко, Петров-Георгијев Ђераска Мирјана, Софић Хајре Хасан, Шеховић Салке Адем, Штефанац Фрање Иван, Трбаковић Ахмеда Кемал;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Балић Мухарема Адем, Колух Салиха Енвер, Момчиновић-Џумхур Сулејмана Нађа, Новаковић Симе Раде, Прентић Шемсо Хуснија, Радош Перо Иван, Шипкар-Кишевић Алије Ениса;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Булатовић-Јовановић Боре Невенка, Диздаревић Хасе Исмет, Калаба Рамо Адем, Ковачевић Ивана Фрањо, Липић Благоја Новак, Мешкић Салиха Велид, Врховец Нике Винко, Вуковић Саве Јово;

Од СР Хрватска

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Царић Андрије Крсто, Куртић Шимуна Иван, Михалчић-Човилов Лазара Софија, Томац Павла Роко;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Баби Мијо Јосип, Шерић Мате Иван, Тојага Милана Божидар;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Антонић Антона Мирко, Буторац-Мрзљак Јеролима Кармен, Чауш Јакоба Томо, Куштера Мате Радослав, Матијашевић Стевана Никола, Матковић Јосо Никола, Мештровић Боже Романо, Микулић Илије Мирко, Мучић Јерка Лука, Поповић Јована Шпиро, Простран Илија Гајо, Прпић-Рихтарић Фрање Марија, Рушнов Милића Јандре, Тринајстић Јосипа Петар;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Сутловић Мате Лука;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење на напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Баучић Никола Анте, Ерцег Петра Бранко, Ковачић-Вујашевић Томе Љубинка, Немец Фрање Антун, Вучинић Светозара Никола;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алујевић Бартула Јошко, Аврамовић Ивана Божидар, Балог-Бобић Јуре Катица, Баричић-Лалић Николе Неда, Бенчак Фрање Фрањо, Ђивовић Ивана Градислав, Чоп Филипа Антун, Данес Миленка Дасен, Фабо Фрањо Фрањо, Фатовић Ѓирила Мате, Фекежа-Марковић Вилка Драгица, Газибара Станка Константин, Гиљевић Ивана Веселин, Грабовац Дује Лука, Грачанин Јосипа Јуре, Иваковић Ђуре Марко, Јелача Милан Јосип, Јурчев Анте

Иво, Јурић Анте Павле Јурица, Јуричев Иве Горан, Класнетић Здравка Жељко, Кочаш Леополда Едо, Кузманић Пера Вино, Квесић Ивана Марко, Летинић Анте Анђело, Лицул Јосипа Анђело, Листеш Ивана Паве, Малнар Антуна Антун, Марчетић Данила Рајко, Марчић Гвидо Давор, Матуљ Мате Станко, Мулц Матије Матија, Пјеров Фране Марица, Плеше Антуна Бранко, Пољак Стипе Анте, Протега Анте Зора, Прпа Мате Иван, Ракела Анте Јаков, Радић Петра Јосип, Рогуљић Андрије Божидар, Роњга Антона Бранко, Рожић Албера Стјепан, Сауловић Марка Мате, Сирић Јосипа Вјекослав, Смуђа Илије Никола, Штефанац Фране Фрањо, Штефанчић Јосипа Славко, Шумоња Ђуро Чедомир, Тешија Марјана Анте, Томић Јосипа Грга, Томић Миле Никола, Торић-Деангели Раоул Лорета, Узелац Лазе Ретко, Видачак Милоша Радивоје, Врбац Николе Јово, Вуковић Типе Анте, Зелановић Вицка Вјекослав, Златар Стјепана Иво, Жунић Луке Метод;

– за залагање и постигнати – успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Алфировић Иво Иванка, Антонијевић Шимуна Иво, Богдан Николе Ана, Дедић-Жанко Сиришћевић Луција Дина, Деспотовић Панто Бошко, Докша-Војновић Николе Љубица, Домазет-Лошо Марко Паулин, Драча Јанко Маринко, Гиздић-Гулин Нико Драгица, Граборац Зорић Мате Марија, Калужа Франца Франко, Ковачић Миле Двор, Кухинек-Геберт Винка Марија, Куић Пера Мате, Куљинш-Бајић Ленка Еција, Лукач Светозара Драган, Мармилић Антона Иван, Матаси Андреа Сергио, Матковић-Дукић Миле Милица, Миловчић Анте Марио, Марша Анте Кармело, Нардели-Машина Паве Кармела, Новак Јуре Тоне, Пунда Иван Марко, Роје Звонимира Јосип, Шимић Јозо Петар, Шинџори Стјепана Мато, Томљановић-Прпић Милана Ана, Укакаковић Милоша Милисав, Вунић Емануела Двор, Жижич Анте Јагода, Жижич-Сикирида Ивана Марија;

Од СР Словенија

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Фатур Рудолф Рудолф, Лесковшек Антон Виктор, Петровић Јаков Крешимир, Реберник Карл Станко;

– за заслуги и постигнати успеси во работат од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Белц Антон Антон, Бродник Јожета Јанез, Димник, Антон Антон, Клојчник Иван Адолф, Колар Стане Станек, Кошник-Голц Франц Полона, Мошкан Антон Соња, Нахтигал Јанез Франц, Опешник-Корошец Алојз Зденка, Покорн-Пољанец Антон Бреда, Пунгерчић Алојз Евген, Рус-Легат Антон д-р Марија, Свете Станко Нада, Thirževsky Likar Jože Ana, Томажин Антон Томаж, Турк Франц Франц, Willewaldt Aleksander Aleksander;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Шкалер-Тису Марија Ангела;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работат од значење на напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Грабнар Јосипа Душан, Решчић Јожета Владимир;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Авгуштин-Копрић Јожеф Ана, Авшић Алојз Алојз, Берчир Владислав Херман, Бидовец Јанко Франц, Цанић Ребољ Франц Марија-Слава, Цорн Матевж Станислав, Ферлеж Јакоб Карол, Фурлан Марина Франц, Јан Алојз Јакоб, Јарц Франц Франц, Јовановић Милан Милован, Кене Иван Франц, Кокаљ Павла Иво, Козмик Петер Петер, Кушар Штефанија Душан, Пелко-Вимполшек Антона Јелена, Пешец-Томан Иван Емилија, Плахута Алојз Алојз, Плевник Хенрик Хинко, Подкрајшек Иван Милан, Рачки-Коцјанчић Алојз Аница, Радановић Иван Михаел, Реберник Милан Милан, Слапник-Дравинец Михаел Леополдина, Шчап-Жибред Михаел Леополдина, Шчаб-Жибред Игнац Вида, Урбанч Јоже Алојз, Васле Франц Винко, Вок Иван Франц, Вок Петер Јоже, Зевник-Кутњак Матија Катарина, Жижек Јоже Јоже;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Антонич-Луканчић Франц Лучка, Хвалц Станислава Богдан, Ленић Ивана Томаж, Печавер-Кавич Марјан Вида, Петровић Милутин Миодраг, Рогел-Дебељак Франц Фани, Шкет Славко Алојз;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Вуковац Никола Златко, Чорић Божо Драго, Кавичник Иван Рудолф, Краљ-Криштов Франц Максимиљана, Ликеб Мартина Антон, Мулец Франц Франц, Приможич-Крупмак Јанез Драгица, Разингер Јожеф Мирко, Рогелшек Матија Станко, Седеј-Пекленк Франц Анкита;

Од САП Војводина

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Ђукановић Душана Илија;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Чуровић Рако Анто, Ивковић Јована Крсто, Милосављевић Шако Радован, Секе Јожефа Јожеф, Вујовић Ђоко Димитрије;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бешлић Обрена Сретен, Бујандрић Саво Стеван, Фараго Болдичара Лајош, Јанић-Мијић Стевана Бранислава, Коша Ђорђа Ендре, Краљевић Мата Бошко, Лековић Владимира Страхиња, Марковић Јована Радмила, Мартиновић Ристе Десанка, Морваи Ференца Ференц, Нађ Јаноша Јанош, Николић Луке Недељко, Пал Андраша Карол, Пушин Душана Петар, Сливка-Јухас Ференца Марија, Томашевић Јована Обрад, Тот Андраша Петар;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Јухас-Врачарић Ђорђа Ева, Цекуш Ференца Ференц;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Андријашевић Ђорђа Добросав, Вучковић-Молнар Иштвана Јулијана;

– за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Бунфорд Лајоша Ђула, Ђокић Ристе Саво, Гвозденац Јована Неђо, Желер Иштвана Јанош;

Бр. 149
29 декември 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Сина Хасани, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Србија

– за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бојиновић Илије Тодор, Бојовић Луке Новица, Давидовић Остоје Јово, Дубак Радосава Александар, Марковић-Ралић Перише Милева, Михајловић Ђуре Шпиро, Николић-Божић Милана Вукосава, Рокић Раде Ђура, Станковић Ђорђа Александар, Вуксан Саве Јанко;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земајта

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Барић Милована Милорад, Димитријевић Веселина Петар, Гроздановић Симеуна Станислав, Костић Драгослава Милош, Крстић Милутина Милован, Лујић Михајла Јово, Мишић Жарка Војислав, Нинков Саве Ђорђе, Његован Николе Вјекослав, Зупанц Рудолфа Рудолф;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Алијевић Есада Алија, Бадњаревић-Петровић Драгољуба Радмила, Чучковић Анта Стеван, Ђорђевић-Радека Марка Душанка, Ђуровић Андрије Љубинка, Гиѓић Хусе Омер, Гороња-Палић Вукашина Надежда, Говедарица Милана Михајло, Грујић Илије Филип, Испас Александра Иван, Иванек-Марковић Живојина Радмила, Ивановић Луке Драгољуб, Јовановић Радована Драгослав, Ковачевић Витка Загорка, Крстајић Илије Милосав, Кушић-Опокољић Ранка Савка, Кузмановић Милоја Славољуб, Максимовић-Крсмановић Илије Вера, Малешевић Јове Анђа, Матић Станоја Ратко, Мојсић Станка Јован, Мрђановић-Беловски Ивана Нада, Павловић-Стојепановић Доситија Владанка, Петрић Николе Марија, Радојичић-Савић Љубинка Перса, Релјић Михаила Петар, Талевски Наре Христо, Воронцов Феодора Никола;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алић Пеје Симо, Јовановић Данила Петар, Ристић Јордана Риста, Суханек Јована Светислав, Тренковски Вељко Гого;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Белин Саве Рајко, Бојанић Трифуна Мирослав, Брдарич Танасија Милан, Ѓирић Спасоја Момир, Чукић Александра Томислав, Чворовић Борисава Петар, Ђорђевић Ђорђа Радосав, Глушевић Јевте Милојица, Хаџистевић Бранка Драгутин, Јахимовић-Бјеговић Милана Марија, Јеленић-Тодоровић Милутина Даница, Јеротић Светомира Радмила, Јевремовић Владимира Миливоје, Јовановић Живомира Мирослав, Јулић Андрије Драгољуб, Кокић Душана Риста, Колчар Николе Филип, Максимовић Љубомира Бранислав, Маравић Мирка Дмитар, Мартиновић Звонимира Крешимир, Милошевић Милије Милорад, Недељковић Уроша Драгиша, Петковић Добросава Драгутин, Петровић Аксентија Богосав, Петровић-Гвозденос Милана Љубица, Петровић-Кнежевић Стевана Милка, Петровић Бранка Витомир, Поповић Александра Обрад, Пурић Бранислава Стеван, Радетић Јове Душан, Радловић-Мартиновић Јована Десанка, Рајчевић Милоша Радован, Симовић Милована Милан, Солдатовић Живограда Властимир, Тачић Михајла Живојин, Тодоровић Милана Слободанка, Тонер Ивана Петар, Васић Живана Стеван, Весовић Илије Славољуб, Вукотић Ристе Душан, Здравковић Милана Драгослав;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ајдачић Душана Мирослав, Антић Драгомира Милорад, Антонијевић Душана Младен, Антонијевић-Блажевић Живка Надежда, Арсић Саве Радојко, Боснић Јове Стево, Бошковић Миливоја Радован, Бранкован Јована Никола, Буцало-Ђуровић Душана Милосава, Цветић-Сеочанац Јездимира Десанка, Ѓериман-Сирковић Саве Здравко, Ѓитић Милована Бошко, Ѓосић Луке Владислав, Ѓургуз Бранка Мирослав, Делић Благоја Богољуб, Димић Петра Добривој, Драгошан Војислава Светозар, Драшковић Милојка Надежда, Ѓекић Миодрага Љубисав, Ѓокић Ђорђа Слободанка, Ѓорђевић Момчила Вишеслав, Филиповић-Петровић Радивоја Јелица, Филиповић-Милутиновић Марка Олга, Глигорић Боровоја Живорад, Ѓвковић Ђорђа Будимир, Јакуповић Зека Најла, Јарић Мане Тодор, Јелечанин-Милићевић Радована Софија, Јеремић Радована Станимир, Јешић Живка Момчило, Јосифовић-Машинић Уроша Станица, Јосимовић-Василевић Живорада Милица, Јовановић Драгутина Милорад, Јовичић Недељка Зоран, Касапинов Илије Димитрије, Кашиковић Томе Слободан, Кавалић Ивана Слободан, Керић Петра Петар, Кесић Петра Љубиша, Кландер Ивана Драган, Кокић Радиша Жика, Којић Будимира Миодраг, Костић Драгише Милко, Костић Михајла Миодраг, Крчић Драгослава Михаило, Крстић Милорада Мирко, Кузмановић Радоја Драган, Лијескић Манојла Петар, Лиќић Јанка Превислав, Лукић Божидара Радоица, Максимовић Светомира Радомир, Манев Димитрија Милан, Манојловић Александра Радиша, Мариновић Ловре Винко, Марковић Митра Љубомир, Марковић Марка Миодраг, Мартиновић Вукашина Владо, Мијаиловић Витомира Живомир, Милатовић Миливоја Милун, Миленковић Николе Богомир, Миличић Милутина Милоје, Милојевић Душана Михајло, Милошевић Вукоте Милорад, Миловенаовић Драгољуба Милорад, Милутиновић Димитрија Светислав, Милковић-Бокун Илије Љубица, Мишић Радисава Петар, Муришић Крсте Дејан, Недељков Милорада Светислав, Ненезић Јована Константин, Николић Душана Србиљуб, Николић Радована Милан, Николић Михајла Тихомир, Новаковић Косте Радослав, Папић Решида Зејнил, Пећанац Миле Савка, Петрић Миладина Мирко, Петронијевић Борисава Миласав, Петровић Томе Бранко, Петровић-Лабовић Марка Оливера, Петровић Ивана Радољуб, Петровић Велимира Станимир, Петровић Симе Теофило, Пјевац-Тодоровић Радивоја Нада, Планојевић-Опокољић Спасоја Вера, По-

чуца Лаџе Саво, Поломчић Драгослава Ђорђе, Поповић Видоја Миленко, Радовановић Милорада Славко, Симић-Штрбав Давида Милојка, Славковић Момира Јовиша, Слијепчевић-Тодоровић Живка Драгиња, Совић Николе Божидар, Станојловић Томе Миладин, Стефановић Бори-воја Љубиша, Стојадиновић Стојадина Мика, Стошић Владимира Радомир, Стрижак Илије Ђуро, Шекуларец-Хесторов Александра Нада, Тошић Станоја Вук, Васић Златомира Бранислав, Васић Милорада Чедомир, Верговић-Њирковић Милана Славенка, Водник Жеже Жежеф, Вучковић-Радуловић Владимира Надежда, Вујиновић Исидора Димитрије, Вујовић Миодрага Љубиша, Вукасовић-Добрословачки Данила Олга, Живановић Милуна Драгослав, Жугић Трипка Владета, Жунџић Тихомира Радмила;

– за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Горец Ивана Јован, Јелушић Валентина Љубомир, Ковачевић Страина Божидар, Милатовић-Берешки Жарка Надежда;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Илић-Васић Јанићије Загорка, Кртинић-Радовановић Томе Стана, Малетић-Богдановић Јове Ранка, Топаловић Трифуна Драгиша, Живановић-Танацковић Милутина Миланка;

– за залагање и постигнати успеси во работаа

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Арнаут Душана Саво, Боричић Велимира Љубинка, Џоњић Радисава Славенка, Делић Васе Перо, Ђелкапић-Гавриловић Миладина Роса, Грчић-Драгићевић Милорада Добрила, Хасанџекић Раме Бећир, Илић Милутина Љубисав, Илић-Стефановић Стојана Слбоданка, Илинчић Александра Новак, Јовановић Јанка Ненад, Калоперовић Животе Тома, Костић-Роговић Драгомира Даница, Лукић-Петрић Стеве Анђа, Максимовић Јована Петар, Милановић-Маричић Исе Зорка, Недељковић-Драгош Тодора Нада, Ординачев-Гавриловић Драгутина Горлана, Пешић Сотира Александар, Петровић Вељка Тодор, Радовнац-Маторчевић Србољуба Живославка, Срдић-Јовановић Николе Стевка, Тимиша-Танкосић Младена Јелена, Величковић-Симоновић Димитрија Олга, Живановић-Благојевић Душана Милица;

Бр. 150
29 декември 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

– врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат

Од Сојузните органи и организации

– за особени заслуги на полето на јавната дејност, со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Абрамовић-Росић Уроша Даница;

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Гончин Милана Милорада;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ
Бузацић Станоја Милован;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Шмид Матка Љубомир;

Од СР Босна и Херцеговина

– по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во областа на кинематографијата и придонес во ширењето на филмската култура

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

РО КИНЕМА – Предузеће за промет, производњу и приказивање филмова – Сарајево;

– по повод осумдесетгодишнината од постоењето, а за заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи, општествениот и личниот имот, со што е направен придонес на изградбата на социјалистичката заедница

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Ватрогасно друштво – Сански Мост;

– по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и унапредувањето на земјоделското производство и придонес за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
АИПК РО „Ратарско-сточарска производња“ – Нова Топола, Босанска Градишка;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ
Чечур Мато Саво, Диздаревић Шефкије Раиф, Оруч Есада Салко;

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Дмитрашиновић Спасе Дане, Карачић Смаје Кемал, Звонић Мустафе Авдо;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА
Коленда Анте Жарко;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Ајановић Хамдије д-р. Мустафа;

Од СР Црна Гора

– по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Прекоокеанска пловидба - Бар;

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Пајевиќ Александра Илија;

Од СР Хрватска

- за заслуги и успеси постигнати во основното образование и воспитувањето на младите генерации во духот на братството и единството на нашите народи и народности, како и за придонес во ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Осановна школа „Братство-јединство“ - Дивуша, Двор;

- по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

„Електролух“ електротехничка радна организација - Ријека

- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во производството и пласманот на живинарско-прехранбени производи, со што е направен значаен придонес за стопанскиот напредок на земјата

Перадарско прехранбени комбинат „Кока“ - Вараждин - по повод дваесет и петгодишната од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

РО „Ликаграф“ тискара и прерада папира - Титова Кореница;

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува на општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Јурковиќ Боже Иван, Остојиќ Мате Бернанд, Раделиќ Ивана Бранимир, Стојчевиќ Танасија Станко;

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Галовиќ Станише Невенка, Мавринац-Шорак Миле Миља, Миљковиќ Раде Раде, Шаре Шиме Никола, Шубат Петра Франьо;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Циндрић Ивана Еуген, Херак Јураја д-р Милан, Шариф Раде Бранко, Узелац Милоша Бранко, Војнић Јакова Драгомир;

- за особени заслуги во остварувањето и ширењето на братството и единството на нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Кувачиќ Стипе Милан;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Чубрило Душана Ђорђе, Лелас Јосипа Стјепан, Мањоловиќ Марка Неђењко;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Север Фране Франьо;

Од СР Македонија

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Арсов Димитар Михајло, Петровски Лазар Никола;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Оровчанец Ђорѓи Илија;

Од СР Словенија

- по повод педесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во заштитата и спасувањето на човечки животи

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Горска спасилачка служба - Тржич;

- за особени заслуги и постигнати успеси во развивањето на драмската уметност и значаен придонес во ширењето на театарската култура

Местно гледалиште Љубљанско - Љубљана;

- по повод деведесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во здравствената заштита и лекувањето на населението, како и за значаен придонес во унапредувањето на здравствената служба

Општа болница - Словен Градец;

- по повод стодесетгодишнината од постоењето, а за заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи општествениот и личниот имот, со што е направен придонес за социјалистичката заедница

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Доброволно ватрогасно друштво - Вухред, Радље об Драви;

- по повод осумдесетгодишнината од постоењето, а за заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи, општествениот и личниот имот, со што е направен придонес на изградбата на социјалистичката заедница

Ватрогасно друштво - Смолник, Марибор;

- за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бајц Франца Леон, Дукић Стојана Мирко, Моколе Здравка Чедомир, Пахор Јожефа Јоже, Видич Алојза Франц;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Балох Јанко Јоже;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Лазаревић Недељка Борисав, Пекленик Јосипа Јанез;

Од СР Србија

– по повод осумстогодишнината од постоењето, а за извонреден придонес во ширењето и зачувувањето на културно-историското наследство на српскиот и југословенскиот народ

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Манастир Студеница;

– по повод дваесет и петгодишнината од работата, а за извонредни заслуги во здравствената заштита на населението и стручното оспособување на медицинскиот кадар, како и за значаен придонес во унапредувањето на здравствената служба

Рукометни клуб „Металопластика“ – Шабан;

– по повод триесетпетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во здравствената заштита на населението и стручното оспособување на медицинскиот кадар, како и за значаен придонес во унапредувањето на здравствената служба

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“ – Београд;

– по повод деведесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и унапредувањето на ловството и одгледувањето на дивеч, како и за придонес во заштитата на човековата средина

Ловачки савез Србије – Београд;

– по повод стопетнаесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во основното образование и воспитување на младите генерации, како и за придонес во ширењето на просветата и културата

Основна школа „Братство-јединство“ – Стублине, Обреновац

– по повод стогодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во основното образование и воспитување на младите генерации, како и за придонес во ширењето на просветата и културата

Основна школа „Иво Лола Рибар“ – Бабушница;

– по повод стодваесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во основното образование и воспитување на младите генерации, како и за придонес во ширењето на просветата и културата

Основна школа „Младост“ – ООУР Основна школа „Синиша Јанић“ – Власотинце;

– по повод деведесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во развивањето и збогатувањето на музејската дејност во областа на школството, како и за придонес во унапредувањето на педагошката мисла и практика

Педагошки музеј Београд

– по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, а за особени заслуги во развивањето и унапредувањето на физичката култура и спортот, популаризирањето и организирањето на рекреативни активности на населението, како и за успеси постигнати на натпревари

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Општински савез организација за физичку културу Звездара – Београд

– по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во развивањето и унапредувањето на техничката и сообраќајната култура и придонес во социјалистичката изградба на земјата

Општинско веќе Народне техники – Зајечар;

– по повод триесетгодишнината на успешна работа, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

РО „Колубара-Термоелектрана“ – Велики Црљани, Лазаревац;

– по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

РО Конфекција „Свобода“ – Димитровград;

– по повод четириесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

РО Фабрика Дечје обуће „Весна“ – Бела Паланка, Угостителско-посластичарска радна организација „Градска посластичарница“ – Београд;

– по повод триесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

РО за меѓународну и унутрашњу трговину „Агроопрема“ – Београд;

– по повод триесетгодишнината од постоењето, а за заслуги во развивањето и унапредувањето во угостителско-туристичкото стопанство

УРО „Калемегдан“ ООУР „Поморавље“ – Београд, Угостителска радна организација „Мадера“ – Београд;

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Глигорић Живојина Предраг;

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бановић Стојана Њикола, Дракулић Манојла Ђорђе, Гроздановић Андре Драгутин, Јовановић Веселина д-р Миленко, Јовановић Миљка Петар, Карапаниќ Чедомира Стојан, Радошевић Петра Радослав, Родић Миле Новак, Срђевић Павла Милош, Станишиќ Пејче Најдан, Вељковић Глигорија Миодраг, Вељковић Мустафе Раиф;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Бастаћ Андрије Ђоко, Рајчић Душана Станојло, Сурутка Војислава д-р Јован, Трбојевић Петра Душан, Вукша Петра Драган;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Грозданић Исаија Бошко, Малишић Ђорѓа Момчило, Марковић Боже Данило, Стојковић-Андоновић Алексе Загорка, Шабан Јована Новица;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Вејновиќ Миле Вељко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Антић Владо д-р Никола, Деспич Ранка Дејан, Ђурђевић-Ђорђевић Вида Оливера, Јањић Ђуре д-р Саво, Јеловац Мила Милан, Крушчић Михаил Милан, Матановић Драгутина Александар, Миловановић Јована д-р Душан, Наерловић-Вељковић Љубомира д-р Наталија, Николић Спасоја д-р Милоје, Павловић Богосава Александар, Поповић Димитрија Берислав, Радосављевић Божицара д-р Љубодраг, Савић Војислава Зоран, Вујић Миливоја Сава, Здравковић Душана Живојин, Живковић Цветка Миодраг;

Од САП Војводина

— по повод триесетгодишнината од постоењето, а за заслуги и успеси постигнати во основното образование и воспитување на младите генерации, како и за придонес во ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Основна школа „Шандор Петефи“ — Нови Сад;

— по повод двестогодишнината од постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во основното образование и воспитувањето на младите генерации во духот на братството и единството на нашите народи и народности, како и за придонес во ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Основна школа „Људевит Стур“ — Кисач, Детелина-ра.

Бр. 151
30 декември 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Страна

57. Правилник за зоните на материјалниот биланс и за начинот на водење евиденција за нуклеарни материјали и доставување на податоци од таа евиденција	210
58. Упатство за измена на Упатството за издавање на дозволи и согласности за извоз и увоз	213
59. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет	217
60. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет, а за кои престанале да важат досегашните дозволи	234
61. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешен промет, во кои се извршени измени и дополненија	221
62. Список на средствата за заштита на растенијата за кои, престанале да важат дозволите за пуштање во внатрешен промет	226
63. Процент на растежот на чистиот личен доход по работник во стопанството и просек на чистиот личен доход по работник во гранка на територијата на републиките и автономните покраини	227
64. Правилник за југословенските стандарди за тули од глина и за шупликави блокови	229
65. Правилник за југословенскиот стандард за алуминум и легури на алуминиум	229
66. Правилник за југословенскиот стандард за обработка на податоци	229
67. Правилник за југословенскиот стандард за заварување	230
68. Правилник за југословенските стандарди за сообраќајни знаци на патиштата	230
69. Правилник за југословенските стандарди за проектирање и градење на градски сообраќајници	230
70. Правилник за југословенскиот стандард за камен агрегат	230
71. Правилник за југословенскиот стандард за азбестно-цементни цевоводи	231
72. Правилник за југословенскиот стандард за бетонски префабрикати	231
73. Правилник за југословенскиот стандард за производи од пластична маса	231
74. Правилник за југословенските стандарди за електроакустика	232
75. Правилник за југословенските стандарди за лизгави лагери	232
76. Правилник за југословенскиот стандард за садови под притисок	232
77. Правилник за југословенскиот стандард за отпадоци и секундарни сировини	233
78. Правилник за југословенските стандарди за руди и концентрати	233
79. Правилник за југословенските стандарди за трактори и машини за земјоделство и шумарство	233

СОДРЖИНА:

	Страна
53. Одлука за измена на Одлуката за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ	209
54. Одлука за измена на Одлуката за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ	209
55. Одлука за измена на Одлуката за износот на месечниот надомест на трошоците за вршење на функцијата	209
56. Уредба за измена на Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци	209

	Страна		Страна
80. Правилник за југословенските стандарди за методите на испитување на јаглен и кокс — — — — —	233	од потесното семејство на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија — — — — —	243
81. Правилник за југословенскиот стандард за спојни елементи (навои) — — — — —	234	88. Одлука за измена на Одлуката за износот на дневниците на претседателот и судиите на Уставниот суд на Југославија — — — — —	244
82. Правилник за југословенските стандарди за лабораториски садови и пробор од стакло — — — — —	234	89. Одлука за измена на Одлуката за износот на дневниците на секретарот на Уставниот суд и на раководните работници што ги назначува Уставниот суд на Југославија — — — — —	244
83. Правилник за југословенските стандарди за методите за испитување на хемискиот состав на цинков прав — — — — —	235	90. Резултат од дополнителниот избор за еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина — — — — —	244
84. Правилник за надоместите за јавно изведување и соопштување на јавноста на музички дела — — — — —	235	91. Резултат од дополнителниот избор за еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Република Србија — — — — —	244
85. Одлука за дополнење на Одлуката за рамката за давање авали на банките на хартиите од вредност, за давање гаранции за обврските на корисниците на општествени средства и за издавање на сопствени хартии од вредност — — — — —	240	92. Општествен договор за заштита и унапредување на човековата средина и уредување на просторот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	245
86. Одлука за измена и дополнење на Одлуката за изработка и доставување на извештаи за реализираните приходи по основ на превоз на стоки и патници на странски релации и од други услуги во врска со меѓународниот промет, како и на извештаи за извршените работи во врска со вршењето на тие дејности — — — — —	241	Исправка на Законот за обезбедување и користење на средствата за поттикнување на технолошкиот развој на Југославија — — — — —	251
87. Одлука за измена на Одлуката за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот		Одликувања — — — — —	251

